

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 23

Вторник, 31 декември 2013 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:	стр.		стр.
481. Буџет на општина Струмица за 2014 година	5	488. Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2014 година	118
482. Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2014 година	91	489. Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2014 година	121
483. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2014 година	94	490. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2014 година	124
484. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2014 година	108	491. Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2014 година	127
485. Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2014 година	110	492. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2014 година	128
486. Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2014 година	111	493. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2014 година	130
487. Програма за одржување на јавната чистота во 2014 година	114	494. Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2014 година во Општина Струмица	139

- | | |
|---|--|
| <p>495. Програма на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2014 година 142</p> | <p>506. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1141 и 1142 КО Баница 154</p> |
| <p>496. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование за 2014 година .. 146</p> | <p>507. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1772 КО Свидовица 154</p> |
| <p>497. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средното образование за 2014 година .. 147</p> | <p>508. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица 155</p> |
| <p>498. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО Банско 148</p> | <p>509. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3278 КО Банско 156</p> |
| <p>499. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2815 КО Банско 149</p> | <p>510. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7406/10 КО Струмица 156</p> |
| <p>500. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 4527 и 4526/4 КО Струмица 149</p> | <p>511. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1368 и 1488/1 КО Градско Балдовци . 157</p> |
| <p>501. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3079 КО Банско 150</p> | <p>512. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6275/1 КО Струмица 158</p> |
| <p>502. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3089/2 КО Банско 151</p> | <p>513. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5583 КО Струмица 159</p> |
| <p>503. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица 151</p> | <p>514. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица 159</p> |
| <p>504. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица 152</p> | <p>515. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7668/1 КО Струмица 160</p> |
| <p>505. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица ... 153</p> | <p>516. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659 КО Струмица 161</p> |

517. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1039 КО Просениково	161	529. Одлука за неприфаќање на иницијативата за утврдување потреба за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1459 КО Градско Балдовци	170
518. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1183 КО Градско Балдовци	162	530. Решение за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал	171
519. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1532 КО Габрово	163	531. Решение за именување на претставници од родителите на децата во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Детска Радост“ Струмица	171
520. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7758 и 7759 КО Струмица	164	532. Решение за избор на претставник на вработените во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Детска Радост“ Струмица	172
521. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1610/1 КО Водоча	164	533. Заклучок за усвојување на Акцискиот план за вработување на лица со посебни потреби	172
522. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 966/2 КО Добрејци	165	534. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата по Заклучокот за задолжување од Советот на општина Струмица за состојбите во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица со предлог мерки	173
523. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7910 КО Струмица	166	535. Заклучок за прифаќање на електрични столбови за јавно осветлување	174
524. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7899 КО Струмица	166	536. Заклучок за усвојување на Програма за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2014 година	174
525. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7915 КО Струмица.....	167	537. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2014 година	175
526. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 6391/29 КО Струмица	168	538. Заклучок за давање на согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие за енергетски дејности “Струмица-гас” Струмица за 2014 година	175
527. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 108 КО Попчево.....	168	539. Заклучок за давање на согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ - Струмица за период од 01.01. до 30.09.2013 година ..	176
528. Одлука за донесување на ДУП за Блок 16 – дел УЕ 2 на град Струмица, Општина Струмица, плански период 2012 – 2017	169	540. Заклучок за давање на согласност на Програмата за работа на ЈП “Паркиралишта - Струмица” за 2014 година	176

541. Заклучок за давање на согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2013 година	177	543. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година	178
542. Заклучок за давање на согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година ..	177		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Буџетот на Општина Струмица за 2014 година

Се објавува Буџетот на Општина Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10589/2
30.12.2013 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.....

481.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09 и 47/11), и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 26.12.2013 година, донесе

Б у џ е т на Општина Струмица за 2014 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2014 година се состои од:

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	1.067.775.446
Даночни приходи	352.019.500
Неданочни приходи	89.440.000
Капитални приходи	94.499.689
Приходи од дотации	452.588.000
Трансфери	45.555.811
Приходи од донации	33.672.446
II. ВКУПНИ РАСХОДИ	1.067.775.446
Од утврдени намени	1.064.475.446
Резерви	3.300.000
III. Д Е Ф И Ц И Т	0
Прилив	0
Домашни приливи	0
Странски заеми	0
Одлив	0
Отплата на главнина	0

Член 2

Приходите и другите приливи на Буџетот како и глобалните проекции за наредните две години по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите и другите одливи, како и глобалните проекции за наредните две години по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Биланс на приходи на ниво на ставки

Категорија Ставка Поткатегиорија	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ Приходи
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од Донации	Приходи од Дотации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		198.850.540	319.700.000	352.019.500	0	0	0	0	352.019.500
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		4.632.533	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
7111 Персонален данок од доход		4.632.533	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
713 Даноци на имот		40.601.141	48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000
7131 Данок на имот		15.802.526	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
7132 Данок на наследство и подарок		1.078.685	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7133 Данок на промет на недвижности и права		23.719.930	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
717 Даноци на специфични услуги		153.144.379	266.300.000	298.619.500	0	0	0	0	298.619.500
7171 Комунални даноци		153.144.379	266.300.000	298.619.500	0	0	0	0	298.619.500
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		472.487	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
7181 Дозволи за вршење на дејност		472.487	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		64.579.510	91.684.000	31.500.000	57.940.000	0	0	0	89.440.000
722 Такси и надоместоци		2.662.581	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
7223 Административни такси		2.662.581	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
723 Административни такси и надоместоци		35.888.454	59.492.000	800.000	56.623.000	0	0	0	57.423.000
7230 Образование и обука		6.182.193	3.810.000	0	3.810.000	0	0	0	3.810.000
7231 Ложишни активности во образованието		27.913.003	52.062.000	0	49.063.000	0	0	0	49.063.000
7232 Продажба на провајди		32.820	1.000.000	0	2.280.000	0	0	0	2.280.000
7234 Влезници и членарини		374.863	700.000	0	350.000	0	0	0	350.000
7239 Закупнини		1.365.575	1.920.000	600.000	1.120.000	0	0	0	1.920.000
724 Други Владини услуги		46.275	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
7241 Други владини услуги		46.275	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
725 Други неданочни приходи		25.982.200	26.992.000	25.500.000	1.317.000	0	0	0	26.817.000
7252 Физички лица		0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
7259 Други неданочни приходи		25.982.200	26.992.000	25.500.000	982.000	0	0	0	26.482.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		153.623.353	153.001.689	94.499.689	0	0	0	0	94.499.689
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		153.623.353	153.001.689	94.499.689	0	0	0	0	94.499.689

Категорија Ставка Поткатегорија	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ Приходи
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	0	
7331	Продажба на земјиште и нема територијални вложувања	153.623.353	153.001.669	94.499.689	0	0	0	0	0	94.499.689
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	488.318.738	529.331.352	45.555.811	0	33.672.446	452.588.000	0	0	531.816.257
741	Трансфери од други нивоа на власт	483.758.213	489.383.978	45.555.811	0	0	452.588.000	0	0	498.143.811
7411	Тековни трансфери од други нивоа на власт	483.758.213	489.383.978	45.555.811	0	0	452.588.000	0	0	498.143.811
742	Донации од странство	4.560.525	39.947.374	0	0	33.672.446	0	0	0	33.672.446
7421	Општи и тековни донации	4.560.525	39.947.374	0	0	33.672.446	0	0	0	33.672.446

Биланс на расходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од донации	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации		Расходи од кредити
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			69.927.570	0	0	0	329.224.006	0	399.151.576
401	Основни плати и надоместоци		396.696.246	46.964.912	0	0	0	240.146.656	0	287.111.571
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		106.065.026	17.617.687	0	0	0	89.077.347	0	106.695.034
404	Надоместоци		5.944.971	5.344.971	0	0	0	0	0	5.344.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.100.000	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		267.742.638	86.433.430	55.640.000	1.150.000	123.363.994	0	0	266.589.424
420	Патни и дневни расходи		1.410.000	950.000	490.000	0	0	0	0	1.440.000
421	Капитални услуги, тревење, комуникација и транспорт		59.050.781	19.650.000	3.970.500	0	29.336.748	0	0	52.959.248
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		29.697.457	5.100.000	20.011.000	30.000	4.117.800	0	0	29.258.800
424	Поправки и тековно одржување		47.417.010	24.480.000	4.532.500	0	14.100.000	0	0	43.122.500
425	Договорни услуги		102.785.534	13.085.000	25.715.000	870.000	65.599.051	0	0	105.249.051
426	Други тековни расходи		8.686.652	8.970.430	571.000	250.000	533.395	0	0	10.324.825
427	Приземни вработувања		18.725.004	14.210.000	350.000	0	9.675.000	0	0	24.235.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		43.069.483	40.092.000	0	650.000	0	0	0	40.742.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		3.600.000	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
463	Трансфери до невладини организации		26.200.630	26.800.000	0	0	0	0	0	26.800.000
464	Разни трансфери		13.268.553	10.092.000	0	650.000	0	0	0	10.742.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		383.908.674	323.820.000	2.300.000	31.872.446	0	0	0	357.992.446
480	Опрема		24.193.000	10.750.000	700.000	0	0	0	0	11.450.000
482	Други градежни објекти		279.749.674	271.420.000	0	31.872.446	0	0	0	303.292.446
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини		21.966.000	9.650.000	200.000	0	0	0	0	9.850.000
485	Други нефинансиски средства		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
486	Моторни возила		1.000.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000

Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	0	
				323.820.000	2.300.000	31.872.446	0	0		
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			383.908.674	323.820.000	2.300.000	31.872.446	0	0	0	357.992.446
480	Отрема		24.193.000	10.750.000	700.000	0	0	0	0	11.450.000
482	Други градежни објекти		279.749.674	271.420.000	0	31.872.446	0	0	0	303.292.446
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини		21.966.000	9.650.000	200.000	0	0	0	0	9.850.000
485	Други нефинансиски средства		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
486	Моторни возила		1.000.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршена сметка	2013 Предходен буџет	БУЏЕТ 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од спонсоринг, активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			69.927.570	0	0	329.224.006	0	399.151.576
401	Основни плати и надоместоци			46.964.912	0	0	240.146.659	0	287.111.571
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите			17.617.687	0	0	89.077.347	0	106.695.034
404	Надоместоци			5.844.971	0	0	0	0	5.344.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			2.300.000	0	0	0	0	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)			1.200.000	0	0	0	0	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)			1.100.000	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ			267.742.638	55.640.000	1.150.000	123.363.994	0	266.589.424
420	Патни и дневни расходи			1.410.000	490.000	0	0	0	1.440.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			59.050.781	3.970.500	0	29.338.748	0	52.959.248
423	Силан инвентар, алат и други материјали за поправки			29.687.457	20.011.000	30.000	4.117.800	0	29.258.800
424	Поправки и тековно одржување			47.417.010	4.532.500	0	14.100.000	0	43.122.500
425	Договорни услуги			102.765.534	25.715.000	870.000	65.599.051	0	105.249.051
426	Други тековни расходи			8.686.852	571.000	250.000	533.395	0	10.324.825
427	Приемени вработувања			18.725.004	350.000	0	9.675.000	0	24.235.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			43.069.483	0	650.000	0	0	40.742.000
461	Субвенции за јавни претпријатја			3.600.000	0	0	0	0	3.200.000
463	Трансфери до невладини организации			26.200.930	0	0	0	0	26.800.000
464	Разни трансфери			13.268.553	0	650.000	0	0	10.742.000

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Функцион код Функцион ставка	О П И С	Буџет	Самофинанс. активности	Донации	Дотации	Кредити	Вкупно
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	117.811.000	0	30.372.446	0	0	148.183.446
7011	Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	117.811.000	0	0	0	0	117.811.000
7013	Општи услуги	0	0	30.372.446	0	0	30.372.446
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	9.400.000	0	0	8.787.000	0	18.187.000
7032	Противпожарни услуги	9.400.000	0	0	8.787.000	0	18.187.000
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	234.454.000	0	0	0	0	234.454.000
7044	Рударство, занаетчиство и градежништво	185.214.000	0	0	0	0	185.214.000
7045	Транспорт	43.490.000	0	0	0	0	43.490.000
7047	Останати индустрии	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	47.746.000	0	0	0	0	47.746.000
7051	Угледување со отпадците	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
7052	Угледување со отпадните води	29.446.000	0	0	0	0	29.446.000
7056	Заштита на животна средина	11.600.000	0	0	0	0	11.600.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	69.442.000	0	0	0	0	69.442.000
7062	Развој на заедницата	36.782.000	0	0	0	0	36.782.000
7063	Водоснабдување	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
7064	Осветлување на улици	27.060.000	0	0	0	0	27.060.000
707	ЗДРАВСТВО	0	0	0	0	0	0
7076	Други функции на здравство	0	0	0	0	0	0
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	28.792.000	670.000	1.500.000	5.674.000	0	36.636.000
7081	Спортски и рекреативни услуги	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
7082	Услуги за култура	11.592.000	670.000	1.500.000	5.674.000	0	19.436.000
709	ОБРАЗОВАНИЕ	5.810.000	40.635.000	300.000	404.539.000	0	451.284.000
7091	Предшколско и основно образование	2.310.000	17.625.000	300.000	222.297.000	0	242.532.000
7092	Средно образование	3.500.000	23.010.000	0	182.242.000	0	208.752.000
7096	Помошни служби на образование	0	0	0	0	0	0
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	10.120.000	16.635.000	1.500.000	33.588.000	0	61.843.000
7102	Стари лица	3.120.000	0	0	0	0	3.120.000
7104	Семејства и деца	7.000.000	16.635.000	1.500.000	33.588.000	0	58.723.000
		523.575.000	57.940.000	33.672.446	452.588.000	0	1.067.775.446

Капитални проекти по функции на ЕЛС

Функцион. код Капит. отпрограма	О П И С	Буџет	Самофинанс. активности	Донации	Дотации	Кредити	Вкупно
		290.070.000	0	31.872.446	0	0	321.942.446
7011	Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
	ДАА Реконструкција на домови на култура	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
7013	Општи услуги	0	0	30.372.446	0	0	30.372.446
	МВА Ефикасно користење на соларна енергија	0	0	8.446.822	0	0	8.446.822
	МВВ Проекти за Цареви Кули	0	0	20.875.624	0	0	20.875.624
	МВУ Изградба на ТРИМ патека во Банско	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000
	МВА Пречистителна станица	0	0	0	0	0	0
7044	Рударство, занаетчиство и градежништво	163.214.000	0	0	0	0	163.214.000
	ФАА Улицы во град Струмица	63.864.000	0	0	0	0	63.864.000
	ФАВ Тротоари во град Струмица	3.230.000	0	0	0	0	3.230.000
	ФАЕ Пробовање на патешта во индустриски зони	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
	ФАИ Софилар-уредување со инфраструктура	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	ФАЈ Елејско малло-уредување со инфраструктура	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	ФАЛ Касарна-изградба на улици	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	ФАМ Изградба на улици во ДУП 17 и 17/1	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	ФАН Поврзување на градот со ридските над градот-Цареви Кули	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	ФАУ Агробеџа	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
	ФАА Уредување на населени места во руралните подрачја	16.120.000	0	0	0	0	16.120.000
7045	Транспорт	36.600.000	0	0	0	0	36.600.000
	ЈДА Изградба и реконструкција на локални патешта и улици	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000
	ЈЕА Воведување на припад паркиралишта	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
7047	Останати индустрии	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
	ЈНА Урбана опрема	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
7052	Управување со отпадните води	27.146.000	0	0	0	0	27.146.000
	ЈИА Нови канализации во индустриски зони	22.900.000	0	0	0	0	22.900.000
	ЈИБ Канализација Градско Балдосци	400.000	0	0	0	0	400.000
	ЈИД Канализација Костурино	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	ЈИГ Канализација во населени места Просениково, Дабилца, Добрејци	846.000	0	0	0	0	846.000
7056	Заштита на животна средина	600.000	0	0	0	0	600.000
	ЈИЕ Голф терен на Чам Цифлик	600.000	0	0	0	0	600.000
7062	Развој на заедницата	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
	ЈЛА Изградба на мрежа за гас	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000

Функц.код Капит.отпрограма	О П И С	Буџет	Самофинан. активности	Донации	Дотации	Кредити	Вкупно
7063	Водоснабдување	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
	ЈГА Водовод во населени места	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
7064	Осветлување на улици	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000
	ЈАА Јавно осветлување во градот	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
	ЈАВ Улично осветлување во населени места	1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
7082	Услуги за култура	900.000	0	0	0	0	900.000
	КАА Споменници	900.000	0	0	0	0	900.000
7092	Средно образование	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	НАВ Образование(капитални расходи)	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
7104	Семејства и деца	1.500.000	0	1.500.000	0	0	3.000.000
	ВАВ Изградба-адаптација на три детски градинки во населените места	1.500.000	0	1.500.000	0	0	3.000.000

Биланс на приходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		362.580.085	0	0	0	0	362.580.085
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		5.150.000	0	0	0	0	5.150.000
711111 Данок на плати на работени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единциите на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон		1.545.000	0	0	0	0	1.545.000
711112 Данок на плати на работени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот		3.090.000	0	0	0	0	3.090.000
711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчишка дејност		515.000	0	0	0	0	515.000
712 ДАНОЦИ НА ИМОТ		49.440.000	0	0	0	0	49.440.000
713111 Данок на имот		10.300.000	0	0	0	0	10.300.000
713113 Данок на имот од правни лица		5.150.000	0	0	0	0	5.150.000
713211 Данок на наследство и подарок		1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
713311 Данок на промет на недвижности и права		32.960.000	0	0	0	0	32.960.000
717 ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ		307.578.085	0	0	0	0	307.578.085
717111 Комунална такса за привремен престој		206.000	0	0	0	0	206.000
717112 Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично		14.420.000	0	0	0	0	14.420.000
717115 Комунална такса за користење на улици со патници, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација на возилата;		3.605.000	0	0	0	0	3.605.000
717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление		36.050.000	0	0	0	0	36.050.000
717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност		1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
717133 Комунална такса за користење музика во јавните локации		515.000	0	0	0	0	515.000
717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност		103.000	0	0	0	0	103.000
717137 Надместок за уредување на градежно земјиште		245.469.085	0	0	0	0	245.469.085
717138 Надместоци од комунална дејност		6.180.000	0	0	0	0	6.180.000
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		412.000	0	0	0	0	412.000
		539.282.250	59.678.200	33.137.619	466.165.640	0	1.098.263.709

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015						ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	0	
718117	Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор.	412.000	0	0	0	0	0	412.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	32.445.000	59.678.200	0	0	0	0	92.123.200
722	Такси и надоместоци	5.150.000	0	0	0	0	0	5.150.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствјата кај органите на општината	1.030.000	0	0	0	0	0	1.030.000
722316	Други локални такси	4.120.000	0	0	0	0	0	4.120.000
723	Административни такси и надоместоци	824.000	58.321.690	0	0	0	0	59.145.690
723011	Такси за диплома и сертификат	0	298.700	0	0	0	0	298.700
723012	Такси за запишување	0	556.200	0	0	0	0	556.200
723013	Такса за испити	0	2.451.400	0	0	0	0	2.451.400
723019	Други образовни такси	0	618.000	0	0	0	0	618.000
723111	Целодневна и предшколска грижа	0	17.134.050	0	0	0	0	17.134.050
723112	Средства за екскурзии	0	19.712.140	0	0	0	0	19.712.140
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	0	1.313.250	0	0	0	0	1.313.250
723119	Други помошни активности во образованието	0	12.375.450	0	0	0	0	12.375.450
723219	Приходи од продажба на производи и стоки	0	2.348.400	0	0	0	0	2.348.400
723411	Членарини во институции во областа на културата	0	360.500	0	0	0	0	360.500
723911	Закупнина од објекти	0	1.153.600	0	0	0	0	1.153.600
723914	Приходи од закупнина на општински имот	824.000	0	0	0	0	0	824.000
724	Други Владени услуги	206.000	0	0	0	0	0	206.000
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	206.000	0	0	0	0	0	206.000
725	Други неданочни приходи	26.265.000	1.356.510	0	0	0	0	27.621.510
725211	Таксовни донации	0	345.050	0	0	0	0	345.050
725917	Приходи на месните заедници, местен самоуправањер и други приходи на месните заедници	51.500	0	0	0	0	0	51.500
725922	Приходи од осигурување на имот	51.500	0	0	0	0	0	51.500
725939	Други неданочни приходи	24.102.000	1.011.460	0	0	0	0	25.113.460
725943	2% од наплата на премии од каско осигурување И одговорност	2.060.000	0	0	0	0	0	2.060.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	97.334.680	0	0	0	0	0	97.334.680
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	97.334.680	0	0	0	0	0	97.334.680

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015						ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	0	
733111	Приходи од промет на недвижности на Републиката и надоместок за стекнување на права за користење на градежно земјиште	96.768.180	0	0	0	0	0	96.768.180
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирано минерална сировина)	566.500	0	0	0	0	0	566.500
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	46.922.485	0	33.137.619	466.165.640	0	0	546.225.745
741	Трансфери од други нивои на власт	46.922.485	0	0	466.165.640	0	0	513.088.125
741113	Трансфери од буџетите на фондсите	5.871.000	0	0	0	0	0	5.871.000
741115	Дотации од приходи од ДДВ	41.051.485	0	0	0	0	0	41.051.485
741119	Наменска дотација на општината за активности за активности од пожарничарството	0	0	0	9.050.610	0	0	9.050.610
741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	0	0	457.115.030	0	0	457.115.030
742	Донации од странство	0	0	33.137.619	0	0	0	33.137.619
742114	Приходи од Европската унија	0	0	31.283.619	0	0	0	31.283.619
742119	Други општи и тековни донации	0	0	1.854.000	0	0	0	1.854.000

Биланс на расходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
		539.282.250	59.678.200	33.137.619	466.165.640	0	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		72.643.397	0	0	339.100.726	0	411.744.123
401 Основни плати и надоместоци		48.763.259	0	0	247.351.059	0	296.116.318
401110 Основни плати - функционери		762.241	0	0	0	0	762.241
401120 Основни плати - државни службеници		33.906.532	0	0	0	0	33.906.532
401130 Основни плати - други вработени		9.690.376	0	0	230.571.438	0	240.261.814
401310 Персонален дојок на доход од плата		3.318.400	0	0	16.779.621	0	20.098.021
401320 Персонален дојок на доход од надоместоци		1.087.710	0	0	0	0	1.087.710
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		18.372.818	0	0	91.749.667	0	110.122.485
402110 Основни придоноси за ПИО		11.779.636	0	0	60.714.514	0	72.494.150
402120 Придонос за бенифициран стаж		648.900	0	0	378.701	0	1.027.601
402210 Основни придоноси за здравство		4.848.905	0	0	25.015.967	0	29.864.892
402220 Основен придонос за професионално заболување		313.198	0	0	1.691.349	0	2.004.546
402310 Основни придоноси до Агенцијата за вработување		782.178	0	0	3.949.118	0	4.731.296
404 Надоместоци		5.505.320	0	0	0	0	5.505.320
404110 Надоместок за годишен одмор		1.277.200	0	0	0	0	1.277.200
404150 Други надоместоци		4.228.120	0	0	0	0	4.228.120
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		3.399.000	0	0	0	0	3.399.000
412 Постојана резерва (непредвидлив расходи)		1.751.000	0	0	0	0	1.751.000
412110 Постојана резерва (непредвидлив расходи)		1.751.000	0	0	0	0	1.751.000
413 Текучи резерви (разновидни расходи)		1.648.000	0	0	0	0	1.648.000
413110 Текучи резерви (разновидни расходи)		1.648.000	0	0	0	0	1.648.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		98.410.493	57.309.200	309.000	127.064.914	0	273.093.607
420 Патни и државни расходи		978.500	504.700	0	0	0	1.483.200
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		515.000	341.960	0	0	0	856.960
420120 Патување во земјата - патни расходи		51.500	74.160	0	0	0	125.660
420130 Патување во земјата - сместување		103.000	49.440	0	0	0	152.440
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		309.000	20.600	0	0	0	329.600
420220 Патување во странство - патни расходи		0	12.360	0	0	0	12.360

Категорија Ставка Потстапка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
420230	Патување во странство - сместување	0	6.180	0	0	0	6.180
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	20.239.500	4.089.615	0	30.218.910	0	54.548.025
421110	Електрична енергија	11.742.000	1.327.670	0	6.746.500	0	19.816.170
421120	Водовод и канализација	412.000	987.770	0	2.594.570	0	3.994.340
421130	Губрегарина	0	30.900	0	435.690	0	466.590
421220	Дрва	412.000	0	0	623.150	0	1.035.150
421240	Течна горива	0	113.300	0	18.452.108	0	18.565.408
421290	Други материјали за гревање	1.854.000	0	0	0	0	1.854.000
421310	Пошта	772.500	82.400	0	92.700	0	947.600
421320	Телефон и телефакс	3.090.000	408.850	0	1.220.344	0	4.717.194
421390	Други трошоци за комуникација	51.500	30.900	0	12.848	0	95.048
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.545.000	968.200	0	0	0	2.513.200
421420	Регистрација на моторни возила	51.500	115.875	0	0	0	167.375
421440	Транспорт на луѓе	309.000	25.750	0	41.200	0	375.950
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	3.605.000	20.611.330	30.900	4.241.334	0	28.488.564
423110	Канцеларски материјали	927.000	857.990	0	1.665.036	0	3.450.026
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	463.500	1.202.010	30.900	246.170	0	1.942.580
423190	Други административни материјали	0	566.500	0	30.900	0	597.400
423210	Материјали за АОП	0	15.450	0	0	0	15.450
423310	Униформи	0	2.657.400	0	17.510	0	2.674.910
423320	Обувки	0	15.450	0	0	0	15.450
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	360.500	11.823.685	0	164.800	0	12.348.185
423510	Лекови	0	56.650	0	0	0	56.650
423610	Наставно-образовни помагала	0	166.860	0	8.240	0	175.100
423620	Училишни материјали	0	254.925	0	314.150	0	569.075
423710	Средства за одржување на хипиена	309.000	654.050	0	1.110.299	0	2.073.349
423720	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	656.110	0	190.550	0	846.660
423810	Ситен инвентар	927.000	515.000	0	0	0	1.442.000
423630	Резервни делови	0	51.500	0	0	0	51.500
423910	Други материјали за специјална намена	0	97.850	0	0	0	97.850
423990	Други материјали	618.000	1.019.700	0	493.679	0	2.131.379

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
424	Поправки и текмово одржување	25.739.700	4.668.475	0	14.523.000	0	44.931.175
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува: резервни делови, гуми)	412.000	329.600	0	0	0	741.600
424190	Поправки на други возила	309.000	0	0	0	0	309.000
424210	Одржување на згради	618.000	3.518.995	0	9.061.940	0	13.198.935
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.236.000	0	0	2.134.160	0	3.370.160
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	634.480	0	634.480
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	3.388.700	0	0	0	0	3.388.700
424390	Одржување на други граѓи	9.115.500	0	0	0	0	9.115.500
424410	Поправки и одржување на мебел	0	206.000	0	504.700	0	710.700
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	360.500	303.850	0	1.163.900	0	1.828.250
424430	Поправки и одржување на опрема	0	155.530	0	364.620	0	520.150
424440	Поправки и одржување на машини	0	134.500	0	401.700	0	536.200
424610	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	237.500	0	237.500
424690	Одржување на други зелени површини	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000
425	Договорни услуги	13.971.950	26.486.450	278.100	67.567.023	0	108.303.523
425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	566.500	0	0	0	0	566.500
425210	Проевизија за платен промет	0	5.150	0	0	0	5.150
425220	Банкарска провизија	15.450	0	0	0	0	15.450
425230	Осигурување на вработени (несреќи; живот)	103.000	0	0	0	0	103.000
425250	Осигурување на недвижности и права	0	360.500	0	486.343	0	846.843
425260	Осигурување на моторни возила	103.000	0	0	0	0	103.000
425290	Други финансиски услуги	0	10.300	0	766.320	0	776.620
425310	Правни услуги	309.000	0	0	77.250	0	386.250
425320	Судски вештачења	51.500	0	0	0	0	51.500
425350	Судски курирски услуги	0	10.300	0	0	0	10.300
425420	Примарна здравствена заштита	0	103.000	0	706.550	0	809.550
425490	Други здравствени услуги	0	51.500	0	329.600	0	381.100
425630	Уништување на штетни животни	515.000	0	0	0	0	515.000
425610	Услуги за заштита на водите, реките и езерата	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.120.000	0	0	0	0	4.120.000
425740	Дополнителни активности	0	4.811.130	133.900	206.000	0	5.151.030
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	2.896.875	0	20.600	0	2.917.475
425760	Превозни услуги во образованието	0	8.775.600	0	62.235.690	0	71.011.290

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	0	
425790	Други образовани услуги	0	978.500	144.200	887.880	0	0	2.010.680
425820	Услуги за копирање, печатање и издавање	689.500	20.600	0	422.300	0	0	1.112.400
425840	Рушење на објекти	515.000	0	0	0	0	0	515.000
425890	Други договорни услуги	5.974.000	8.452.995	0	1.458.510	0	0	15.885.505
426	Други тековни расходи	9.239.543	568.130	0	549.397	0	0	10.377.070
426110	Членарини во меѓународни организации	2.029.100	0	0	5.150	0	0	2.034.250
426120	Членарини во домашни организации	0	92.700	0	61.800	0	0	154.500
426210	Расходи за регистрација	924.000	30.900	0	10.300	0	0	965.200
426310	Семинари и конференции	0	72.100	0	20.600	0	0	92.700
426410	Оглasi	0	0	0	169.950	0	0	169.950
426990	Други оперативни расходи	6.348.443	392.430	0	281.597	0	0	7.020.470
427	Привремени вработувања	14.636.300	360.500	0	9.965.250	0	0	24.962.050
427110	Привремени вработувања	14.636.300	360.500	0	9.965.250	0	0	24.962.050
48	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	42.427.760	0	0	0	0	0	42.427.760
461	Субвенции за јавни институции	3.296.000	0	0	0	0	0	3.296.000
461130	Субвенции за јавни комерцијални претпријатија	3.090.000	0	0	0	0	0	3.090.000
461190	Субвенции за други институции	206.000	0	0	0	0	0	206.000
463	Трансфери до невладини организации	28.737.000	0	0	0	0	0	28.737.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.699.500	0	0	0	0	0	1.699.500
463120	Трансфери до спортски клубови	17.304.000	0	0	0	0	0	17.304.000
463190	Останати трансфери до невладини организации	9.733.500	0	0	0	0	0	9.733.500
464	Разни трансфери	10.394.760	0	0	0	0	0	10.394.760
464110	Стипендии за студенти	103.000	0	0	0	0	0	103.000
464890	Други трансфери	10.291.760	0	0	0	0	0	10.291.760
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	332.401.600	2.369.000	32.828.619	0	0	0	367.599.219
480	Опрема	11.072.500	721.000	0	0	0	0	11.793.500
480190	Купување на друга опрема	11.072.500	721.000	0	0	0	0	11.793.500
482	Други градежни објекти	278.223.600	0	32.828.619	0	0	0	311.052.219
482120	Изградба на улици, патници и автопати	149.306.740	0	0	0	0	0	149.306.740
482130	Реконструкција на улици, патници и автопати	24.520.180	0	0	0	0	0	24.520.180
482230	Реконструкција на мостови	1.236.000	0	0	0	0	0	1.236.000
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	23.587.000	0	0	0	0	0	23.587.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити		
482620	Изградба на споменици	1.236.000	0	0	0	0	0	1.236.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	18.025.000	0	0	0	0	0	18.025.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	6.798.000	0	0	0	0	0	6.798.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	1.091.800	0	0	0	0	0	1.091.800
482910	Подготвување проекти, вклучувајќи дувајќи на други објекти	2.472.000	0	0	0	0	0	2.472.000
482920	Изградба на други објекти	16.352.280	0	32.828.619	0	0	0	49.180.899
482930	Реконструкција на други објекти	33.598.600	0	0	0	0	0	33.598.600
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	10.145.500	206.000	0	0	0	0	10.351.500
483120	Купување на училищен мебел	0	206.000	0	0	0	0	206.000
483190	Купување на друг мебел	618.000	0	0	0	0	0	618.000
483290	Купување на друга опрема	9.527.500	0	0	0	0	0	9.527.500
485	Други нефинансиски средства	7.210.000	0	0	0	0	0	7.210.000
485420	Надомест за одземен имот	7.210.000	0	0	0	0	0	7.210.000
486	Моторни возила	0	1.442.000	0	0	0	0	1.442.000
486110	Купување моторни возила	0	1.442.000	0	0	0	0	1.442.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и менаџерски организации	25.750.000	0	0	0	0	0	25.750.000
489210	Капитални субвенции за јавни финансиски претпријатија	25.750.000	0	0	0	0	0	25.750.000

Биланс на приходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2016					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		373.140.670	0	0	0	0	373.140.670
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
711111 Данок на плати на работени лица кај корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на РМ, единките на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон		1.590.000	0	0	0	0	1.590.000
711112 Данок на плати на работени лица во трговски друштва, јавки претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот		3.180.000	0	0	0	0	3.180.000
711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност		530.000	0	0	0	0	530.000
713 Даноци на имот		50.880.000	0	0	0	0	50.880.000
713111 Данок на имот		10.600.000	0	0	0	0	10.600.000
713113 Данок на имот од правни лица		5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
713211 Данок на наследство и подарок		1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
713311 Данок на промет на недвижности и права		33.920.000	0	0	0	0	33.920.000
717 Даноци на специфични услуги		316.536.670	0	0	0	0	316.536.670
717111 Комunalна такса за привремен престој		212.000	0	0	0	0	212.000
717112 Комunalна такса за истакување на фирма, реклами и слично		14.840.000	0	0	0	0	14.840.000
717115 Комunalна такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација на возилата.		3.710.000	0	0	0	0	3.710.000
717116 Комunalна такса за користење и одржување на јавно осветление		37.100.000	0	0	0	0	37.100.000
717131 Комunalна такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност		1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
717133 Комunalна такса за користење музика во јавните локации		530.000	0	0	0	0	530.000
717135 Комunalна такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност		106.000	0	0	0	0	106.000
717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште		252.618.670	0	0	0	0	252.618.670
717138 Надоместоци од комunalна дејност		6.360.000	0	0	0	0	6.360.000
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		424.000	0	0	0	0	424.000
718117 Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во нокен бар, кабаро, диско клуб и диско клуб на отворен простор.		424.000	0	0	0	0	424.000
		554.989.500	61.416.400	34.102.793	479.743.280	0	1.130.251.973

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2016					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самовин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		33.390.000	61.416.400	0	0	0	94.806.400
722 Такси и надоместоци		5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
722315 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината		1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
722316 Други локални такси		4.240.000	0	0	0	0	4.240.000
723 Административни такси и надоместоци		848.000	60.070.380	0	0	0	60.868.380
723011 Такси за диплома и сертификат		0	307.400	0	0	0	307.400
723012 Такси за запишување		0	572.400	0	0	0	572.400
723013 Такса за испити		0	2.522.800	0	0	0	2.522.800
723019 Други образовни такси		0	636.000	0	0	0	636.000
723111 Целодневна и предшколска грижа		0	17.633.100	0	0	0	17.633.100
723112 Средства за аккурзми		0	20.286.280	0	0	0	20.286.280
723116 Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции		0	1.351.500	0	0	0	1.351.500
723119 Други помошни активности во образованието		0	12.735.900	0	0	0	12.735.900
723219 Приходи од продажба на производи и стоки		0	2.416.800	0	0	0	2.416.800
723411 Членарски во институции во областа на културата		0	371.000	0	0	0	371.000
723911 Закупнина од објекти		0	1.167.200	0	0	0	1.167.200
723914 Приходи од закупнина на општински имот		848.000	0	0	0	0	848.000
724 Други Владини услуги		212.000	0	0	0	0	212.000
724112 Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови		212.000	0	0	0	0	212.000
725 Други неданочни приходи		27.030.000	1.396.020	0	0	0	28.426.020
725211 Таксни донации		0	355.100	0	0	0	355.100
725917 Приходи на месните заедници, местен самостојносо и други приходи на месните заедници		53.000	0	0	0	0	53.000
725922 Приходи од осигурување на имот		53.000	0	0	0	0	53.000
725939 Други неданочни приходи		24.904.000	1.040.920	0	0	0	25.944.920
725943 2% од наплата на преми од каско осигурување И одговорност		2.120.000	0	0	0	0	2.120.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		100.169.670	0	0	0	0	100.169.670
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		100.169.670	0	0	0	0	100.169.670
733111 Приходи од промет на недвижности на Републиката и надоместок за стекнување на права за користење на градежно земјиште		99.586.670	0	0	0	0	99.586.670
733120 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирано минерална сировина)		583.000	0	0	0	0	583.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2016						ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи	
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ							
741	Трансфери од други нивоа на власт	48.289.160	0	34.102.793	479.743.280	0	562.135.232	
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	48.289.160	0	0	479.743.280	0	528.032.440	
741115	Дотации од приходи од ДДВ	6.042.000	0	0	0	0	6.042.000	
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарството	42.247.160	0	0	0	0	42.247.160	
741120	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарството	0	0	0	9.314.220	0	9.314.220	
742	Донации од странство	0	0	0	470.429.060	0	470.429.060	
742114	Приходи од Европската унија	0	0	34.102.793	0	0	34.102.793	
742119	Други општи и тековни донации	0	0	32.194.793	0	0	32.194.793	
		0	0	1.908.000	0	0	1.908.000	

Биланс на расходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2016					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		554.989.500	61.416.400	34.102.793	479.743.280	0	1.130.251.973
401 Основни плати и надоместоци		74.759.224	0	0	348.977.446	0	423.736.671
401110 Основни плати - функционери		50.185.607	0	0	254.555.459	0	304.741.065
401120 Основни плати - државни службеници		794.442	0	0	0	0	784.442
401130 Основни плати - други вработени		34.894.101	0	0	0	0	34.894.101
401310 Персонален данок на доход од плата		9.972.620	0	0	237.287.111	0	247.259.731
401320 Персонален данок на доход од надоместоци		3.415.053	0	0	17.268.348	0	20.683.401
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		1.119.391	0	0	0	0	1.119.391
402110 Основни придонеси за ПИО		18.907.948	0	0	94.421.888	0	113.329.936
402120 Придонес за бенифициран стаж		12.122.732	0	0	62.482.898	0	74.605.630
402210 Основни придонеси за здравство		667.800	0	0	369.731	0	1.037.531
402220 Основен придонес за професионално заболување		4.990.136	0	0	25.744.608	0	30.734.743
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		322.321	0	0	1.740.610	0	2.062.931
404 Надоместоци		804.960	0	0	4.064.141	0	4.869.100
404110 Надоместок за годишен одмор		5.665.669	0	0	0	0	5.665.669
404150 Други надоместоци		1.314.400	0	0	0	0	1.314.400
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		4.351.269	0	0	0	0	4.351.269
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		3.498.000	0	0	0	0	3.498.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.802.000	0	0	0	0	1.802.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.802.000	0	0	0	0	1.802.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.696.000	0	0	0	0	1.696.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.696.000	0	0	0	0	1.696.000
420 Патни и дневни расходи		90.985.556	58.978.400	318.000	130.765.834	0	281.047.789
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		1.007.000	519.400	0	0	0	1.526.400
420120 Патување во земјата - патни расходи		530.000	351.920	0	0	0	881.920
420130 Патување во земјата - сместување		53.000	76.320	0	0	0	129.320
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		106.000	50.880	0	0	0	156.880
420220 Патување во странство - патни расходи		318.000	21.200	0	0	0	339.200
		0	12.720	0	0	0	12.720

Категорија Ставка Потстапка	О П И С	Б У Џ Е Т 2016					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
420230	Патување во странство - сместување	0	6.360	0	0	0	6.360
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	20.829.000	4.208.730	0	31.069.073	0	56.136.803
421110	Електрична енергија	12.084.000	1.366.340	0	6.943.000	0	20.393.340
421120	Водовод и канализација	424.000	1.016.540	0	2.670.140	0	4.110.680
421130	Губретарина	0	31.800	0	448.360	0	480.160
421220	Дрва	424.000	0	0	641.300	0	1.065.300
421240	Течни горива	0	116.800	0	18.989.548	0	19.106.348
421290	Други материјали за греене	1.906.000	0	0	0	0	1.906.000
421310	Пошта	795.000	84.800	0	95.400	0	975.200
421320	Телефон и телефакс	3.180.000	418.700	0	1.255.888	0	4.854.588
421390	Други трошоци за комуникација	53.000	31.800	0	13.017	0	97.817
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.590.000	996.400	0	0	0	2.586.400
421420	Репарација на моторни возила	53.000	119.250	0	0	0	172.250
421440	Транспорт на луѓе	316.000	26.500	0	42.400	0	384.900
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	3.710.000	21.211.660	31.800	4.364.668	0	29.318.328
423110	Концелариски материјали	994.000	882.890	0	1.713.532	0	3.550.512
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	477.000	1.237.020	31.800	253.340	0	1.999.160
423190	Други административни материјали	0	583.000	0	31.800	0	614.800
423210	Материјали за АОП	0	15.900	0	0	0	15.900
423310	Униформи	0	2.734.800	0	18.020	0	2.752.820
423320	Обука	0	15.900	0	0	0	15.900
423410	Прекренбени продукти и пијалоци	371.000	12.168.270	0	169.600	0	12.708.870
423510	Лекови	0	58.300	0	0	0	58.300
423610	Наставно-образовни помагала	0	171.720	0	8.480	0	180.200
423620	Училишни материјали	0	262.350	0	323.300	0	585.650
423710	Средства за одржување на хиџана	316.000	673.100	0	1.142.638	0	2.133.738
423720	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	675.220	0	196.100	0	871.320
423810	Ситен инвентар	954.000	530.000	0	0	0	1.484.000
423830	Резервни делови	0	53.000	0	0	0	53.000
423910	Други материјали за специјална намена	0	100.700	0	0	0	100.700
423990	Други материјали	636.000	1.049.400	0	508.059	0	2.193.459

Категорија Ставка Поставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2016						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	Расходи од кредити	
424	Поправки и тековно одржување	26 489.400	4.804.450	0	14.946.000	0	0	46.239.850
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува резервни делови, гуми)	424.000	339.200	0	0	0	0	763.200
424190	Поправки на други возила	318.000	0	0	0	0	0	318.000
424210	Одржување на згради	636.000	3.621.490	0	9.325.880	0	0	13.583.370
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.272.000	0	0	2.196.320	0	0	3.468.320
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	652.960	0	0	652.960
424320	Одржување на автопати, улици и патништа	3.487.400	0	0	0	0	0	3.487.400
424390	Одржување на други граѓани	9.381.000	0	0	0	0	0	9.381.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	212.000	0	519.400	0	0	731.400
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	371.000	312.700	0	1.197.800	0	0	1.881.500
424430	Поправки и одржување на опрема	0	160.060	0	375.240	0	0	535.300
424440	Поправки и одржување на машини	0	159.000	0	413.400	0	0	572.400
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	265.000	0	0	265.000
424590	Одржување на други зелени површини	10.600.000	0	0	0	0	0	10.600.000
425	Дополнителни услуги	14.378.900	27.257.900	266.200	69.534.994	0	0	111.457.994
425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	583.000	0	0	0	0	0	583.000
425210	Провизија за платен промет	0	5.300	0	0	0	0	5.300
425220	Банкарска провизија	15.900	0	0	0	0	0	15.900
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	106.000	0	0	0	0	0	106.000
425250	Осигурување на недвижности и права	0	371.000	0	469.634	0	0	840.634
425280	Осигурување на моторни возила	106.000	0	0	0	0	0	106.000
425290	Други финансиски услуги	0	10.600	0	786.640	0	0	799.240
425310	Правни услуги	318.000	0	0	79.500	0	0	397.500
425320	Судски вистапања	53.000	0	0	0	0	0	53.000
425350	Судски курирски услуги	0	10.800	0	0	0	0	10.800
425420	Приватна здравствена заштита	0	106.000	0	726.100	0	0	832.100
425490	Други здравствени услуги	0	53.000	0	339.200	0	0	392.200
425530	Уништување на штетни животни	530.000	0	0	0	0	0	530.000
425610	Услуги за заштита на водите, реките и езерата	1.060.000	0	0	0	0	0	1.060.000
425640	Исработка на просторни и урбанистички планови	4.240.000	0	0	0	0	0	4.240.000
425740	Дополнителни активности	0	4.951.260	137.800	212.000	0	0	5.301.060
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	2.981.250	0	21.200	0	0	3.002.450
425780	Превозни услуги во образованието	0	9.031.200	0	64.048.380	0	0	73.079.580

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2016					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
425790	Други образовни услуги	0	1.007.000	148.400	913.720	0	2.069.120
425820	Услуги за копирање, печатање и издавање	689.000	21.200	0	434.600	0	1.144.800
425940	Рушење на објекти	530.000	0	0	0	0	530.000
425990	Други договорни услуги	6.148.000	8.709.490	0	1.502.020	0	16.359.510
426	Други тековни расходи	9.508.656	605.260	0	565.399	0	10.679.315
426110	Членарини во меѓународни организации	2.088.200	0	0	5.300	0	2.093.500
426120	Членарини во државни организации	0	95.400	0	63.600	0	159.000
426210	Расходи за репрезентација	848.000	31.900	0	10.600	0	890.400
426310	Семинари и конференции	0	74.200	0	21.200	0	95.400
426410	Отласи	0	0	0	174.900	0	174.900
426890	Други оперативни расходи	6.572.456	403.660	0	269.799	0	7.266.115
427	Привремени вработувања	15.062.600	371.000	0	10.255.500	0	25.689.100
427110	Привремени вработувања	15.062.600	371.000	0	10.255.500	0	25.689.100
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	43.663.520	0	0	0	0	43.663.520
461	Субвенции за јавни прејметнувања	3.392.000	0	0	0	0	3.392.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	3.180.000	0	0	0	0	3.180.000
461190	Субвенции за други институции	212.000	0	0	0	0	212.000
463	Трансфери до невладини организации	29.574.000	0	0	0	0	29.574.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.749.000	0	0	0	0	1.749.000
463120	Трансфери до спортски клубови	17.806.000	0	0	0	0	17.806.000
463190	Останати трансфери до невладини организации	10.017.000	0	0	0	0	10.017.000
464	Разни трансфери	10.697.520	0	0	0	0	10.697.520
464110	Стипендии за студенти	106.000	0	0	0	0	106.000
464990	Други трансфери	10.591.520	0	0	0	0	10.591.520
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	342.083.200	2.438.000	33.784.793	0	0	378.305.993
480	Опрана	11.395.000	742.000	0	0	0	12.137.000
480190	Купување на друга опрема	11.395.000	742.000	0	0	0	12.137.000
482	Други градежни објекти	286.327.200	0	33.784.793	0	0	320.111.993
482120	Изградба на улици, патништа и автопати	153.655.480	0	0	0	0	153.655.480
482130	Реконструкција на улици, патништа и автопати	25.234.360	0	0	0	0	25.234.360
482230	Реконструкција на мостови	1.272.000	0	0	0	0	1.272.000
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	24.274.000	0	0	0	0	24.274.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2016						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	0	
482620	Изградба на споменици	1.272.000	0	0	0	0	0	1.272.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	18.550.000	0	0	0	0	0	18.550.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	6.986.000	0	0	0	0	0	6.986.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	1.123.600	0	0	0	0	0	1.123.600
482910	Подготвување проекти, вклучувајќи дувајќи на други објекти	2.544.000	0	0	0	0	0	2.544.000
482920	Изградба на други објекти	16.828.560	0	33.784.793	0	0	0	50.613.353
482930	Реконструкција на други објекти	34.577.200	0	0	0	0	0	34.577.200
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	10.441.000	212.000	0	0	0	0	10.653.000
483120	Купување на училишен мебел	0	212.000	0	0	0	0	212.000
483190	Купување на друг мебел	636.000	0	0	0	0	0	636.000
483290	Купување на друга опрема	9.805.000	0	0	0	0	0	9.805.000
485	Други нефинансиски средства	7.420.000	0	0	0	0	0	7.420.000
485420	Недвилен имот	7.420.000	0	0	0	0	0	7.420.000
486	Моторни возила	0	1.484.000	0	0	0	0	1.484.000
486110	Купување моторни возила	0	1.484.000	0	0	0	0	1.484.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	26.500.000	0	0	0	0	0	26.500.000
489210	Капитални субвенции за јавни финансиски претпријатија	26.500.000	0	0	0	0	0	26.500.000

Член 3

Приходите и расходите во износ од 1.067.775.446 искажани по основни намени во Билансот на приходи и расходи во Буџетот на Единицата на локална самоуправа за 2014 година, се распредени по корисници и поблиски намени во посебниот дел.

Посебен дел 894.273.500 1.093.717.041 523.575.000 57.940.000 33.672.446 452.588.000 0 1.067.775.446

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршена сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
A0 СОВЕТ НА ОПШТИНА									
		9.891.930	6.261.000	0	0	0	0	0	6.261.000
ПРИХОДИ :									
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА		9.891.930	6.261.000	0	0	0	0	0	6.261.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		4.561.000	4.561.000	0	0	0	0	0	4.561.000
401 Основни плати и надоместоци		456.029	456.029	0	0	0	0	0	456.029
404 Надоместоци		4.104.971	4.104.971	0	0	0	0	0	4.104.971
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		4.130.930	0	0	0	0	0	0	0
463 Трансфери до невладини организации		4.130.930	0	0	0	0	0	0	0
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		9.891.930	6.261.000	0	0	0	0	0	6.261.000
401 Основни плати и надоместоци		4.561.000	4.561.000	0	0	0	0	0	4.561.000
404 Надоместоци		456.029	456.029	0	0	0	0	0	456.029
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.200.000	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		4.130.930	0	0	0	0	0	0	0
463 Трансфери до невладини организации		4.130.930	0	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити		
D00	ГРАДОИЗДАВАЧКИ		6.700.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	
ПРИХОДИ :										
D00	ГРАДОИЗДАВАЧКИ		6.700.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	
РАСХОДИ :										
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		2.822.240	2.822.240	0	0	0	0	2.822.240	
401	Основни плати и надоместоци		2.056.553	2.056.553	0	0	0	0	2.056.553	
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		765.687	765.687	0	0	0	0	765.687	
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.100.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.100.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		670.000	2.027.760	0	0	0	0	2.027.760	
420	Патни и дневни расходи		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
426	Други тековни расходи		570.000	1.927.760	0	0	0	0	1.927.760	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		2.107.760	750.000	0	0	0	0	750.000	
463	Трансфери до невладини организации		650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	
464	Разни трансфери		1.457.760	100.000	0	0	0	0	100.000	
D00	ГРАДОИЗДАВАЧКИ		6.700.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		2.822.240	2.822.240	0	0	0	0	2.822.240	
401	Основни плати и надоместоци		2.056.553	2.056.553	0	0	0	0	2.056.553	
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		765.687	765.687	0	0	0	0	765.687	
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.100.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.100.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		670.000	2.027.760	0	0	0	0	2.027.760	
420	Патни и дневни расходи		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
426	Други тековни расходи		570.000	1.927.760	0	0	0	0	1.927.760	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		2.107.760	750.000	0	0	0	0	750.000	
463	Трансфери до невладини организации		650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	
464	Разни трансфери		1.457.760	100.000	0	0	0	0	100.000	

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	БУЏЕТ 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити		
D1 МЕСНА САМОУПРАВА				400.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
ПРИХОДИ :										
D10 МЕСНА САМОУПРАВА				400.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ				280.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				100.000	0	0	0	0	0	0
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				100.000	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи				80.000	0	0	0	0	0	0
427 Привремени вработувања				0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				120.000	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери				120.000	0	0	0	0	0	0
D10 МЕСНА САМОУПРАВА				400.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				280.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				100.000	0	0	0	0	0	0
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				100.000	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи				80.000	0	0	0	0	0	0
427 Привремени вработувања				0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				120.000	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери				120.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити		
DA	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)		1.156.000	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
ПРИХОДИ :										
DA4	Реконструкција на домови на култура		1.156.000	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
РАСХОДИ :										
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.156.000	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
482	Други градежни објекти		1.156.000	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
DA44	Реконструкција на домови на култура		1.156.000	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.156.000	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
482	Други градежни објекти		1.156.000	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000

Програма Подпрограма Категорија Стевка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити		
Е0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				78.000.000	80.600.000	0	0	0	0	80.600.000
ПРИХОДИ :										
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				78.000.000	80.600.000	0	0	0	0	80.600.000
РАСХОДИ :										
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ				50.644.330	53.744.330	0	0	0	0	53.744.330
401 Основни плати и надоместоци				35.752.330	38.352.330	0	0	0	0	38.352.330
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите				13.152.000	14.152.000	0	0	0	0	14.152.000
404 Надоместоци				1.740.000	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				27.155.670	26.655.670	0	0	0	0	26.655.670
420 Патни и дневни расходи				850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				10.650.000	10.150.000	0	0	0	0	10.150.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				2.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
424 Поправки и тековно одржување				3.200.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
425 Договорни услуги				3.915.000	3.415.000	0	0	0	0	3.415.000
426 Други тековни расходи				2.940.670	2.940.670	0	0	0	0	2.940.670
427 Привремени вработувања				3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464 Различ трансфери				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				78.000.000	80.600.000	0	0	0	0	80.600.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ				50.644.330	53.744.330	0	0	0	0	53.744.330
401 Основни плати и надоместоци				35.752.330	38.352.330	0	0	0	0	38.352.330
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите				13.152.000	14.152.000	0	0	0	0	14.152.000
404 Надоместоци				1.740.000	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				27.155.670	26.655.670	0	0	0	0	26.655.670
420 Патни и дневни расходи				850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				10.650.000	10.150.000	0	0	0	0	10.150.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				2.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
424 Поправки и тековно одржување				3.200.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
425 Договорни услуги				3.915.000	3.415.000	0	0	0	0	3.415.000
426 Други тековни расходи				2.940.670	2.940.670	0	0	0	0	2.940.670
427 Привремени вработувања				3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			200.000	0	0	0	0	0	200.000
464 Разни трансфери			200.000	0	0	0	0	0	200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
ЕА КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА									
ПРИХОДИ :									
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА									
			22.513.000	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
	480 Опрема		22.513.000	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
	482 Други градежни објекти		21.195.000	10.750.000	0	0	0	0	10.750.000
	483 Купување на мебел, опрема, возила и машини		1.318.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
			0	400.000	0	0	0	0	400.000
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
	480 Опрема		22.513.000	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
	482 Други градежни објекти		21.195.000	10.750.000	0	0	0	0	10.750.000
	483 Купување на мебел, опрема, возила и машини		1.318.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
			0	400.000	0	0	0	0	400.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити		
F1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
ПРИХОДИ :										
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ				4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425 Договорни услуги				4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425 Договорни услуги				4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
F2 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ									
ПРИХОДИ :									
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ									
		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ									
425 Договорни услуги		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
425 Договорни услуги		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од салофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
FA УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЉИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)			130.957.000	164.594.000	0	0	0	0	164.594.000
ПРИХОДИ :									
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЉИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
FAA	Улицы во град Струмица		70.423.000	63.864.000	0	0	0	0	63.864.000
FAB	Тротвари во град Струмица		7.434.000	3.230.000	0	0	0	0	3.230.000
FAE	Пробивање на патниста во индустриским зони		3.600.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
FAI	Софилар-уредување со инфраструктура		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
FAJ	Елејско малол-уредување со инфраструктура		1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
FAL	Касарна-кградоа на Улицы		15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
FAM	Изградба на Улицы во ДУП 17 и 17/1		4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
FAN	Поврзување на градот со ридовите над градот-Царевы Кули		500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
FAV	Агроборба		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			130.957.000	164.594.000	0	0	0	0	164.594.000
482	Други градежни објекти		123.957.000	157.594.000	0	0	0	0	157.594.000
485	Други нефинансиски средства		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
FA0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЉИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
482	Други градежни објекти		17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
FAA	Улицы во град Струмица		70.423.000	63.864.000	0	0	0	0	63.864.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		70.423.000	63.864.000	0	0	0	0	63.864.000
482	Други градежни објекти		63.423.000	56.864.000	0	0	0	0	56.864.000
485	Други нефинансиски средства		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
FAB	Тротвари во град Струмица		7.434.000	3.230.000	0	0	0	0	3.230.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		7.434.000	3.230.000	0	0	0	0	3.230.000
482	Други градежни објекти		7.434.000	3.230.000	0	0	0	0	3.230.000
FAE	Пробивање на патниста во индустриским зони		3.600.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.600.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
482	Други градежни објекти		3.600.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
FAI	Софилар-уредување со инфраструктура		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
	482 Други градежни објекти		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
FAJ	Егејско маало-уредување со инфраструктура		1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	482 Други градежни објекти		1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
FAL	Касарне-изградба на улици		15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	482 Други градежни објекти		15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
FAM	Изградба на улици во ДУП 17 и 17/1		4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	482 Други градежни објекти		4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
FAN	Посрзување на грбот со ридовите над градот-Цареви Кули		500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	482 Други градежни објекти		500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
FAV	Агроберза		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
	482 Други градежни објекти		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
FD УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТР									
ПРИХОДИ :				16.466.000	0	0	0	0	16.120.000
FDA Уредување на населени места во руралните подрачја				16.466.000	0	0	0	0	16.120.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				16.466.000	0	0	0	0	16.120.000
482 Други градежни објекти				0	0	0	0	0	15.120.000
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини				16.466.000	0	0	0	0	1.000.000
FDA Уредување на населени места во руралните подрачја									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				16.466.000	0	0	0	0	16.120.000
482 Други градежни објекти				0	0	0	0	0	15.120.000
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини				16.466.000	0	0	0	0	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Д Ж Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити		
G1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				9.450.000	11.782.000	0	0	0	0	11.782.000
ПРИХОДИ :										
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				9.450.000	11.782.000	0	0	0	0	11.782.000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ				1.130.000	4.182.000	0	0	0	0	4.182.000
425 Договорни услуги				200.000	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
426 Други тековни расходи				930.000	1.632.000	0	0	0	0	1.632.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				8.320.000	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000
461 Субвенции за јавни претпријатија				600.000	200.000	0	0	0	0	200.000
463 Трансфери до невладини организации				7.020.000	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
464 Равни трансфери				700.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				9.450.000	11.782.000	0	0	0	0	11.782.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				1.130.000	4.182.000	0	0	0	0	4.182.000
425 Договорни услуги				200.000	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
426 Други тековни расходи				930.000	1.632.000	0	0	0	0	1.632.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				8.320.000	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000
461 Субвенции за јавни претпријатија				600.000	200.000	0	0	0	0	200.000
463 Трансфери до невладини организации				7.020.000	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
464 Равни трансфери				700.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Прерходен Буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
GA ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ									
ПРИХОДИ :									
GA0 ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ									
			4.500.000	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
			4.500.000	0	0	0	0	0	0
	482 Други градежни објекти		4.500.000	0	0	0	0	0	0
GA0 ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ									
			4.500.000	0	0	0	0	0	0
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.500.000	0	0	0	0	0	0
	482 Други градежни објекти		4.500.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
J2 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ									
ПРИХОДИ :									
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.000.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
424	Потражки и тековно одржување		1.000.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.000.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
424	Потражки и тековно одржување		1.000.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донеции	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
Ј3 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			16.430.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
ПРИХОДИ :									
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			16.430.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			16.430.000	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт			11.000.000	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
424 Поправки и тековно одржување			5.430.000	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
461 Субвенции за јавни претпријатија			0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			16.430.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			16.430.000	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт			11.000.000	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
424 Поправки и тековно одржување			5.430.000	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
461 Субвенции за јавни претпријатија			0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА		6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
ПРИХОДИ :									
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
424	Поправки и тековно одржување		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
425	Договорни услуги		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
424	Поправки и тековно одржување		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
425	Договорни услуги		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	БУѢТ 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
Ј6 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ									
ПРИХОДИ :									
Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ			6.890.000	6.890.000	0	0	0	0	6.890.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			4.390.000	4.190.000	0	0	0	0	4.190.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			1.640.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424 Поправки и тековно одржување			2.750.000	3.290.000	0	0	0	0	3.290.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			2.500.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
482 Други градежни објекти			2.500.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			4.390.000	4.190.000	0	0	0	0	4.190.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			1.640.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424 Поправки и тековно одржување			2.750.000	3.290.000	0	0	0	0	3.290.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			2.500.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
482 Други градежни објекти			2.500.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Ѣ Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
Ј7 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО									
ПРИХОДИ :									
Ј70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО			11.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			11.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
424 Поправки и тековно одржување			10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
425 Договорни услуги			1.000.000	0	0	0	0	0	0
Ј70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			11.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
424 Поправки и тековно одржување			10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
425 Договорни услуги			1.000.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
ЈА ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ									
ПРИХОДИ :									
ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			0	0	0	0	0	0	0
ЈА0 Јавно осветлување во градот			16.020.000	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
ЈАВ Улично осветлување во населени места			1.436.000	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			17.456.000	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000
482 Други градежни објекти			17.456.000	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000
ЈАА Јавно осветлување во градот									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			16.020.000	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
482 Други градежни објекти			16.020.000	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
ЈАВ Улично осветлување во населени места			1.436.000	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			1.436.000	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
482 Други градежни објекти			1.436.000	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
ЈД ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ			33.023.300	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000
ПРИХОДИ :									
ЈД0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		0	0	0	0	0	0	0
ЈДА	Изградба и реконструкција на локални патисхта и улици		33.023.300	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		33.023.300	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000
48.2	Други градежни објекти		33.023.300	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000
ЈДА	Изградба и реконструкција на локални патисхта и улици		33.023.300	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		33.023.300	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000
48.2	Други градежни објекти		33.023.300	34.100.000	0	0	0	0	34.100.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
ЈЕ ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ									
ПРИХОДИ :									
ЈЕА Воведување на прилејд паркиралишта		0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини		0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
ЈЕА Воведување на прилејд паркиралишта									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини		0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
JG ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ									
ПРИХОДИ :									
JGA	Водовод во населени места		8.529.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.529.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
482	Други градежни објекти		8.529.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
JGA	Водовод во населени места		8.529.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.529.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
482	Други градежни објекти		8.529.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен Буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
Ј1 ИЗГРАБКА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ									
ПРИХОДИ :									
Ј10	ИЗГРАБКА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		6.763.000	0	0	0	0	0	27.146.000
Ј1А	Нови канализации во индустриски зони		22.900.000	0	0	0	0	0	22.900.000
Ј1В	Канализација Градско Балдоци		400.000	0	0	0	0	0	400.000
Ј1Д	Канализација Костурино		11.500.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Ј1Г	Канализација во населени места Просениково, Дабилца, Добрејци		1.000.000	0	0	0	0	0	846.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		42.863.000	27.146.000	0	0	0	0	27.146.000
482	Други градежни објекти		42.863.000	27.146.000	0	0	0	0	27.146.000
Ј10 ИЗГРАБКА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.763.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		6.763.000	0	0	0	0	0	0
Ј1А	Нови канализации во индустриски зони		23.000.000	22.900.000	0	0	0	0	22.900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		23.000.000	22.900.000	0	0	0	0	22.900.000
482	Други градежни објекти		23.000.000	22.900.000	0	0	0	0	22.900.000
Ј1В	Канализација Градско Балдоци		600.000	400.000	0	0	0	0	400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		600.000	400.000	0	0	0	0	400.000
482	Други градежни објекти		600.000	400.000	0	0	0	0	400.000
Ј1Д	Канализација Костурино		11.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		11.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти		11.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Ј1Г	Канализација во населени места Просениково, Дабилца, Добрејци		1.000.000	846.000	0	0	0	0	846.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.000.000	846.000	0	0	0	0	846.000
482	Други градежни објекти		1.000.000	846.000	0	0	0	0	846.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
ЈЛ ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)									
ПРИХОДИ :									
ЈЛ0	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		1.500.000	0	0	0	0	0	0
ЈЛА	Изградба на мрежа за гас		50.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000
РАСХОДИ :									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.500.000	0	0	0	0	0	0
461	Субвенции за јавни претпријатија		1.500.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
ЈЛ0 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.500.000	0	0	0	0	0	0
461	Субвенции за јавни претпријатија		1.500.000	0	0	0	0	0	0
ЈЛА	Изградба на мрежа за гас		50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
JM ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			1.400.000	600.000	0	0	0	0	600.000
ПРИХОДИ :									
JM0 ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			800.000	0	0	0	0	0	0
JMB Голф терен на Чем Чифлик			800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			1.400.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482 Други градежни објекти			1.400.000	800.000	0	0	0	0	800.000
JM0 ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			800.000	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			800.000	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти			800.000	0	0	0	0	0	0
JMB Голф терен на Чем Чифлик			800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482 Други градежни објекти			600.000	600.000	0	0	0	0	600.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен Буџет	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	0	
ЈН УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)										
ПРИХОДИ :										
ЈН0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)										
ЈН1 Урбана опрема										
			7.998.000	5.750.000	0	0	0	0	0	5.750.000
			2.498.000	0	0	0	0	0	0	0
			5.500.000	5.750.000	0	0	0	0	0	5.750.000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
480 Опрема										
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини										
			7.998.000	5.750.000	0	0	0	0	0	5.750.000
			2.498.000	0	0	0	0	0	0	0
			5.500.000	5.750.000	0	0	0	0	0	5.750.000
ЈН0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
480 Опрема										
ЈН1 Урбана опрема										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини										
			2.498.000	0	0	0	0	0	0	0
			2.498.000	0	0	0	0	0	0	0
			5.500.000	5.750.000	0	0	0	0	0	5.750.000
			5.500.000	5.750.000	0	0	0	0	0	5.750.000
			5.500.000	5.750.000	0	0	0	0	0	5.750.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од Кредити	
К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО			5.520.706	400.000	670.000	0	4.369.000	0	5.439.000
ПРИХОДИ :									
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО			5.520.706	400.000	670.000	0	4.369.000	0	5.439.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			2.683.000	0	0	0	2.760.000	0	2.760.000
401 Основни плати и надоместоци			1.958.000	0	0	0	2.015.000	0	2.015.000
402 Прирачки за социјално осигурување од работодавачите			725.000	0	0	0	745.000	0	745.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			2.837.706	400.000	670.000	0	1.809.000	0	2.679.000
420 Платни и дневни расходи			20.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			674.719	0	39.000	0	434.719	0	473.719
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			759.595	0	215.000	0	305.000	0	520.000
424 Поправки и тековно одржување			358.706	0	150.000	0	100.000	0	250.000
425 Договорни услуги			184.868	0	100.000	0	70.000	0	170.000
426 Други тековни расходи			240.000	400.000	116.000	0	25.281	0	541.281
427 Прирачки работувача			600.000	0	0	0	674.000	0	674.000
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО			5.520.706	400.000	670.000	0	4.369.000	0	5.439.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			2.683.000	0	0	0	2.760.000	0	2.760.000
401 Основни плати и надоместоци			1.958.000	0	0	0	2.015.000	0	2.015.000
402 Прирачки за социјално осигурување од работодавачите			725.000	0	0	0	745.000	0	745.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			2.837.706	400.000	670.000	0	1.609.000	0	2.679.000
420 Платни и дневни расходи			20.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			674.719	0	39.000	0	434.719	0	473.719
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			759.595	0	215.000	0	305.000	0	520.000
424 Поправки и тековно одржување			358.706	0	150.000	0	100.000	0	250.000
425 Договорни услуги			184.868	0	100.000	0	70.000	0	170.000
426 Други тековни расходи			240.000	400.000	116.000	0	25.281	0	541.281
427 Прирачки работувача			600.000	0	0	0	674.000	0	674.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
K2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				1.314.913	0	0	1.305.000	0	1.305.000
ПРИХОДИ :									
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				1.314.913	0	0	1.305.000	0	1.305.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ				1.102.906	0	0	1.117.006	0	1.117.006
401 Основни плати и надоместоци				805.121	0	0	815.414	0	815.414
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите				297.785	0	0	301.592	0	301.592
42 СТОКИ И УСЛУГИ				212.007	0	0	187.984	0	187.984
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				21.825	0	0	13.080	0	13.080
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				30.000	0	0	34.800	0	34.800
425 Договорни услуги				25.000	0	0	25.000	0	25.000
426 Други тековни расходи				135.182	0	0	115.114	0	115.114
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				1.314.913	0	0	1.305.000	0	1.305.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ				1.102.906	0	0	1.117.006	0	1.117.006
401 Основни плати и надоместоци				805.121	0	0	815.414	0	815.414
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите				297.785	0	0	301.592	0	301.592
42 СТОКИ И УСЛУГИ				212.007	0	0	187.984	0	187.984
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				21.825	0	0	13.080	0	13.080
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				30.000	0	0	34.800	0	34.800
425 Договорни услуги				25.000	0	0	25.000	0	25.000
426 Други тековни расходи				135.182	0	0	115.114	0	115.114

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
К3 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ			8.710.000	7.792.000	0	0	0	0	7.792.000
ПРИХОДИ :									
К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ			8.710.000	7.792.000	0	0	0	0	7.792.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			730.000	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги			300.000	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи			430.000	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			7.980.000	7.792.000	0	0	0	0	7.792.000
463 Трансфери до невладини организации			1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
464 Разни трансфери			6.980.000	5.092.000	0	0	0	0	5.092.000
К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ			8.710.000	7.792.000	0	0	0	0	7.792.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			730.000	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги			300.000	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи			430.000	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			7.980.000	7.792.000	0	0	0	0	7.792.000
463 Трансфери до невладини организации			1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
464 Разни трансфери			6.980.000	5.092.000	0	0	0	0	5.092.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Ѣ Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
К4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО				4.152.793	0	1.500.000	0	0	4.000.000
ПРИХОДИ :									
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО				4.152.793	0	1.500.000	0	0	4.000.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ				2.742.000	0	850.000	0	0	2.850.000
421 Коmunални услуги,греене, комуникација и транспорт				50.000	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги				742.000	0	800.000	0	0	800.000
426 Други тековни расходи				1.950.000	0	250.000	0	0	2.250.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				1.410.793	0	650.000	0	0	1.150.000
464 Разни трансфери				1.410.793	0	650.000	0	0	1.150.000
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО				4.152.793	0	1.500.000	0	0	4.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				2.742.000	0	850.000	0	0	2.850.000
421 Коmunални услуги,греене, комуникација и транспорт				50.000	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги				742.000	0	800.000	0	0	800.000
426 Други тековни расходи				1.950.000	0	250.000	0	0	2.250.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				1.410.793	0	650.000	0	0	1.150.000
464 Разни трансфери				1.410.793	0	650.000	0	0	1.150.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен Буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ		
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити			
КА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ				1.700.000	900.000	0	0	0	0	900.000	
ПРИХОДИ :											
КАА Словењци				1.700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
РАСХОДИ :											
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1.700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
482 Други градежни објекти				1.700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
КАА Словењци				1.700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1.700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000
482 Други градежни објекти				1.700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити		
L0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА				15.000.000	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
ПРИХОДИ :										
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА				15.000.000	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
РАСХОДИ :										
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				15.000.000	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
461 Субвенции за јавни претпријатија				1.500.000	0	0	0	0	0	0
463 Трансфери до невладини организации				12.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
464 Разни трансфери				1.500.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА				15.000.000	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				15.000.000	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
461 Субвенции за јавни претпријатија				1.500.000	0	0	0	0	0	0
463 Трансфери до невладини организации				12.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
464 Разни трансфери				1.500.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотаации	Расходи од кредити	
МВ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА									
			37.947.374	0	0	30.372.446	0	0	30.372.446
ПРИХОДИ :									
МВА Ефикасно користење на соларна енергија			9.000.000	0	0	6.446.822	0	0	6.446.822
МВВ Проекти за Церевк Кули			20.675.624	0	0	20.675.624	0	0	20.675.624
МВУ Изградба на ТРИМ патека во Банско			8.271.750	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			37.947.374	0	0	30.372.446	0	0	30.372.446
482 Други градежни објекти			37.947.374	0	0	30.372.446	0	0	30.372.446
МВА Ефикасно користење на соларна енергија			9.000.000	0	0	6.446.822	0	0	6.446.822
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			9.000.000	0	0	6.446.822	0	0	6.446.822
482 Други градежни објекти			9.000.000	0	0	6.446.822	0	0	6.446.822
МВВ Проекти за Церевк Кули			20.675.624	0	0	20.675.624	0	0	20.675.624
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			20.675.624	0	0	20.675.624	0	0	20.675.624
482 Други градежни објекти			20.675.624	0	0	20.675.624	0	0	20.675.624
МВУ Изградба на ТРИМ патека во Банско			8.271.750	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			8.271.750	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000
482 Други градежни објекти			8.271.750	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
MV РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ									
ПРИХОДИ :									
MVA Пречистителна станица			0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти			0	0	0	0	0	0	0
MVA Пречистителна станица			0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти			0	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	БУЏЕТ 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
№1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			242.385.218	2.310.000	17.625.000	300.000	222.297.000	0	242.532.000
ПРИХОДИ :									
№10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			242.385.218	2.310.000	17.625.000	300.000	222.297.000	0	242.532.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		183.250.000	0	0	0	182.400.000	0	182.400.000
401	Основни плати и надоместоци		133.746.000	0	0	0	133.300.000	0	133.300.000
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		49.502.000	0	0	0	49.100.000	0	49.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		59.135.218	2.310.000	17.625.000	300.000	39.897.000	0	60.132.000
420	Патни и дневни расходи		262.000	0	262.000	0	0	0	262.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		13.700.434	0	354.000	0	13.690.949	0	14.044.949
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		7.043.362	0	5.491.500	30.000	1.978.000	0	7.499.500
424	Поправки и тековно одржување		8.027.146	0	1.761.000	0	5.100.000	0	6.861.000
425	Договорни услуги		24.675.272	600.000	9.746.500	270.000	15.287.051	0	25.903.551
426	Други тековни расходи		226.000	0	10.000	0	238.000	0	248.000
427	Приземени вработувања		5.201.004	1.710.000	0	0	3.603.000	0	5.313.000
№10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			242.385.218	2.310.000	17.625.000	300.000	222.297.000	0	242.532.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		183.250.000	0	0	0	182.400.000	0	182.400.000
401	Основни плати и надоместоци		133.746.000	0	0	0	133.300.000	0	133.300.000
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		49.502.000	0	0	0	49.100.000	0	49.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		59.135.218	2.310.000	17.625.000	300.000	39.897.000	0	60.132.000
420	Патни и дневни расходи		262.000	0	262.000	0	0	0	262.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		13.700.434	0	354.000	0	13.690.949	0	14.044.949
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		7.043.362	0	5.491.500	30.000	1.978.000	0	7.499.500
424	Поправки и тековно одржување		8.027.146	0	1.761.000	0	5.100.000	0	6.861.000
425	Договорни услуги		24.675.272	600.000	9.746.500	270.000	15.287.051	0	25.903.551
426	Други тековни расходи		226.000	0	10.000	0	238.000	0	248.000
427	Приземени вработувања		5.201.004	1.710.000	0	0	3.603.000	0	5.313.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити		
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				1,000,000	23,010,000	0	182,242,000	0	206,252,000	
ПРИХОДИ :										
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				1,000,000	23,010,000	0	182,242,000	0	206,252,000	
РАСХОДИ :										
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ										
401 Основни плати и надоместоци				108,361,072	0	0	108,360,000	0	108,360,000	
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите				79,080,349	0	0	79,080,000	0	79,080,000	
403 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите				29,280,723	0	0	29,280,000	0	29,280,000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ				94,824,732	1,000,000	21,510,000	73,882,000	0	96,392,000	
420 Патни и дневни расходи				158,000	0	158,000	0	0	158,000	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				12,627,530	0	1,152,500	0	12,200,000	0	13,352,500
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				5,524,500	0	3,289,500	0	1,800,000	0	5,089,500
424 Поправки и тековно одржување				7,771,428	0	951,500	0	8,300,000	0	9,251,500
425 Договорни услуги				65,718,274	500,000	15,393,500	0	49,817,000	0	65,710,500
426 Други тековни расходи				815,000	0	315,000	0	155,000	0	470,000
427 Привремени вработувања				2,210,000	500,000	280,000	0	1,610,000	0	2,360,000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
480 Отпреза				500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
486 Моторни возила				1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				204,685,804	1,000,000	23,010,000	182,242,000	0	206,252,000	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ										
401 Основни плати и надоместоци				108,361,072	0	0	108,360,000	0	108,360,000	
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите				79,080,349	0	0	79,080,000	0	79,080,000	
403 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите				29,280,723	0	0	29,280,000	0	29,280,000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ				94,824,732	1,000,000	21,510,000	73,882,000	0	96,392,000	
420 Патни и дневни расходи				158,000	0	158,000	0	0	158,000	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				12,627,530	0	1,152,500	0	12,200,000	0	13,352,500
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки				5,524,500	0	3,289,500	0	1,800,000	0	5,089,500
424 Поправки и тековно одржување				7,771,428	0	951,500	0	8,300,000	0	9,251,500
425 Договорни услуги				65,718,274	500,000	15,393,500	0	49,817,000	0	65,710,500
426 Други тековни расходи				815,000	0	315,000	0	155,000	0	470,000
427 Привремени вработувања				2,210,000	500,000	280,000	0	1,610,000	0	2,360,000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити		
480	Страна		500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000
495	Моторни возила		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Донации	Расходи од Дотации	Расходи од кредити	
NA Образование (капитални расходи)			3.400.000	0	0	0	0	0	2.500.000
ПРИХОДИ :									
NAV Образование(капитални расходи)			3.400.000	0	0	0	0	0	2.500.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			3.400.000	0	0	0	0	0	2.500.000
482 Други градежни објекти			3.400.000	0	0	0	0	0	2.500.000
NAV Образование(капитални расходи)			3.400.000	0	0	0	0	0	2.500.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			3.400.000	0	0	0	0	0	2.500.000
482 Други градежни објекти			3.400.000	0	0	0	0	0	2.500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	0	
R1 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА										
ПРИХОДИ :										
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА										
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ										
425 Договорни услуги										
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА										
42 СТОКИ И УСЛУГИ										
425 Договорни услуги										

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен Буџет	БУЏЕТ 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			57.790.003	5.500.000	16.635.000	0	33.588.000	0	55.723.000
ПРИХОДИ :									
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			57.790.003	5.500.000	16.635.000	0	33.588.000	0	55.723.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			25.074.698	0	0	0	25.800.000	0	25.800.000
401 Основни плати и надоместоци			18.307.622	0	0	0	18.834.000	0	18.834.000
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите			6.767.076	0	0	0	6.966.000	0	6.966.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			32.715.305	5.500.000	15.835.000	0	7.788.000	0	29.123.000
420 Патни и дневни расходи			20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			10.226.273	0	2.425.000	0	3.000.000	0	5.425.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка			11.070.000	0	11.015.000	0	0	0	11.015.000
424 Поправки и тековно одржување			2.679.730	0	1.670.000	0	600.000	0	2.270.000
425 Договорни услуги			1.005.302	0	475.000	0	400.000	0	875.000
426 Други тековни расходи			0	0	130.000	0	0	0	130.000
427 Привремени вработувања			7.714.000	5.500.000	100.000	0	3.788.000	0	9.388.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	0	800.000	0	0	0	800.000
480 Опрема			0	0	200.000	0	0	0	200.000
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини			0	0	200.000	0	0	0	200.000
486 Моторни возила			0	0	400.000	0	0	0	400.000
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			57.790.003	5.500.000	16.635.000	0	33.588.000	0	55.723.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			25.074.698	0	0	0	25.800.000	0	25.800.000
401 Основни плати и надоместоци			18.307.622	0	0	0	18.834.000	0	18.834.000
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите			6.767.076	0	0	0	6.966.000	0	6.966.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			32.715.305	5.500.000	15.835.000	0	7.788.000	0	28.123.000
420 Патни и дневни расходи			20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			10.226.273	0	2.425.000	0	3.000.000	0	5.425.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка			11.070.000	0	11.015.000	0	0	0	11.015.000
424 Поправки и тековно одржување			2.679.730	0	1.670.000	0	600.000	0	2.270.000
425 Договорни услуги			1.005.302	0	475.000	0	400.000	0	875.000
426 Други тековни расходи			0	0	130.000	0	0	0	130.000
427 Привремени вработувања			7.714.000	5.500.000	100.000	0	3.788.000	0	9.388.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
450	Опремена		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
453	Купување на мебел, опрема, возила и машини		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
455	Моторни возила		0	0	400.000	0	0	0	0	400.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
VA СОЦИЈАЛНА ЗАСТИТА И ЗАСТИТА НА ДЕЦА(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
ПРИХОДИ :									
VAB Изградба-адаптација на три детски градинки во населените места		0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000
482 Други градежни објекти		0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000
VAB Изградба-адаптација на три детски градинки во населените места									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000
482 Други градежни објекти		0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
W0 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			19.117.000	9.400.000	0	0	8.787.000	0	18.187.000
ПРИХОДИ :									
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			19.117.000	9.400.000	0	0	8.787.000	0	18.187.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			18.197.000	8.800.000	0	0	8.787.000	0	17.587.000
401 Основни плати и надоместоци			12.592.245	6.100.000	0	0	6.102.245	0	12.202.245
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите			5.604.755	2.700.000	0	0	2.684.755	0	5.384.755
42 СТОКИ И УСЛУГИ			920.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			920.000	600.000	0	0	0	0	600.000
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			19.117.000	9.400.000	0	0	8.787.000	0	18.187.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			18.197.000	8.800.000	0	0	8.787.000	0	17.587.000
401 Основни плати и надоместоци			12.592.245	6.100.000	0	0	6.102.245	0	12.202.245
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите			5.604.755	2.700.000	0	0	2.684.755	0	5.384.755
42 СТОКИ И УСЛУГИ			920.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			920.000	600.000	0	0	0	0	600.000

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	DA
Назив на развојната потпрограма	Реконструкција на домови на култура	DAA
Цели на развојната програма	Ставање во функција на руинирани Домови на Култура со што би се створиле услови за обновување на културното живеење во населените места Гаџрово, Сачево, Просениково и Костурино. Претрадување на простор во Домот за пензионери во Добрејци. Изградба на нов Дом на Култура во с. Кулиш.	
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Зградите на културните домови да добијат нов современ изглед и да бидат центар на сите културни слухувања во населените места.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување на работите, непогодни временски услови.	
Датум на почеток на имплементација	31.01.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	8.700.000	

Име на студијата	Реконструкција на домови на култура
Ниво на студијата	Пред-физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	6.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Улицы во град Струмица	FAA
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистички план на град Струмица, подобрување на улична мрежа во градот, коефинансиен превоз на луѓе и стоки во градот, поправување на улиците во градот со магистралните и регионалните патништа со што се создаваат услови за регионален развој на Струмица.	
Планирани активности	Изработка на главни проекти, доставување на тендер, избор на изведувачи на градежни работи, надзор на реализацијата на проектите, редовни извештаи за извршените активности.	
Очекувани резултати/ефекти	Намалување на проблемите во одвивањето на сообраќајот во градот, задоволни учесници во сообраќајот во градот и приградското подрачје, намалување на ризикот на оштетување на возилата од неизградени и несанирани улици.	
Ризик и претпоставки	Проблеми кои може да се јават при експропријацијата на земјиште, каснење на изведувачите, неповолни временски услови при изведба на објектите.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	121.964.000	

Име на студијата	Улицы во град Струмица
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Тротоари во град Струмица	FAB
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистички план на град Струмица, зголемување на безбедноста на пешаците, подобрување на изгледот на градот со изградба на нови тротоари, реконструкција на старите нови бетон плочки, нова урбана опрема (луги).	
Планирани активности	Изработка на главни проекти, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор на реализација на проектот.	
Очекувани резултати/ефекти	Современ и урбан изглед на градот, непречено движење на пешаците, намалени незгоди во сообраќајот, обезбеден простор за седење на пешаците.	
Ризик и претпоставки	Проблеми при експропријацијата на земјиште, временски непогоди при реализацијата и каснење на изведувачите во изведбата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	38.072.500	

Име на студијата	Тротоари во град Струмица
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства | 3.230.000,00 | 16.770.000,00 | 18.072.500,00 |

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Пробивање на патишта во индустриски зони	FAE
Цели на развојната програма	Обезбедување на целосна улична мрежа за потребите на изградбата и функционирањето на индустриските зони за поефикасно и побрзо реализирање на градежните зафати на идните индустриски капацитети и нивно функционирање во иднина.	
Планирани активности	Изготвување на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Заскрежување на уличната мрежа, привлекување на нови инвеститори, домашни и странски, зголемување на вработеноста и подобрување на целокупниот бизнис бизнис амбиент.	
Ризик и претпоставки	Ненавремена реализација на проектот, непогодни временски услови при реализацијата и ризик од неадекватни сообраќајни решенија.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	100.000.000	

Име на студијата	Пробивање на патишта во индустриски зони
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Софилар-уредување со инфраструктура	FAI
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистички план на град Струмица идно растење на градот во делот на индивидуално домување, изработка на главните сообраќајници и целокупната канализациона и водоводна улична мрежа, изградба на улично јавно осветлување.	
Планирани активности	Изработка на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Прераснување на населбата Софилар од диво изградена населба во современа урбана зградница и покрзување со уличната градова мрежа, значително подобрување на условите за живот на граѓаните од овој дел на градот.	
Ризик и претпоставки	Проблеми кои можат да се јават при експропријација на земјиште, рушење на дивоградби и други временски неповолни услови при изведбата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	52.000.000	

Име на студијата	Софилар-уредување со инфраструктура
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	4.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00
------------------------------	--------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Егејско маало-уредување со инфраструктура	FAJ
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистички план на град Струмица, позади хотел Глигоров и позади ЕВН, легализација на бесправни градби и нивно вклопување во ДУП, изработка на главните сообраќајници и целокупната канализациона и водоводна улична мрежа, изградба на улично јавно осветлување.	
Планирани активности	Изработка на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Прераснување на населбата Егејско Маало од диво изградена населба во современа урбана зградница и покрзување со уличната градова мрежа, значително подобрување на условите за живот на граѓаните од овој дел на градот.	
Ризик и претпоставки	Проблеми кои можат да се јават при експропријација на земјиште, рушење на дивоградби и други временски неповолни услови при изведбата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	8.000.000	

Име на студијата	Егејско маало-уредување со инфраструктура
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Касарна-изградба на улици	FAL
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистичкиот план на град Струмица ДУП 36 и ДУП 37, изградба на главните сообраќајници со целокупната улична инфраструктура што ќе придонесе за нормално функционирање на ново изградените и адаптираните градени објекти во овој дел на градот.	
Планирани активности	Изготвување на проектна документација, расписување на тендер избор на изведувач и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Закрепување на овој дел од градот со сите обележја на современа урбана населба и обезбедување на сите комунални услуги на граѓаните кои ќе живеат и работат во овој дел на градот.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување на активностите доцнење во обезбедување на согласности од институциите од централната власт.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	35.000.000	

Име на студијата	Касарна-изградба на улици
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Изградба на улици во ДУП 17 и 17/1	FAM
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистички план на град Струмица со проширување на градениот опфат со изградба на главните сообраќајници и поврзување со транзитниот пат(ул. Климент Схридски) со што ќе се обезбеди нов простор за реализација на заштитен градежни објекти во деталниот урбанистички план 17 и 17/1.	
Планирани активности	Обезбедување на проектна документација, изготвување на елаборат за експропријација и започнување на припремните активности за реализација на урбанистичкиот план ДУП 17 и 17/1.	
Очекувани резултати/ефекти	Целосна реализација на ДУП 17 и 17/1 како предуслов за закрепнување на овој дел од градот.	
Ризик и претпоставки	Проблеми во експропријацијата и обезбедување на целокупната документација, вклучувајќи ги и документите кои треба да се обезбедат од централната власт.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	16.000.000	

Име на студијата	Изградба на улици во ДУП 17 и 17/1
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Поврзување на градот со ридовите над градот-Цареви	FAN
Цели на развојната програма	Изградба на модерен пристап на граѓаните до ридовите над градот Струмица со цел поттипување на рекреативни активности на граѓаните, едноставен пристап за посета на спомен-иштите на културата, верските објекти како и природните убавини. Поврзувањето ќе биде со помош на модерна железничка линија. Железничката линија ќе се движи по шени при што два набии со патници ќе се движат истовремено во спротивна насока и ќе овозможува искористување на ридот на градот за неколку минути од каде граѓаните и туристите ќе можат да уживаат во извонреден панорамски поглед и околината надолжината со новите објекти за спорт, забави и рекреација.	
Планирани активности	Изработка на проект, расписување на тендер избор на изведувач надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Пристап до ридовите над градот Струмица, запознавање на граѓаните со верските и културните споменици, како и зголемување на спортско-рекреативните активности на граѓаните, а со тоа и развој на туризмот и подобро осознавање на историјата на градот Струмица. Со овој проект Струмица ќе добие нова туристичка атракција по примерот на развиените туристички центри Загреб, Љубљана, Салазбург и други европски градови.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	76.000.000	

Име на студијата	Поврзување на градот со ридовите над градот Цареви Кули
Ниво на студијата	Пред-физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	5.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
------------------------------	--------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	Агроберза	FAV
Цели на развојната програма	Обезбедување на целокупната инфраструктура за потребите на изградбата и функционирањето на Агроберзата.	
Планирани активности	Довршување на изградбата на улици со тротоари во индустриската зона и надзор на реализацијата на објектот.	
Очекувани резултати/ефекти	Довршување на Агроберзата, привлекување на други инвеститори, домашни и странски, зголемување на вработеноста во Општината, организиран откуп на земјоделски производи, зголемување на стандардот на населението во Општината.	
Ризик и претпоставки	Ненавремена реализација на проектот, непогодни временски услови при реализацијата, зависност од јавните претпријатија при приклучување на постојаните мрежи.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	20.000.000	

Име на студијата	Агроберза
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот. на студијата	ДП ГУТ Форма ДОО Струмица
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FD
Назив на развојната потпрограма	Уредување на населени места во руралните подрачја	FDA
Цели на развојната програма	Осовременување на изгледот на руралните населби, уредување на автобусипостројки, тампонирање на улици и патишта и уредување на просторот со урбана опрема.	
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Намалување на разликата во квалитетот на живеење помеѓу руралните и урбаните средини.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди за реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	31.355.000	

Име на студијата	Уредување на населени места во руралните подрачја
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	14.920.000,00	8.500.000,00	7.935.000,00
------------------------------	---------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	JA
Назив на развојната потпрограма	Јавно осветлување во градот	JAA
Цели на развојната програма	Целосно осветлување на сите новоградени улици и во зоните за изградба на стопански објекти, олеснување на патниот сообраќај во ноќни услови и олеснето движење на пешаците во ноќни услови.	
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Олеснет сообраќај во ноќни услови, лошав изглед на градот ноќе.	
Ризик и претпоставки	Ненавременото отпочнување со активности и временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	21.500.000	

Име на студијата	Јавно осветлување во градот
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	13.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
------------------------------	---------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	JA
Назив на развојната потпрограма	Улично осветлување во населени места	JAB
Цели на развојната програма	Изградба на нови столбови за јавно улично осветлување во новите делови во руралните подрачја и во зоните во стопанските објекти.	
Планирани активности	Изработка на проект, расписување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Издначување на условите за живеење во населените места со градоот зголемена безбедност на возилата и патниците во ноќни услови.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	3.060.000	
Име на студијата	Улично осветлување во населени места	
Ниво на студијата	Пред-физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	1.060.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JD
Назив на развојната потпрограма	Изградба и реконструкција на локални патишта и ули	JDA
Цели на развојната програма	Поефикасен транспорт на луѓе и стоки во населените места, создавање услови за побор економски развој.	
Планирани активности	Изработка на проект, расписување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината но и од Агенцијата за патишта како финансиер на проектот.	
Очекувани резултати/ефекти	Побор економски развој, посвремен изглед на населените места, да се приближи квалитетот на живот во руралните средини со оној во градската средина.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	66.100.000	
Име на студијата	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	
Ниво на студијата	Пред-физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	64.100.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	JE
Назив на развојната потпрограма	Воведување на притејд паркиралишта	JEA
Цели на развојната програма	Воведување на електронска наплата за паркирање во градот со што ќе го олесниме и релаксиреме проблемот околу неорганизираното паркирање како и непочитувањето на сообраќајната сигнализација за паркирање која е посебно изразена во централното градско подрачје.	
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Решавање на проблемот со неорганизираното паркирање и поголема свесност за сообраќајната сигнализација посебно во централното градско подрачје.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2015	
Вкупна вредност	4.000.000	

Име на студијата	Воведување на притејд паркиралишта
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
------------------------------	--------------	--------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	JG
Назив на развојната потпрограма	Водовод во населени места	JGA
Цели на развојната програма	Замена на дотрвените цевки за водоснабдување во неколку населени места како и реконструкција на преостанатата водоводна мрежа која сèуште е со азбестни цевки во градот. Со тоа ќе добиеме целосно современи водоснабдителни системи и ќе ги отстраниме реакциите на граѓаните како и проблемите кои ги имаат досега.	
Планирани активности	Изготвување на техничка документација за предвидените инфраструктурни објекти, распишување на тендер, избор на изведувачи, изградба на водоводна мрежа и надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на условите за живеење во населените места, обезбедување на здрава вода за пиење и реализација на урбанистичките планови за населените места и градот во делот на водоводната мрежа.	
Ризик и претпоставки	Ненавремена реализација на проектот, непогодни временски услови при реализацијата, зависност од јавното комунално претпријатие при приклучување на постоечката водоводна мрежа.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	16.800.000	

Име на студијата	Водовод во населени места
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	6.600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	J1
Назив на развојната потпрограма	Нови канализации во индустриски зони	J1A
Цели на развојната програма	Обезбедување на целокупната инфраструктура за потребите на стопанските субјекти во индустриските зони во близина на градот за чии производствени процеси е неопходна водата а понатаму третирање на отпадната вода од тие процеси. Зачувување на животната средина од загадување со отпадни води.	
Планирани активности	Изготвување на техничка документација, распишување на тендер избор на изведувачи, изградба и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Обезбедување на услови за непречено одавање на стопанската активност на индустриските објекти, поквалитетно обавување на техничко-технолошкиот процес во производствените капацитети и зголемување на работеноста во индустриската зона.	
Ризик и претпоставки	Ненавремена реализација на проектот, непогодни временски услови при реализацијата, зависност од Јавното комунално претпријатие при приклучување на постојачката комунална мрежа.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	42.900.000	

Име на студијата	Нови канализации во индустриски зони
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	22.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	J1
Назив на развојната потпрограма	Канализација Градско Балдосце	J1B
Цели на развојната програма	Решавање на комуналните проблеми на граѓаните со цел спречување на миграцијата село-град заради подобри услови за живот.	
Планирани активности	Распишување на тендер избор на изведувач, надзор над реализацијата од страна на Општината.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на квалитетот на живеење на месното население, решавање на проблемот со фекалните води.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2015	
Вкупна вредност	9.000.000	

Име на студијата	Канализација Градско Балдосце
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	400.000,00	8.600.000,00	0,00
------------------------------	------------	--------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	J1
Назив на развојната потпрограма	Канализација Костурино	J1D
Цели на развојната програма	Решавање на комуналните проблеми на граѓаните со цел спречување на миграцијата село-град заради подобри услови за живот.	
Планирани активности	Распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на квалитетот на живеење на месното население.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2015	
Вкупна вредност	4.000.000	
Име на студијата	Канализација Костурино	
Ниво на студијата	Идеен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата	Геогаус Струмица	
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
------------------------------	--------------	--------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	J1
Назив на развојната потпрограма	Канализација во населени места Просениково, Дабилџа,	J1G
Цели на развојната програма	Изградба на децална канализација во селата Просениново, Дабилџа и Добрејци. Селата ќе го решат долгогодишниот проблем со фекалните води. Со тоа ќе го подобриме квалитетот на животот на граѓаните од сите села.	
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на квалитетот на живеење на месното население.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2015	
Вкупна вредност	87.020.381	
Име на студијата	Канализација во населени места Просениково, Дабилџа, Добрејци.	
Ниво на студијата	Пред физибилитети студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	846.000,00	86.174.381,00	0,00
------------------------------	------------	---------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	JL
Назив на развојната потпрограма	Изградба на мрежа за гас	JLA
Цели на развојната програма	Гасификација на градот со цел создавање подобри услови за стопанисување и живеење обезбедувајќи поефтин енергенс за стопанствениците и домаќинствата.	
Планирани активности	Започнување со реализација на проект и избор на надзор.	
Очекувани резултати/ефекти	Зголемување на економичноста во работењето на стопанските субјекти и зголемување на стандардот на граѓаните преку заштеда во потрошувачката на енергија.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	120.000.000	

Име на студијата	Изградба на мрежа за гас
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот. на студијата	АД Топлификација Скопје
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	25.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

.....

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	JM
Назив на развојната потпрограма	Голф терен на Чам Чифлик	JMB
Цели на развојната програма	Збогатување на понудата за рекреација и добивање на нов спортски терен изграден по сите меѓународни стандарди со што се подобрува квалитетот на живеење на граѓаните и им се дава можност на младите за користење на слободното време на конструктивен и здрав начин. Привлекување на туристи, домашни и странски имајќи ја во предвид местоположбата на градот во близина на две држави членки на ЕУ.	
Планирани активности	Обезбедување на проектна документација, обука на надар за менаџирање на активностите поврзани со голф теренот и промовирање на овој вид на спорт преку кампањи меѓу младите и останатите граѓани.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните во Општина Струмица и збогатена туристичка и спортска програма за посетителите од надвор.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите и тешкотии при добивање на дозволите и согласностите од надлежните институции.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2015	
Вкупна вредност	80.000.000	

Име на студијата	Голф терен на Чам Чифлик
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	800.000,00	79.400.000,00	0,00
------------------------------	------------	---------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	JN
Назив на развојната потпрограма	Урбана опрема	JNA
Цели на развојната програма	Изведба на нова современа урбана опрема во градот и населените места како дел од модернизацијата на Општината со што ќе постигнеме уште подобро слега за Општината како и практично предноставање на животот на граѓаните.	
Планирани активности	Изработка на проект, расписување на тендер избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.	
Очекувани резултати/ефекти	Здрава и чиста средина за живеење.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	14.750.000	
Име на студијата	Урбана опрема	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	5.750.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	КА
Назив на развојната потпрограма	Споменници	КАА
Цели на развојната програма	Разубавување на градот со споменици, во паркот и на други места во градот, потардување на историјата со познати личности.	
Планирани активности	Расписување на конкурс за идејно решение, избор на изведувач.	
Очекувани резултати/ефекти	Трајно зачувување на значајни настани од историјата за идните генерации.	
Ризик и претпоставки	Неадекватен избор на идејно решение.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	5.300.000	
Име на студијата	Споменници	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	1.200.000,00	2.200.000,00	1.900.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	Образование (капитални расходи)	NA
Назив на развојната потпрограма	Образование(капитални расходи)	NAB
Цели на развојната програма	Адаптација на стара сала во предавални во СОУ Димитар Влахов, повеќегодишни инвестиции во кровот на ОУ Сандо Масев и нов кров на училиштето во с.Сандовица.	
Планирани активности	Изработка на проект,распишување на тендер,избор на изведувач,надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Поголем простор на учениците за спортски активности,заштита на учениците при секојдневното делување во просторите на своите училишта.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите,непогодни временски услови при реализацијата.	
Датум на почеток на умплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	3.000.000	

Име на студијата	Образование(капитални расходи)
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот.на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	3.000.000,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	VA
Назив на развојната потпрограма	Изградба-адаптација на три детски градини во насе	VAB
Цели на развојната програма	Изградба на три детски градини во Куќиш,Просениково,Муртино заради доближување ан свој вид на услуги до граѓаните кои живеат во овие населени места.Потребата во руралните подрачја е се покажана за детски градини блиску до местото на живеење и како современа Општина треба тоа да го обезбедиме.	
Планирани активности	Изработка на проект,распишување на тендер,избор на изведувач,надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Згрижување на децата од предшколска возраст во детските градини блиску до нивното место на живеење.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите,непогодни временски услови при реализацијата.	
Датум на почеток на умплементација	31.03.2014	
Датум на завршување на проектот	31.12.2016	
Вкупна вредност	8.000.000	

Име на студијата	Изградба-адаптација на три детски градини во населените мес
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот.на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ - ИПА

Ознака и име на ИПА програма	MB Прекугранична соработка
Ознака на ИПА потпрограмата	MBA Ефикасно користење на соларна енергија

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Име на проектот	Ефикасно користење на соларна енергија
Цели на развојниот проект	Подобрување на постојните дизајни кои ќе придонесат за ублажување од загадувањето на животната средина како пример за одржлив развој на пограничниот регион за локалните жители во регионите на Југоисточна Македонија и Југоисточна Бугарија (аградување на сончеви колектори во ООУ Сандо Масев).
Приоритетна оска/мерка од операт. програма во која се реализ. проектот	ИПА компонента приоритетна оска 2- Подобрување на квалитетот на живот .Сперативна програма за прекугранична соработка (ЕУРОПА 2020) Алокација за 2014 год.
Планирани активности	ЕУ си постави 5 амбициозни цели меѓу кои е и Клима- енергија кои треба да бидат исполнети до 2020 год. Центарот за развој на Југоисточен плански регион (МК) и Асоцијацијата на Југозападни општини (Бугарија) развија заеднички предлог проект со општините Струмица и Петрич со кои ќе придонесат во ЕУ програмата 2020 а тоа ќе го направат со примена на соларни фото напонски панели во две основни училишта и тоа во Струмица-Сандо Масев и во општина Петрич-Антон Панов. Во почетна фаза ќе се спроведат активности од одобрениот предлог проект подготовка на финалната временска рамка и спроведување на буџетските трошоци. Во фазата на имплементација сите кабинети и помошни простории во училиштата ќе бидат опремени за користење на сончевата во електрична енергија.
Очекувани резултати/ ефекти	Рекапитализација на постојните објекти и примена на фото напонски панели на покривот од основните училишта од Струмица и Петрич со што ќе се заштедат средства од буџетот на општините.
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување на активностите, пробивање на административните и законски рокови, временски епизооди и други непредвидени работи

Вкупна вредност на проектот по типови на договор:

Тип на договор	Денари	Евра
0 Градежни работи Works	6.446.822	104.826
0 Набавка на стоки Supplies	0	0
0 Услуги Services	0	0
0 Грант Grants	0	0
0 Твининг Twining	0	0

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ - ИПА

Ознака и име на ИПА програма	MB	Прекугранична соработка
Ознака на ИПА потпрограмата	MVB	Проекти за Цареви Кули

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Име на проектот	Проекти за Цареви Кули
Цели на развојниот проект	Изградба на бедемите на Цареви Кули како огромен споменик на културата, симбол на градот Струмица и афирмација на локацијата заради посетители од страна, но пред сè за почести посети од страна на граѓаните на целиот струмички регион. Овој објект е од европска вредност и претставува споменик од историско значење за цела Европа.
Приоритетна оска/мерка од операт. програма во која се реализ. проектот	Приоритетна Оска 2. Зајакнување на ресурсите на животната средина и културното богатство на програмската област.
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата.
Очекувани резултати/ ефекти	Афирмација на локацијата, културата и историјата, зголемена посетеност од страна на граѓаните на струмичкиот регион како и од надвор. Унапредување и заштита на природното и културно наследство на областа.
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, непогодните временски услови при реализацијата.

Вкупна вредност на проектот по типови на договор:

Тип на договор	Денари	Евра
0 Градежни работи Works	56.675.624	921.555
0 Набавка на стоки Supplies	0	0
0 Услуги Services	0	0
0 Грант Grants	0	0
0 Твининг Twining	0	0

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ - ИПА

Ознака и име на ИПА програма	MB Прекугранична соработка
Ознака на ИПА потпрограмата	MBV Изградба на ТРИМ патека во Банско

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Име на проектот	Изградба на ТРИМ патека во Банско
Цели на развојниот проект	Изградба на современа пешачка патека со реневити за вежбање, одмарање и рекреација. Целта е создавање на современа инфраструктура како поддршка на туристичкиот развој во Општина Струмица како и инфраструктура за поттикнување и поддршка на развојот на хотелиерство во Банско, но и следење на планираните инвестиции во Банско во нови хотели, спа центри и водени паркови.
Приоритетна оска/мерка од операт. програма во која се реализ. проектот	Приоритетна Оска 1. Зајакнување на прекуграничен економски развој. 1.3. Унапредување на одржливи туризам.
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата.
Очекувани резултати/ ефекти	Современа инфраструктура за развој на туризмот во Банско како и во Општина Струмица, поголеми инвестиции во општината и развој на истата.
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.

Вкупна вредност на проектот по типови на договор:

Тип на договор	Денари	Евра
0 Градежни работи Works	3.250.000	52.846
0 Набавка на стоки Supplies	0	0
0 Услуги Services	0	0
0 Грант Grants	0	0
0 Твининг Twining	0	0

Член 4

Буџетот на општина Струмица за 2014 година, влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 01 јануари 2014 година.

Бр. 07-10589/1
27.12.2013 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина
Струмица за 2014 година

Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10590/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

482.

Врз основа на член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука
за извршување на Буџетот на Општина
Струмица за 2014 година

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2014 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските

корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од советот на општината.

Одобените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамки на потпрограма и Буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година, како и одобрените средства за плати и надоместооци во рамки на Буџетот не може да се зголемат со Одлука за прераспределба повеќе од 10%.”

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно платите се утврдуваат за : избраните и именуваните лица појдовната основа за 1 коефициент се утврдува со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во РМ , за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на нето платите изнесува 73,80 денари.

Исплатата на плати на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Буџетските корисници се задолжени пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, и плата како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета и е-маил и друго) за односниот месец за кој се однесува исплатата (како и во досегашниот период).

По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, градоначалникот на општината оделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Член 10

Државниот службеник во согласност со член 55 од Законот за државни службеници има право на додаток на платата за посебни услови за работа, и тоа за:

- ноќна работа;
- работа во смени;
- работа изложена на висок ризик;
- работа за време на неделен одмор;
- работа за време на празници утврдени со закон.

Доколку државниот службеник ги врши наведените работи по предлог на непосредно претпоставениот државен службеник, а по одобрение на градоначалникот, има право на додаток на плата за посебни услови за работа.

Член 11

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 500,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член

Член 12

Надоместокот за регрес за годишен одмор ќе се реализира согласно член 9 од Законот за исплата на плати во РМ („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94.....92/09).

Член 13

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 од Законот за исплата на плати.

Член 14

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од од 30.000,00 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член од потесното семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување) доколку живеат во заедница, му припаѓа парична помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен, но не повеќе од 15.000,00 денари по семејство.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на градоначалникот на општината.

Член 15

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност од 6.000 ден. каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 16

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.

Член 17

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат обазец М-1.

Согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотација ќе се дава за:

-Вработувања за кои се обезбедени средства во буџетот на РМ, за што писмено известување ќе даде Министерството за финансии врз основа на барање од надлежното министерство.

- Вработување за кои се обезбедени средства во буџетот на општината за тековната фискална година, за што писмено известување ќе даде градоначалникот на општината (член 51 од Законот за буџети).

Член 18

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на Товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 19

Буџетот на Општина Струмица се извршува од 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

Член 20

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во "Службен гласник на општина Струмица", а ќе се применува од 01 Јануари 2014 година.

Бр.07-10590/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2014 година

Се објавува Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10591/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

483.

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**Програма
за уредување на градежното земјиште
на подрачјето на Општина Струмица за
2014 година**

Вовед

Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот и населените места во Општината. Според тоа, реализацијата на урбанистичките планови исклучиво ќе се одвива согласно оваа Програма.

Со Програмата особено се утврдуваат:

- I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2014 година;**
- II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште;**
- III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;**
- IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура;**
- V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони;**
- VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти;**
- VII. Надоместок за експропријација на градежното земјиште; и**
- VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица**

Покрај тоа што со оваа Програма се дефинирани обврските за уредување на градежното земјиште, истата е отворена за измени и дополнувања и во

неа можат да бидат вградени и евентуални други задачи доколку има потреба и се создадат услови и финансиски средства за нивна ургентна реализација во текот на 2014 година.

Програмата е релативно обемна и сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго што од своја страна треба да го спречи незаконитото градење кое перманентно претставува проблем на градот.

I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2014 година

Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Струмица со населбите, како и подрачјето за станбена и друга изградба одредени со Генералниот и деталните урбанистички планови и измените и дополнувањата за град Струмица, како и населените места за кои има УДНМ, односно Урбанистички план за село или ГУП.

Уредувањето на градежното земјиште надвор од градежниот опфат на градот Струмица или населените места ќе се врши со донесување одлука на Советот на општината и согласност од надлежното Министерство, врз основа на изработен урбанистички план - вон населено место.

Програмата ќе биде отворена и во неа ќе бидат вградени и други локации за кои ќе има потреба од нивна ургентна реализација. Пресметувањето на надоместокот за уредување ќе се врши спрема стварните трошоци.

II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште

Овде се опфатени сите активности поврзани со расчистување на предвидените локалитети во смисла на регулирање на имотно правните односи, (во колку се работи за приватно земјиште), расчистување на постојните инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на уредувањето на градежното земјиште.

III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации

- Подготвителни работи

Обемот на уредување на градежното земјиште, како и степенот на опремување ќе опфаќа:

1. Прибавување изводи од урбанистичките планови;
2. Геодетско снимање и изработка на ажурирани геодетски подлоги;
3. Изготвување елаборати за расчистување на имотно - правни односи;
4. Расчистување на имотно - правни односи;
5. Рушење на објекти;
6. Изработка на урбанистички планови;
7. Изработка на инвестиционо-техничка документација (проекти).

- Опремување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти:

1. Изградба на улици и тротоари;
2. Изградба на улична водоводна мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за водоснабдување во руралните подрачја;
3. Изградба на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за одведување и прочистување на отпадни води во рурални подрачја;
4. Урбана опрема;
5. Одведување и прочистување на отпадни води;
6. Јавна чистота;
7. Озеленување на јавни површини, одржување и користење на паркови и зеленило;
8. Изградба и одржување на јавно осветлување;
9. Одржување на спомен-обележја.

Со оваа Програма не се предвидува приклучување на електрична мрежа на објектите предвидени со урбанистичкиот план, приклучување со ПТТ мрежа и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци, што значи дека финансирањето на тие објекти и инсталации, односно нивната изградба ќе ја извршуваат претпријатија што управуваат со истите.

Степенот на уредување ќе се реализира согласно со динамиката на

прибирање на средствата (сите средства прибрани за уредување на урбаниот блок во тековната година ќе бидат вложени за уредување), а додека целосното уредување ќе се реализира со прибирање на вкупните средства предвидени за комплетно уредување на урбаниот блок.

IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата кои се прибираат како надоместок за уредување на градежното земјиште, утврден со оваа Програма.

V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони

1. Во текот на 2014 година надоместок за уредување на градежното земјиште во град Струмица ќе се наплатува за следните видови објекти:

1.1. За станбени куќи 1.700,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" („Сл. весник на РМ" бр. 38/11 и 93 /11) и оваа Програма.

1.2. За станбени куќи, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: "Ката Поцкова", "Климент Охридски" и "Ѓорѓи Василев", надоместокот изнесува 1.870,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.3. За станбени згради надоместокот за уредување на градежното земјиште се наплаќа во зависност од зоните во кои се гради објектот, а кои се определени како зони на крајот од оваа Програма.

Надоместокот ќе се пресметува за нето површина на подовите во сите простории на објектот спрема намената на користење и истиот ќе изнесува:

Во Прва зона4.500,00 ден/м²
 Во Втора зона4.000,00 ден/м²
 Во Трета зона 3.500,00 ден/м²

За деловни простории во колективни станбени згради, надоместокот ќе изнесува:

Во Прва зона7.800,00 ден/м²
 Во Втора зона5.800,00 ден/м²
 Во Трета зона 3.800,00 ден/м²

1.4. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

1.5. За деловни и јавни објекти во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”, надоместокот изнесува 4.180,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на

подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.6. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени и
- Трафостаници на 35 KW

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.7. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 15.200,00 x 0,05 = 760,00 ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.8. За други објекти, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”.

За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв,

Во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 4180 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со

објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.9. За катни гаражи во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Горги Василев” надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $16.720,00 \times 0,05 = 836,00$ ден/ m^2 согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.10. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.11. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува $3.800,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.12. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и

туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $76.000,00 \times 0,05 = 3.800,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.13. За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште изнесува $3.800,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.”

2. Во текот на 2013 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Повеќенаменската индустриска зона во КО Сачево и КО Градско Балдовци ќе изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

3. Во текот на 2013 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Зона Север, ГУП на Струмица на излезот кон с. Добрејци, ДУП 3 и 5 ќе изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите

простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма. Изградените објекти заклучно со 01.01.2012 кои беа ослободени од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште а имаа обврска сами да изградат целосна инфраструктура, за изградба само на водоводна мрежа и фекална канализација ќе им се пресметува надоместокот за уредување на градежно земјиште од 70% од надоместокот за уредување на градежно земјиште за ДУП 3 и 5.

Овие цени се однесуваат само на класа на намени Г- производство, сервиси, стоваришта.

4. Во текот на 2014 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Вељуса, Водоча, Градско Балдовци, Дабилје, Добрејци, Просениково, Банско, Муртино, Сачево, Куклиш и Баница кои имаат Општ акт, УДНМ или ГУП ќе се наплатува за следните видови објекти:

4.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. 3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- Гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници над 35 кВ,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1900,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $7.600,00 \times 0,05 = 380,00$ ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација,

помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето

во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува 38.000,00 x 0,05 = 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.”

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации:

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервиси) ден.	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и придружни објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (угостит. и хотелски комплекси, мотел ...) - Ден
Прва група 800/1900 ден	40%	15%	15%	20%	10%							
Вељуса	+	/	/	/	/	320	760	760	152	123	760	760
Водоча	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Гр. Балдовци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Дабилџа	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Добрејци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Просениково	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Банско	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Муртино	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	277	1710	1710
Сачево	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Куклиш	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	277	1710	1710
Баница	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330

5. Во текот на 2014 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Попчево, Рич, Дорломбос, Костурино, Мемешли, Орманли, Белотино, Раборци, Габрово, Свидовица и Триводи кои имаат УДНМ или Општ акт ќе се наплатува за следните видови објекти:

5.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 400,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со

објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

5.3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски открити објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 x 0,05 = 190,00 ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност

од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 20.553,00 x 30% = 6.1660 x 0,05=308,3 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува 950,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува 19.000,00 x 0,05 = 950,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.”

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации :

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервис) -ден.	Вкупен износ за наплата (бензински пумпи и придружни објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (угостит. И хотелски комплекси, хотел ...) - Ден
Втора група 400/950 ден	40 %	15%	15%	20%	10%							
Попчево	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Рич	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Дорламбос	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Белотино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Костурино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Мемешли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Орманли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Раборци	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Габрово	+	+	+	/	/	280	665	665	133	216	665	665
Свидовица	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Триводи	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380

6. Коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

6. 1.Станбени објекти		Коефи-циенти
1	Станбени простории	1.0
2	Станбени простории со висина до 2,5 м, потпокривен простор	0.2
3	Логија затворена од три страни	0.4
4	Подлогија затворена од две страни	0,3
5	Балкони, тераси	0,2
6	Заеднички преодни тераси, пасажи	0,2
7	Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба	0.3
8	Трафостаница од 35 KW во објектот и надвор од објектот	0,3
9	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3
10	Стражарница, управител, простор за домар	0,5
11	Паркиралишта и гаражи	0,1

6.2. Деловни и јавни објекти		коэффициенти
1	Простории	1,0
2	Магазини	0,5
3	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4	Трафостаница до 35 KW во објект и надвор од објект	0,4
5	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6	Паркиралишта и гаражи	0,1
7	Логија затворена од три страни	0,5
8	Подлогија затворена од две страни	0,4
9	Балкони, тераси	0,3
10	Отворен наткрилен простор	0,3

6.3. Други објекти		коефициенти
1	Катна гаража	0,05
2	Спортски покриени објекти	0,5
3	Спортски откриени објекти	0,3
4	Гасни станици и базни станици	50% од површината на локацијата 1,0
5	Отворени пазаришта	30% од површината на локацијата, 1,0
6	Базени	0,2
7	Трафостаници над 35 KW	1,0
8	Објекти за алтернативна енергија	20% од површината на локацијата 1,0

6.4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервис		коефициенти
1.	Г1- тешка и загадувачка индустрија	0,05
2.	Г2- лесна и незагадувачка индустрија	0,05
3.	Г3- сервис	0,05
4.	Г4- стоваришта	0,05

6.5. Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто -сервиси, авто салони, помошни простории)		коефициенти
1.	Продажни простории на бензинските пумпни станици	1,0
2.	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0

6.6. Класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4- хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом		коефициенти
1.	Сите простории	0,05

6.7. Останати објекти		коефициенти
1.	За агро-берзи, откупно-дистрибутивни центри или пазари	50% од вкупно пресметаната површина 1,0

Во нова корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна документација не се пресметува површината на:

- сидови и други конструктивни елементи;
- инсталационите канали;
- окната на лифтови;
- окна на врати;
- отворени паркиралишта;
- подземни резервоари; и
- објекти заштитени како културно наследство.

7. За подрачјето во градежниот реон и надвор од него, каде Општина Струмица не е во состојба да обезбеди целосно уредување на градежното земјиште согласно предвидениот обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, инвеститорите ќе плаќаат надоместок како што следува:

7.1. За улици и тротоари или јавен пат, од предвидениот надоместок за односниот тип на објекти	40%
7.2. За улична водоводна мрежа	15%
7.3. За главен довод на вода и построение за прочистување	15%
6.4. За улична (фекална) канализациона мрежа	20%
7.5. За колекторска (атмосферска) канализација	10%
Или вкупно:	100%

8. Износот на надоместокот за уредување на градежно земјиште за површината на легален објект што е урнат или ќе се урива, а на негово место (во иста градежна парцела) се гради друг објект, се намалува од развиената површина на објектот што ќе се гради, по

истите норми (проценти) по кои е пресметан во моментот на регулирањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште (кога за тоа има поднесено барање).

9. Износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште за објекти од времен карактер, кои преминуваат во објекти од траен карактер се пресметува надоместок како за новоизграден објект.

10. За реконструкција на легално изградени објекти со иста површина и намена не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште.

11. Во колку во текот на годината се наложи потреба од промена на висината на надоместокот поради поголема инфлација, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика на Р. Македонија.

12. Градоначалникот на Општината, може поединечно со Решение да одобри, износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште да се плати на рати во зависност од висината на надоместокот и оценката за важноста на објектот.

13. Во текот на 2013 година од наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се ослободат сите јавни служби основани од општина Струмица.

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ

Ф2. Уредување на градежно земјиште

(рушење објекти) 500.000,00 ден.

1. ФА. Уредување на градежно земјиште

(капитални трошоци) 164.594. 000,00 ден.

р.б.	објект
1	повеќегодишни инвестиции за пробивање на патишта
2	повеќегодишни инвестиции за улици
3	трансфер до „Комуналец“
4	улица „Агроберза“
5	изградба на улица „М.Минанова“
6	улици во Касарна
7	отварање на улици во детлани планови со Г - намена
8	пробивање на патишта во Софилар
9	втор слој на ул „А.Нивичански“ кај Аце јапонецот
10	втор слој на ул. „Моша Пијаде“ (од гимназијата до ул. „11 ^{-ти} Октомври“)
11	втор слој на ул. „5 ^{-ти} Ноември“ (од јаворот до ул. „Бетовенова“)
12	втор слој на ул. „Кр.Република“ (од од кружен ток нагоре - десна страна)
13	втор слој на ул.„ Жртви на фашизмот“ (цела улица)
14	втор слој на ул. „Браќа Миладинови“ (од Алфа банка до ул. „ Б.Единство“)
15	втор слој на ул. „Б. Единство“ (од „Кл.Охридски“ до „24-ти Октомври“)
16	втор слој на улица „Тимо Тренчев“
17	втор слој на ул. „Горѓи Трајков“ позади Модна конфекција „Г.Цунев“
18	втор слој на ул. „Младинска“ (од ул.„Горѓи Василев“ до ул.„Ристоман Попчевски“)
19	асфалт на ул. „Боро Поцков“ (покрај социјална зграда)
20	втор слој на ул. „Димитар Цветинов“ (од ул. „Младинска“ до ул. „Маршал Тито“)

21	втор слој на ул. „Р. Попчевски“ (од ул.„Маршал Тито“ до ул. „Спиро Захов“)
22	втор слој на ул. „С. Стоименски“ (од црква „Св Петанесет“ до ЕХ „Бариел“)
23	втор слој на игралиште во ООУ „Маршал Тито“
24	втор слој на ул. „Бел Камен“
25	втор слој на ул. „11 Октомври“ (меѓу АД „Грозд“ и зградите)
26	пробивање и потпорни сидови на ул. „Партизанска“
27	пробивање на улица „Струма“
28	пробивање на ул. „Пиринска“
29	улица „Г. Делчев“ - мало стопанство позади „Терзи“ тампон
30	бетонирање на ул. „Тодор Чучков“ од бр 1 до бр 15
31	санирање на потпорен сид на ул. „Тодор Чучков“
32	потпорен сид да ул. „Стив Наумов“ од бр. 71 до бр. 85
33	санирање на потег пред ЈП „Струмица- гас“ кон ООУ „В.Подгорец“
34	бетонирање на џеб на ул. „Д.Влахов“ позади Караристови
35	бетонирање на ул. „С.Стоименски“ од 60 до 64 позади црква „Св.15-сет.“
36	бетонирање на џеб на ул. „Св.Марковиќ“ кон ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“
37	бетонирање на џеб меѓу ул. „5 - ти Ноември, и „Д.Влахов“
38	санација на сокак на ул. „Братство и Единство“ бр 6
39	поправка на трап кај Декомресорска станица
40	тротоар покрај ООУ „С.Масев“ ул .Ј.Сандански“
41	тротоар на ул. „В.Сурчев“ од „Бр. и Единство“ до бр 10
42	тротоар на ул. „Светозар Марковиќ“
43	тротоар на ул. „Д.Влахов“ од ул. „Кр.Република“ до крај
44	тротоар на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ од 31 до 73
45	тротоар на ул. „Јадранска“
46	тротоар на ул. „Вардарска“ од плоштад „29 -ти Ноември“ до ул. „Кр. Република“
47	тротоар на пл. „29 Ноември“ меѓу ул: Огражден - Вардарска - Кожув“
48	тротоар на ул. „Д.Цветинов“ од ул. „М.Тито“ до „Санторини“
49	тротоар на ул. „Огражден“ („Д.Влахов“ до „С.Марковиќ“)
50	тротоар на ул. „А.Нивичански“ и бетонирање кон ул. „5 -ти Ноември“ и „Охридска“
51	тротоар на ул. „Епименонда Поп Андонов“
52	тротоар на ул. „11 Септември“ една страна
53	проекти и ревизии за патишта, канализации
54	ИПО за сите потреби
55	проект за поврзување на градот со ридовите над градот
56	повеќегодишни инвестиции - егејско маало
57	транвајска (железничка) жичара – панорамска
58	потпорен сид на ул „Проелетерска“
59	потпорен сид на ул. „Партизанска“
60	потпорен сид на ул. „Крушевска Република“ под Чурлински мост

2. ФД: Уредување на простор во рурални подрачја**(капит.трошоци)16.120.000 ден.**

р.б.	објект
1.	тампонирање на полски патишта
2.	детско и гралиште во Гр. Балдовци
3.	уредување на училишниот двор во Гр. Балдовци

4.	Гр.Балдовци тротоар од мостот до транз. пат од страна на „Терминалот“
5.	Габрово - каскада на реката за да нема наноси
6.	Габрово - потпорен ѕид спроти Стојан Коциров
7.	Банско - цементирање на улица од Реџеп до Русковски Трајчо
8.	Дабиле - реконструкција на паркот и фонтаната
9.	Дабиле - тротоар меѓу двата моста
10.	Дабиле - тампонирање на улица од ФИС до Васил Маџаров
11.	Дабиле - сверно огледало пред Тупачевци
12.	Дабиле – уредување на фудбалско игралиште
13.	Добрејци - проширување и оградување на гробишта
14.	Добрејци – вештачки издадености на патот (лежечки полицајци)
15.	Просениково - цемент на ул. од Таке Тулев до Васе Трајков
16.	Просениково – вештачки издадености на патот (лежечки полицајци)
17.	Просениково – Уредување на фудбалско игралиште
18.	Просениково – уредување двор во училиштето
19.	Муртино - бетонирање на канавките кон 3-пласт
20.	Муртино - бетонирање на канафките во Чифлик
21.	Муртино – поправка на тротоар
22.	Муртино – од сокак од 3-пласт до Раде Донков
23.	Муртино – од Протестатнска црква до Митко Витанов
24.	Муртино – од Стевчо Георгиев до главен пат
25.	Муртино – од Миле Поцков до Асен Јовов
26.	Муртино – од Живко Котев до Роберт Глигоров
27.	Сачево - реконструкција на мостови во селото
28.	Свидовица – настрешница на регионалниот пат.
29.	Куклиш – интервенција асфалтирање кај училиштето
30.	Куклиш хортикултурно уредување двор кај спортската сала
31.	други работи во села
32.	повеќе годишни инвестиции

3. J2: Одведување и прочистување на отпадни води2.300.000 денари

р.б.	Објект
1	чистење на канлот во Егејско маало позади хотел „Глигоров“
2	чистење на канал „Св.Илија“
3	чистење на мали канали на ул. „Цветан Димов“ кај бр. 78 и околу
4	чистење на канал „Кр. Република“ + долниот дел
5	чистење на канали во села
6	чистење на шарпа над порој на ул „Кр. Република“ и ул. „Пљачковица“.

4.ЈА: Изградба на јавно осветлување 14.560.000 ден.

р.б.	објект
1	повеќе годишни инвестиции
2	новогодишно осветлување
3	набавка на опрема за улично осветлување - трансфер
4	набавка на опрема за ул. осветл. за селата - трансфер
5	улично осветлување зад зона „Север“ спрема Добрејци
6	улични столбови на 5 локации во општината - трансфер
7	нови ормари пред секоја трафостаница

5.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување 5.600.000 ден.

р.б.	Објект
1	нови водоводи во град
2	водовод касарна
3	резервоар во Попчево од 80 м ³
4	каптажа и доведен цевковод - Раборци
5	нова водоводна мрежа на ул. „Кр. Република“ од 2 до бр.44
6	други интервенции во водоводи

6. ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води 27.146.000 ден.

1	нови канализации во градот
2	Повеќегодишни инвестиции - Ободен канал, и др.
3	повеќе годишни инвестиции во турското маало
4	одводнување на Гаскарникот, Бучала и Мирдиите во Гр.Балдовци
5	канализација на спортска сала -Куклиш
6	фекална канализација - Костурино
7	канализација зона „Север“
8	одводнување на место викано „Реката“ во Просениково

7.ЈМ: Паркови и зеленило 600.000 ден.

1	Главен проект за голф терен „Чам Чифлик“
---	--

8.ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци)27.500.000 денари

р.б.	Објект
1	Трансфер до ЈП „Струмица - гас“ за мрежа за гас
2	трансфер до ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за припејд паркинг

9.ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци) 5.750.000 денари

р.б.	Објект
1	реновирање на спортски игралишта
2	скејт парк
3	клупи и канти во центарот на с. Градско Балдовци
4	бројки на улици и куќи - повеќе годишни инвестиции
5	метални шипки за оградување на тротоар на ул. „В.Сурчев“ згр. 1
6	клупи и канти
7	летниковец и целосно уредување на ул. „Атанас Нивичански“
8	патека за параглајдери и стрелаштво - пробивање на пат
9	брзино мерачи - електронски на влезовите во градот

VIII. Надоместок за експропријација на градежното земјиште

За обештетување за градежно земјиште за пробивање на улици, тротоари и џебови на улици во градот Струмица и населените места ќе се наплаќа како што следува:

Градежно неизградено земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица:

1. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица ограничен со Генералниот урбанистички план, се определува спрема зоната во која се наоѓа, и тоа:

Во Прва зона1.200,00 ден/м²;
 Во Втора зона1.000,00 ден/м²;
 Во Трета зона 800,00 ден/м²;
 Во Четврта зона500,00 ден/м²;

2. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на населените места ограничени со УДНМ или ГУП изнесува 200,00 ден/м².

3. Вредноста на градежното неизградено земјиште надвор од потесниот градежен реон за кое постои урбанистички план, ќе се наплатува како што следува:

3.1. Во прва зона - покрај потесниот градежен реон на град Струмица (на пр. Пречистителна станица).....400,00 ден/м² ;

3.2. Во втора зона - покрај магистрален пат и населените места со Одлука за определување на градежниот реон300,00 ден/м² ;

3.3. Во трета зона - покрај останати јавни патишта надвор од потесниот реон на насел-

бите 200,00 ден/м²;

3.4. Во Четврта зона - во и покрај пасивните и заостанати населени места - Рич, Белотино и Попчево 40,00 ден/м².

VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

1. **Прва зона** - го опфаќа подрачјето во централниот дел од градот кој е ограничен со улиците:

Дел од ул. „Ленинова“ покрај паркот пред зградата на Општината, ул.“Боро Џони”, “Орце Николов”, “Ванчо Китанов”, ја пресекува ул. “Благој Мучето”, кај споменикот на револуцијата, “24-ти Октомври”, “Младинска”, „Кр. Република”,

“Димитар Влахов” и се затвора со ул. „Ленинова”.

2. **Втора зона** - го опфаќа подрачјето надвор од границите на прва зона и тоа:

Просторот ограничен со: патот М-6, ул.“Климент Охридски”, ул.“Ѓорги Упчев”, ул. „Бетовенова”, ул. „5-ти Ноември”, ул. „Стив Наумов”, граница на урбаниот опфат со ГУП, до спој со патот М-6.

3. **Трета зона** - го опфаќа просторот надвор од втората зона во рамките на градежниот опфат со ГУП и тоа источно од патот М-6, источно од бул. “Климент Охридски”, јужно од ул. “Ѓорги Упчев”, западно од ул. “Маршал Тито” и северно од границата на Урбан модул 26 дефиниран со ГУП на град Струмица.

4. **Четврта зона** - го опфаќа просторот на повисокиот дел на градот и тоа над улиците: “Бетовенова”, Славчо Стојменски”, Бел Камен”, “Пиринска”, “Партизанска”, ја пресекува ул. “Васил Главинов” и од над ул. “Стив Наумов”.

IX. Завршни одредби

Започнатите постапки за издавање на одобрение и на одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапувањето во сила на оваа Програма, а спрема законски предвидениот рок за завршување на тие постапки.

Х. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-10591/1 Совет на општина Струмица 27.12.2013 год.

Претседател,
 Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2014 година

Се објавува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на

територијата на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10592/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

484.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2014 година

Во текот на 2014 година, ќе се извршат следните активности:

I. ЈД. Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 34.100.000,00 денари

ред. бр.	населено место- објект
1.	повеќе годишни инвестиции
2.	асфалтирање на улица од број 75 во Гр. Балдовци
	Банско:
3.	улица од Банско кон Моноспитово
4.	асфалтирање на улица од Стојчо Трендов до главен пат
5.	асфалт на улица од Асан Мустафов до главен пат
6.	асфалт на улица од Ване Горичев до главен пат
7.	асфалт на улица од главен пат до Игор Димитров
	Дабиле:
8.	асфалт на улица од бр 66 до 69
9.	асфалт на улица од бр. 111 до 117
10.	бетонирање на улица од бр. 325 до бр.327
11.	бетонирање на улица од бр. 78 до бр. 80
12.	бетонирање на улица кај бр. 120
13.	бетонирање на улица од од бр. 284 до бр.286
14.	втор слој на афалт на игралиштето
15.	асфалт на улица меѓу Црква и Палазови
16.	асфалтирање на улица во Вељуса
17.	асф. на ул. од Зурапова чешма до Ванчо Витанов
18.	Вељуса - улица од работилница на Бранко Митев до Извор
19.	асфалтирање на улици во Баница
20.	асфалт на улица према Ивица
21.	асфалт према училиштето - втор слој
	Сачево:
22.	асфалт на улица позади црквата до Витанов Џоко
23.	Добрејци:
24.	асфалт на ул. од 94а до последна кука
25.	асфалт на ул. од црква до бр. 114
26.	асфалт на ул. од бр. 49 до бр. бр.53 а

	Просениково:
27.	асфалт на ул. од Љуба Мирчева кон Динко
28.	асфалт на ул. од Таке Тулев до Игор Насков
	Рич:
29.	асфалт на ул. од центарот до чешма и до главна улица
	Костурино:
30.	асфалт на ул. од Илиев Ристо до Смиљанов Боро
31.	асфалт на ул. од Петков Ванчо до Трајков Ванчо
32.	асфалт на ул. од Чонев Ристо до Карајанов Кољо
	Муртино:
33.	асфалт на ул. од Орце Тушев до Киро Најданов
34.	асфалт на ул. спроти бензинската
35.	асфалт на ул. од Драге Манушев до Ристоман Манушев
36.	асфалт на ул. од Боклето до Живко Герогиев
	Свидовица:
37.	асфалт на улица од Бранко Маџаров до Турско маало
	Попчево:
38.	асфалт на ул. од Бара чешма до Донка Коцева
39.	асфалт на ул. од Черкезов Тачо до Ризов Ванчо
	Водоча :
40.	асфалтирање на улица

**II. Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици
и регулирање на режим на сообраќај6.890.000,00 денари**

р.б.	Објект	
1	крпење на ударни дупки	
2	Зимско одржување	сол
		механизација
		вкупно
3	Хоризонтална сигнализација	
4	Вертикална сигнализација(знаци)	
5	Чистење на банкени и сливници покрај пат	
6	Подигање на шахти	
7	Одржување на фонтани и цвеќарници	

Средствата за реализација на Оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица и Агенцијата за јавни патишта.

III. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10592/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица
за 2014 година

Се објавува Програмата за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2014
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
26.12.2013 година.

Бр. 08-10593/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

485.

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 став 1 точка 13 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник
на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 26.12.2013 година,
донесе

П р о г р а м а
за одржување на јавното осветлување
на подрачјето на Општина Струмица за
2014 година

1. Вовед

Согласно Одлуката за комунален
ред и мерките за нејзино спроведување
на подрачјето на општина Струмица,
Советот на општината го уредува и
организира одржувањето на објектите и
инсталациите, редовна замена на
светлечките тела, чистење и боене на
електричните столбови.

Со Програма се утврдуваат
активностите за одржување на јавното
осветлување за 2014 година, односно се
утврдува обемот и динамиката на
одржувањето, финансирањето на истите,
како и финансирањето на потрошената
енергија од јавното осветлување во
општината.

Финансирањето, односно
покривањето на трошоците за јавното
осветлување е регулирано со Законот за
изменување и дополнување на Законот за
комуналните такси („Сл. весник на РМ“
број 92/07), според кој за користење и
одржување на јавното осветлување се
плаќа комунална такса.

Наплатата на таксата за
користење и одржување на јавното
осветлување од имателите на броило ја
врши ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ -
Струмица и ја уплатува на сметка на
Буџетот на општина Струмица.

Мрежата за јавно осветлување се
напојува од 122 трафостаници во кои се
наоѓаат блокови за јавно осветлување.

Со редовното одржување на
јавното осветлување е опфатено:

- замена на прегорени и скршени
сијалици;
- замена на оштетени светлосни
арматури;
- замена на заштитни стакла;
- замена на сите останати
елементи на сијаличното место
(пригушници, фасонки и др.)

2. Финансирање

Финансирањето на јавното
осветлување ќе се реализира преку
Буџетот на општина Струмица и тоа преку
ЈЗ Програмата - Јавно осветлување во
вкупен износ од12.500.000,00 денари
од кои:

За тековната потрошувачка на
електрична енергија... 9.500.000,00 ден;
За одржување на инстала-
циите 3.000.000,00 ден.

Редовното одржување на јавното
осветлување се изведува преку
составување на пријава – барање од
страна на граѓани, месни и урбани
заедници и се однесува за дефект на
улично осветлување и за проширување на
улично осветлување. Исто така ќе се
вршат редовни контроли како теренски
увиди за согледување на состојбите,
отстранување на утврдените дефекти и
доведување на јавното осветлување во
исправна состојба.

Во рамките на одржувањето на
јавното осветлување ќе се врши и месечно
читање на потрошената електрична
енергија од јавното осветлување во сите
напојни 140 трафостаници.

Редовното одржување преку
замена на елементи ќе го врши ЈП
“Паркиралишта – Струмица“, која е
стручно екипирана за вршење на оваа
дејност за набавката на елементи за
уличното осветлување ќе се реализира
преку тендерски постапки.

Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши преку Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

3. Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-10593/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

Се објавува Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10594/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

486.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

1. Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Струмица за 2014 година претставува основа за изработка и донесување на: Детални урбанистички планови и Урбанистички планови за населените места во Општината, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски.

2. F1 – Урбанистичко планирање 4.000.000,00 денари

- Детални урбанистички планови 1.500.000,00 денари
- Урбанистички планови во село 500.000,00 денари
- Ажурирани подлоги 1.000.000,00 денари
- Нови планови и подлоги заради легализација 1.000.000,00 денари

I. Детални урбанистички планови во градот

р.б.	Објект	Износ денари
1.	Блок 1 (Дел од централно градско подрачје)	
2.	Блок 10	
3.	Блок 18	
4.	Блок 21	
5.	Блок 39	
6.	Блок 40	
7.	Измени на ГУП на град Струмица	
8.	Блок 23 и дел од блок 24	
9.	Блок 30 (дел)	
10.	Блок 8 (дел)	

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

р.б.	Објект	Износ денари
1	Блок 4 (дел)	самофинансирање
2	Блок 16	самофинансирање
3	Блок 24	самофинансирање
4	Блок 25 (дел)	самофинансирање
5	Блок 21/1 (дел)	самофинансирање
6	Блок 13 (дел)	самофинансирање
7	Блок 8 (дел)	самофинансирање
8	Блок 33 (дел)	самофинансирање
9	Блок 3-а (дел)	самофинансирање
10	Блок 35 (дел)	самофинансирање
11	Дел од блок 41	самофинансирање
12	Блок 12 (дел)	самофинансирање
13	ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5, со граничен опфат: - ул. „Булевар Ленинова“, - ул. „Благој Јанков Мучето“ (улица бр. 4 по ДУП), и - КП бр. 287	самофинансирање
14	ДУП за дел од Блок бр. 37/1 со граничен опфат: - ул. „Ванчо Китанов“, - ул. „Ванчо Китанов“ пристапна, и - ул. „Благој Мучето“	самофинансирање
15	Дел од Блок 3-а (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527 КО Струмица	самофинансирање
16.	Дел од блок 14 (КП бр. 5763/1 и 5764 КО Струмица)	самофинансирање

III. Урбанистички планови за село

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Урбанистички план за село Вељуса	
2	Урбанистички план за село Водоча	
3	Урбанистички план за село Гр. Балдовци	
4	Урбанистички план за село Дабиља	
5	Урбанистички план за село Добрејци	
6	Урбанистички план за село Просениково	
7	Урбанистички план за село Банско	
8	Урбанистички план за село Муртино	
9	Урбанистички план за село Сачево	
10	Урбанистички план за село Куклиш	
11	Урбанистички план за село Баница	
12	Урбанистички план за село Попчево	
13	Урбанистички план за село Рич	
14	Урбанистички план за село Костурино	
15	Урбанистички план за село Раборци	
16	Урбанистички план за село Габрово	
17	Урбанистички план за село Свидовица	
18	Урбанистички план за село Дорломбос	
19	Урбанистички план за село Мемешли	
20	Урбанистички план за село Орманли	
21	Урбанистички план за село Три Води	

V. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати

р.б.	Објект	Износ денари
1	КП бр. 2512, КО Дабиле	самофинансирање
2	КП бр. 434, 433, 427, 428, 429 и 432 КО Градско Балдовци	самофинансирање
3	КП бр. 1182/1 КО Градско Балдовци	самофинансирање
4	КП бр.10/1, КО Куклиш	самофинансирање
5	КП бр. 710, КП бр. 711 и дел од КП бр. 717 КО Дабиле	самофинансирање
6	КП бр. 1362 и 1363 КО Добрејци	самофинансирање
7	КП бр. 1481 КО Градско Балдовци	самофинансирање
8	КП бр. 7866, КО Струмица	самофинансирање
9	КП бр. 10 КО Костурино	самофинансирање
10	КП бр. 59 КО Три Води	самофинансирање
11	КП бр. 2241, 2242, 2243 и 2239 КО Габрово	самофинансирање
12	КП бр. 1462 КО Градско Балдовци	самофинансирање
13	КП бр. 1 КО Струмица	самофинансирање

V. Детални урбанистички планови за една парцела

Р.б.	Објект	Износ денари
1	КП бр. 1837 КО Струмица	самофинансирање
2	КП бр. 4820 КО Струмица	самофинансирање
3	КП 4469, КО Струмица	самофинансирање
4	КП 5382, КО Струмица	самофинансирање
5	КП бр. 1000, КО Струмица	самофинансирање
6	КП бр. 1787 КО Струмица	самофинансирање
7	КП бр. 2598 КО Струмица	самофинансирање
8	КП бр. 5006 КО Струмица	самофинансирање
9	КП 164 – КО Струмица	самофинансирање
10	КП бр. 3178 КО Струмица	самофинансирање
11	КП бр. 2082 КО Струмица	самофинансирање
12	КП бр. 2331 КО Струмица	самофинансирање
13	КП бр. 3786/1 и 3786/2	самофинансирање
14	КП бр. 336 КО Струмица	самофинансирање
15	КП бр. 5338 КО Струмица	самофинансирање

VI. Детални урбанистички планови вон населено место

Р.б	Објект	Износ денари
1	Индустриска зона Куклиш-Свидовица	Буџет на РМ

3. Финансирање

За финансирање на урбанистичките планови од програмата Ф1 средства ќе се обезбедат од: Буџетот на општина Струмица за 2014 година, со самофинансирање и од Буџетот на РМ.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистички планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластувања и лиценци за изработка на урбанистички планови.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10594/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

Се објавува Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10595/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

487.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) и член 20 став 1 точка 15 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот

на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

1. Вовед

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2014 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности и начинот на нивното финансирање.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од:

- густина на населеноста;
- фреквенција на луѓе и моторни возила;
- степен на нечистотија;
- степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.);
- инфраструктурните сообраќајни услови;
- делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува како еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини.

2. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:

- Машинско и рачно метење и миење на улиците, булеварите, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота;

- Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во поширокото централно градско подрачје; и

- Одржување на јавните површини во зимски услови.

Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат дневно-дежурните и ноќните метачи.

Дневно-дежурните метачи ќе вршат рачно метење во поширокото централно градско подрачје и празнење на уличните корпи за отпад со двократно работно време и тоа од 08,30 до 12,30 и од 17,30 до 20,30 часот, шест дена во седмицата (слободен ден сабота).

Вкупната површина која ќе се одржува е 59.332 м².

Реонот кој ќе се одржува е следниот:

- бул. "Маршал Тито" со површина од 9 437 м²
- бул. "Гоце Делчев" со површина од 12 285 м²
- ул. "Ленинова" со површина од 18 625 м²
- ул. "Маршал Тито" со површина од 8 040 м²
- ул. "Гоце Делчев" со површина од 2 704 м²
- ул. "Сандо Масев" со површина од 2 376 м²
- ул. "Герас Цунев" со површина од 1 932 м²
- ул. "Јосиф Јосифовски" со површина од 1 833 м²
- ул. "Невена Стојкова" со површина од 2 100 м²

Согласно Законот за јавна чистота ќе се продолжи со поставување на нови улични корпи за отпад почнувајќи од централното градско подрачје кон периферните делови на градот.

Ноќното чистење ќе се врши шест дена со чистење на поширокото централно градско подрачје и двапати седмично на секој од трите реони во периферните делови на градот со работно време од 04 до 11 часот. Во пошироко градско подрачје ќе бидат опфатени следниве булевари и улици со вкупна површина од 85.898 м²:

- бул. "Маршал Тито" со површина од 9 437 м²
- ул. "Балканска" 10 332 м²
- бул. "Гоце Делчев" 12 258 м²
- ул. "Ленинова" 18 625 м²
- ул. "Маршал Тито" 8 040 м²
- ул. "Гоце Делчев" 2 704 м²
- ул. "Сандо Масев" 2 376 м²
- ул. "Герас Цунев" 1 932 м²
- ул. "Јосиф Јосифовски" 1 833 м²
- ул. "Благој Мучето" 6 684 м²
- ул. "24 Октомври" 7 718 м²
- ул. "4-ти Јули" 1 979 м²
- ул. "Васил Сурчев" 1 980 м²

Периферните делови на градот се поделени на три реони и нивното чистење ќе се врши двапати седмично.

Реон I ги опфаќа следните улици со површина од 66.690 м² и чистењето ќе се врши во понеделник и четврток:

- ул. "Димитар Влахов" 6 129 м²
- ул. "Маврово" 1 152 м²
- ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" 3 740 м²
- ул. "Херој Карпош" 2 125,5 м²
- ул. "5-ти Ноември" 6 461 м²
- ул. "Крушевска Република" 9 390 м²
- ул. "Вардарска" 1 035,5 м²
- Плоштад "29-ти Ноември" 1 111,5 м²
- ул. "Белградска" 954 м²
- ул. "Охридска" 1 197 м²
- ул. "Дојранска" 739,5 м²
- ул. "Кожув" 1 244 м²
- ул. "15-ти Мај" 1 681,5 м²
- ул. "Бетовенова" 4 837 м²
- ул. "Славчо Стојменов" 2 093 м²
- ул. "Маршал Тито" 9 724 м²
- ул. "Елка Јанкова" 2 800 м²
- ул. "Спиро Захов" 2 076 м²
- ул. "Е.П. Андонов" 2 140 м²
- ул. "Скопска" 525 м²
- ул. "Атанас Нивичански" 804 м²
- ул. "Светозар Марковиќ" 2 086 м²
- ул. "Огражден" 1 301,5 м²
- ул. "11-ти Септември" 1 344 м²

- ул. " Сташо Пинџур "	745,5м ²
- ул. " 1 Мај "	942 м ²
- ул. " Дебарска "	348 м ²
- ул. " Пиринска "	310 м ²

Реон II ги опфаќа следните улици со површина од 90.912 м² и чистењето ќе се врши во вторник и петок.

- ул. " Иљо Шопов "	4 383 м ²
- ул. " Браќа Миладинови "	7 100 м ²
- ул. " Јанко Цветинов "	4 977 м ²
- ул. " Жртви на фашизмот "	2 817 м ²
- ул. " Коста Бозов "	3 186 м ²
- ул. " Мито Хаџивасилев Јасмин "	4 683 м ²
- ул. " Панче Пешев "	6 422 м ²
- ул. " Братство Единство "	8 328 м ²
- ул. " Младинска " (од ул. „Братство“ до „Е. Јанкова“).	19 880 м ²
- ул. " Дрварска "	2 736 м ²
- ул. " Широк дол "	2 628 м ²
- ул. " Цар Самоил "	1 297 м ²
- ул. " Тиверија "	1 539 м ²
- ул. " Методи Митевски "	1 539 м ²
- ул. " Киро Абрашев "	5 985 м ²
- ул. " Атанас Караман "	2 331 м ²
- ул. " Максим Горки "	3 125,5 м ²
- ул. " Браќа Минкови "	3 277,5 м ²
- ул. " Ристо Курчиев "	1 708 м ²
- ул. " Елка Јанкова "	2 970 м ²

Реон III ги опфаќа следниве улици со површина од 46.526 м² и чистењето ќе се врши во среда и сабота.

- ул. " Кирил и Методиј "	4 263 м ²
- ул. " Стив Наумов "	4 110 м ²
- ул. " Вера Циривири "	2 015 м ²
- ул. " Невена Стојкова "	2 100 м ²
- ул. " 22-ри Декември "	3 552 м ²
- ул. " 11-ти Октомври "	5 192 м ²
- ул. " Моша Пијаде "	8 459 м ²
- ул. " Ванчо Китанов "	2 700 м ²
- ул. " Ѓуро Салај "	3 377 м ²
- ул. " Наум Наумовски Борче "	2 460 м ²
- ул. " Сава Ковачевиќ "	3 768 м ²
- ул. " Беласица "	936 м ²
- ул. " Монополска "	888 м ²
- ул. " Орце Николов "	1 060 м ²
- ул. " Мирче Ацев "	588 м ²
- ул. " Никола Тесла "	2 058 м ²

Миењето на булеварите и улиците ќе се врши во летниот период и тоа во ноќните часови почнувајќи од јуни па се до крајот на септември.

Интензитетот на миењето е 6 дена седмично во поширокото централно градско подрачје и периодично во периферните делови на градот. За таа цел ќе биде ставена во употреба една цистерна.

Во зимскиот период во услови на снег дневно-дежурните и ноќните метачи ќе работат на рачно чистење на снегот од тротоарите, пешачките патеки и плоштадите, како и ослободување на сливниците за нормално функционирање на атмосферската канализација. Исто така ќе вршат машински и рачно посипување со индустриска сол. Чистење на јавните

површини од снежните врнежи ќе се врши согласно Програмата за зимско одржување на улиците на општина Струмица донесена од Советот на општина Струмица.

Чистењето на јавните објекти, дворни површини, колективни и индивидуални објекти покрај редовното ќе се врши и вонредно со организирани акции двапати годишно и тоа во месец мај и при крајот на месец септември, со претходно објавување во медиумите. На тој начин на граѓаните и институциите во општината ќе им се овозможи да ги исчистат своите подруми и дворни места.

Чистењето на јавните површини по јавни манифестации, собири и други масовни собирања ќе се врши од страна на ЈП по претходен договор со организаторот на истите.

Јавните површини кои по поројните врнежи се прекриени со наноси од песок и друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со приоритет пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на наносите ќе се врши перење на улиците.

Во населените места (руралните средини) кои имаат урбанистички планови ќе се врши чистење на центарот и главната влезна улица еднаш седмично.

На Спомен-костурницата, Трим-патека и околината на манастирот "Св. Илија" ќе се врши редовно чистење и празнење на поставените корпи за отпад.

3. Чистење на диви депонии

Физичкиот обем на работите и локалитетите се одредуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Секторот за урбанизам и комунални работи. Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен од страна на Јавното претпријатие, а се одобруваат од Секторот за урбанизам и комунални работи.

4. Начин на финансирање

Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица се обезбедуваат од цената на услугата за изнесување на смет, согласно Одлуката за одржување на јавната чистота („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 16/08) и се предвидени во Буџетот на општина Струмица за 2014 година и тоа:

Програма Ј4 – Јавна чистота во износ од6.700.000,00 денари од кои:

- Јавна чистоќа –
ЈПКД „Комуналец“ .. 6.000.000,00 денари;
- Чистење дива депонија

Водоча 200.000,00 денари;

и

- дезинфекција и дератизација 500.000,00 денари.

Вонредните, зголемени активности за чистење на јавните површини, поради организирани собири и манифестации, се изведуваат по налог на Секторот за урбанизам и комунални работи и се финансираат од страна на организаторот, согласно Ценовникот за вршење на дополнителни услуги.

5. Извршител на Програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈПКД "Комуналец" Струмица.

ЈПКД "Комуналец" Струмица изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.

6. Надзор над извршување на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, над извршувањето на Програмата вршат комуналните инспектори на Општина Струмица.

7. Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на Општина Струмица".

Бр. 07-10595/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

Се објавува Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10596/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

488.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

Вовед

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2014 година, има за цел да ги прикаже видот и обемот на работите за одржување на

1. Јавни зелени површини

Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Струмица дел се врши интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување подлежат следниве зелени површини:

- Парковски зелени површини;
- Зелени површини на булевари;
- Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен карактер;
- ул. „Благој Јанков Мучето“;
- плоштад „Гоце Делчев“;
- зеленило кај „Отек“;
- зеленило кај Супер маркет;
- кружен тек на ул „Балканска“ и „Маршал Тито“;
- кружен тек на ул „22 Декември“ и „Орце Николов“;
- зелена површина на ул „Брака Миладинови“;
- зелена површина на ул „Братство и Единство“;
- зелена површина на ул. „Климент Охридски“;

зеленилото на подрачјето на градот, заштитените подрачја и спортско рекреативните центри и уредувањето на нови зелени површини, како и начинот на нивното финансирање.

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларните прегледи, опфатени со Годишниот план за работа на извршителот на Програмата.

Подигањето на нови зелени површини и реконструкцијата на деградирани зелени површини се врши според утврдените потреби.

I. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардните и биотехничките нормативи.

Под екстензивно одржување подлежат дрворедите, и зелените површини околу детските игралишта.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се уреди согласно со Оперативна програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување зеленилото со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

Во парковски површини спаѓат следниве:

-	Парк пред Собрание	3.250 м ²
-	Градски парк (прв дел)	22.575 м ²
-	Градски парк (втор дел)	16.493 м ²
-	Градски парк (трет дел)	50.000 м ²
-	Бежански парк	860 м ²
-	Вкупно:	93.178 м ²

2. Зелени површини на булевари

Во зелени површини на булевари спаѓаат:

-	бул. „Маршал Тито“	1.391 м ²
-	бул. „Ленинова“	918 м ²
-	бул. „Гоце Делчев“	850 м ²
-	бул. „Балканска“	700 м ²
-	Вкупно:	3.859 м²

3. Други зелени површини

Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување:

1.	ул „Благој Ј. Мучето“	700 м ²
2.	плоштад „Гоце Делчев“	280 м ²
3.	зеленило пред „Отекс“	250 м ²
4.	зеленило кај супер маркетот	50 м ²
5.	кружен тек на ул „Балканска“	172 м ²
6.	кружен тек на ул „22 Декември“	410 м ²
7.	зелени површина на ул „Браќа Миладинови“	357 м ²
8.	зелена површина на ул „Климент Охридски“	1 100 м ²
9.	зелена површина на ул „Братство и Единств“	78 м ²
10.	кружен тек на ул.Климент Охридски“	452 м ²
11.	зелена површина на ул.„Маршал Тито“	1 030 м ²
	Вкупно:	4.879 м²

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Реден Број	Вид операција	Мерна единица	Количина	Бр.на операци
1	Гребулање на тревата	м ²	83947	10
2	Машинско косење на тревата	м ²	83947	10
3	Собирање на искосената трева	м ²	83947	10
4	Припрема на цв. површини	м ²	2701	2
5	Садење на сезонско цвеќе	м ²	2701	2
6	Прашење на сезонско цвеќе	м ²	2701	6

II. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица.

ЈПКД “Комуналец” Струмица изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони и катастарски преглед на секоја од површините, како и потребните средства.

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, Општина Струмица, покрај ЈПКД „Комуналец“, може да вклучи и други правни лица, одбрани преку јавен повик.

III. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред, врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, вршат општинските комунални инспектори.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Струмица Програма Ј7 каде што се предвидени средства во висина од 10.000.000,00 денари и од сопствени средства на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Делот на подигање и реконструирање на јавните зелени површини се финансира преку Програмата за уредување на градежно земјиште за 2014 година.

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на зеленилото, кои ги врши ЈПКД “Комуналец” Струмица се дефинирани согласно важечките ценовници за ваков вид на услуги.

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-10596/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2014 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10597/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

489.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**Програма
за активностите на Општина Струмица
од областа на културата во 2014 година**

1.Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Струмица кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Струмица;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Струмица;
- Создавање услови за квалитетно културно живеење, соодветно на статусот на општина Струмица;
- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Струмица како развиен културен центар;
- Презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и институциите од областа на културата во земјава и странство;
- Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.

2.Активности

- Активностите на Општина Струмица во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма;
- Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:
 - Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно - уметнички манифестации со потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните;
 - Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;
 - Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;
 - Претставување во општината во Република Македонија и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и

интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;

-Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното наследство за општина Струмица;

-Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти на подрачјето на општина Струмица;

-Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во општина Струмица;

-Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз реципрочна основа со други градови од земјата и странство

- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

3.Финасирање

Активностите на општина Струмица од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2014 година, средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и донации.

При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2014 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и

- Други извори.

4.Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на Општина Струмица за 2014 година се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, одржување и помагање на манифестации и проекти од областа на културата преку програмите К1, К3, К4 и КА и тоа:

р.б.	Назив на активностите	Програма износ денари
1.	К1- Библиотекарство	400.000
2.	К3: Музичка и кинотечна дејност	7.792.000
	1 Ристо Шишков	
	2 Ликовна колонија	
	3 Астер фест	
	4 Фестивал на афоризми	
	5 Фестивал Распеани Струмичани	
	6 Фестивал Источно црковно пеење	
	7 Фестивал Под кулите на Струмица	
	8 Хорот Деница и школа за кавал	
	9 Црешијада Вељуса	
	10 Тримери - носии	
	11 Други културни манифестации и одбележувања	
	12 Струмица опен фестивал	
	13 Поддршка за издавање на книги и списанија	
	14 Поддршка за „Продавач на илузии“ Н. Сарајлиев	
	15 Проект за промоција во Русија	
	16 Проекти од областа на културата други	
	17 Проект мојата општина во срцето на Мк - каталог	
	18 Проект Царот Владислав книга драма	
	19 Поддршка на здружение на борците	
	20 Проект монографија за Пинг понг 40 години	
	21 Проект претстава и фолклор Куклиш	
	22 Весник - Се за Струмица	
	23 Трансфер за други културни и музички манифестазаедно со НУЦК „Антон Панов“	
3.	К4 - Културни манифестации и творештво - Карневал	2.500.000
4.	КА - Културни манифестации и творештво (Капитални расходи)	900.000
	1 Споменик од Ликовната колонија и други	
	2 Повеќегодишни - Гоце Арнаудов	
	Се вкупно:	11.592.000

Средствата распоредени за дополнително утврдени манифестации, проекти и приредби ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица, за активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата активност, значење

и квалитет придонесуваат за остварување на програмираните цели во областа на културата.

5. Манифестации и приредби што ќе се подржуваат и помагаат со други форми и активности

Други форми и активности со кои ќе се подржуваат и помагаат културните манифестации, приредби и проекти се следните:

- Почесно покровителство на Општина Струмица;
- Доделување награди, пригодни подароци и слично;
- Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага Општина Струмица;

- Учество на претставници на Општина Струмица, при организирање протоколарни и промотивни средби, одржување на манифестации и реализирање на проекти од областа на културата.

Другите форми на активности за поддршка и помош на манифестациите и приредбите, ќе се реализираат од страна на надлежниот орган на Општина Струмица и тоа по барање на организатори на манифестациите и реализаторите на проектите до Градоначалникот на општина Струмица, усогласено со целите на оваа Програма и расположивите можности на Општина Струмица

6. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10597/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за активности на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2014 година

Се објавува Програмата за активности на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10598/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

490.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2014 година

1. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Остварување учество на Општина Струмица во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;

- Афирмирање на Општина Струмица како развиен спортски центар;

- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;

- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;

- Промовирање на можностите на Општина Струмица да биде домаќин на одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;

- Создавање услови за настапи во земјата и странство на наши истакнати

спортисти и млади спортски надежи, како и за гостување во Општина Струмица на спортисти со постигнати врвни резултати во меѓународна конкуренција;

- Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.

2. Активности

Активностите во областа на спортот, Општина Струмица ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

-Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;

-Учество во организирањето на натпревари со силна меѓународна конкуренција;

-Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистите аматери, на учениците и младината;

- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни

во Општина Струмица, а имаат значајно место на врвните меѓународни манифестации;

-Овозможување поинтензивна комуникација на спортистите и нивните здруженија, со спортистите од други градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка.

3. Финансирање

Активностите на општина Струмица од областа на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина Струмица за 2014 година, спонзорства и донации.

-При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2014 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство

-Други извори.

4. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2014 година од Програмата ЛО во износ од 17.200.000,00 денари, се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, подржување и помагање за следните активности од областа на спортот:

Р.б.	Намена
1	Дотација за спортски клубови
2	Дотации за одбојка два клуба
3	Дотација за кошарка
4	Дотација за ФК Тиверија
5	Дотација за РК Струмица Зомимак М
6	Дотација за Европско Првенство во спортска ориентација

Средствата предвидени во точка 1 ќе бидат распоредени за подршка на спортски здруженија, или друга форма на спортско здружување за подршка на младински екипи, за подршка на активности и манифестации на учениците од основното и средното образование (турнири во кошарка, одбојка, фудбал, ракомет, ноќна трка и сл.), како и за подршка на квалитетни спортисти за учество на домашни и меѓународни спортски манифестации.

Средствата предвидени под точка 2, ќе бидат распоредени за дотации за на екипите од областа на одбојката ОК

Струмица (мажи) кои се натпреваруваат во првата одбојкарска лига и за ОК Македонија Макс (жени) кои се натпреваруваат во првата женска одбојкарска лига

Средствата предвидени под точка 3, ќе бидат распоредени за дотации за професионалните спортски екипи, односно акционерските друштва во општината од областа на спортот, согласно новиот Закон за спорт.

Средствата предвидени под точка 4, ќе бидат распоредени за дотации за фудбалкиот клуб Тиверија кој се

натпреварува во втората по квалитет фудбалска лига на Македонија

Средствата предвидени под точка 5, ќе бидат распоредени за дотации за ракометниот клуб Струмица Зомимак М кој се натпреварува во ракометната суперлига (најсилна по квалитет)

Средствата под точка 6 во најголем дел се предвидени за подготовка на инфраструктурата, сместување и исхрана на натпреварувачите и официјални лица за Европскиот шампионат во спортска ориентација, кој треба да се одржи од 25 до 28 јуни 2014 година во Струмица.

5. Други форми и активности за поддржување и помагање на спортските манифестации

Други спортски манифестации за остварување на целите на Програмата, ќе се поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:

-Почесно покровителство на општина Струмица;

-Доделување награди, пригодни подароци и слично;

-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Струмица;

-Учество на претставниците на општина Струмица на протоколарни и промотивни средби, организирани по повод одржувањето на спортските манифестации.

- Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе се реализираат од страна Општина Струмица и тоа по барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица

Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

-организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;

-организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

6. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10598/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2014 година

Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10599/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

491.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма
за активностите на општина Струмица
во областа на локалниот економски
развој и туризмот во 2014 година

1.Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во текот на 2014 година ќе бидат насочени кон поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни процеси согласно постојните стратешки документи.

2. Проектни активности распоредување на буџетските средства

Проектите на Општина Струмица во областа на ЛЕР ќе бидат насочени кон

забрзан и динамичен развој на општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети.

Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во:

Г1: Програма за поддршка на локалниот економски развој и туризмот11.782.000,00 ден.

Г1: Поддршка на ЛЕР	
1	Проект за афирмација на општината
2	Трансфер до центар за поддршка на НВО
3	Трансфер до детски парламент
4	Членарина ЗЕЛС
5	Трансфер по закон за рамномерен развој
6	Саем на денови на раноградинарство Кукла - Градинар
7	Проект за фотоволтаици НВО Извор
8	Проект за подигање на свест за чистоќа
9	Проект за награда на најубав двор
10	Проект за подиг. на свест за паркирање и чист воздух
11	Печатење на промотивни материјали на општината
12	Проект во образованието на проф Коскарова
13	Проект во образованието на проф. Поповска
14	Поддршка на активности на Црвен Крст

3. Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 11.782.000,00 денари, ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2014 година –Програма дел од Програмата Г1 и кофинансирање од страна на домашни и меѓународни институции, агенции и фондации.

4. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица, го следи реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10599/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2014 година

Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10600/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

492.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**Програма
за активностите на општина Струмица
за областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2014 година**

1. Ц е л и

Основни цели на оваа Програма се:
обезбедување активен однос на Општина Струмица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита и заштитата на децата;
создавање поквалитетни услови за децата од предучилишна возраст за престој во детските градинки;

изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
подобрување на стандардот на граѓаните;
осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

2.Активности

Активностите на општина Струмица во областа на социјалната заштита и заштитата на децата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:
Обезбедување услови за зачувување на здравјето на децата за нормален раст и развој на детскиот организам;
Обезбедување услови во детските градинки за реализирање на нивните цели, задачи и планирани програмски содржини;
создавање услови за отворање на дневни центри за згрижување на семејно запуштени деца и деца од улица;
создавање услови за поповолен социјален живот во клуб за стари лица;
создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и грижа на стари изнемоштени лица;
создавање услови за континуирана работа на црковно-народна кујна;
помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
помош на социјално загрозени семејства;
помош на лица – жртви на семејно насилство;
промовирање на родовата рамноправност.

V1 – Детски градинки5.500.000,00 денари.

р.б.	Назив на активност
1	Дотација за детски градинки - трансфер

V2 – Програма за социјална заштита3.120.000,00 денари.

р.б.	Назив на активноста
1	Проект нова фасада на зградата на пензионерите трансфер
2	Проект - Банка за Храна
3	Трансфери за НВО по програма за социјална заштита
4	Прирачник со знаковна медицинска терминологија за глуви лица
5	Прифатилиште за жртви на семејно насилство
6	Проект со Избор за 6 месеци за три лица
7	Други проекти за социјална заштита
8	Трансфер до Црвен Крст

**VA – Социјална заштита и заштита на децата
капитални расходи1.500.000,00 денари.**

р.б.	Назив на активноста
1	Детска градинка во Куклиш во постојни простории

3.Трансвери до НВО

Трансверот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација, подршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации.

Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за финасирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија на граѓани.

Проектите кои ќе бидат финансиски поддржани од страна на Општина Струмица, Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Програмата.

4. Трансфери до физички лица

Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Струмица согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и

мислење од Одделението за услуги на граѓаните и месна самоуправа.

5. Финансирање

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства од Буџетот на општина Струмица предвидени за 2014 година. При реализацијата на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани при реализирање на проектите од социјалната сфера на обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- трговски друштва, јавни претпријатија,
- фондации и други правни и физички лица;
- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и
- други извори.

6. Распоредување на буџетските средства

Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на општината – Програма V и тоа:

V1 5.500.000,00 денари
V2 3.120.000,00 денари.
VA 1.500.000,00 денари
Вкупно : 10.120.000,00 денари

7. Активности поддржани со други форми на активности

Во општина Струмица делуваат бројни здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запуштени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици.

Општина Струмица ќе ги поддржи нивните напори за отворање дневни центри за згрижување и социјализација и ќе вложи напори да обезбеди соодветен простор за нивно делување.

8. Други форми на активности

Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Струмица се:

обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
организирање протоколарни средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина Струмица.

9. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози, врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10600/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2014 година

Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10601/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

493.

Врз основа на член 22 точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), член 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05 и 36/11), член 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07 I 55/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.12.2012 година, донесе

**Програма
за активностите на Општина Струмица
во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната
заштита и справувањето со кризи во
2014 година**

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Струмица во 2014 година овие активности ќе ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- просторните специјализирани сили за заштита и спасување ,
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Струмица,
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, а ќе ги покрива и подрачјата на соседните општини Василево, Босилово и Ново Село, кои немаат формирано сопствена противпожарна единица.

I. Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита

II. Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност.

Општина Струмица преку оваа Програма за 2014 година во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Струмица и другите општини .

➤ Конкретни програмски активности на ТППЕ Струмица:

1. Гаснење пожари и спасување на луѓе и имоти загрозувани во пожари и другите елементарни непогоди

ТППЕ-Струмица во текот на 2014 година ќе учествува во локализирање, гаснење на пожари и технички интервенции доколку се појават на териториите на општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево.

ТППЕ-Струмица по барање на институциите од областа на заштитата и спасувањето ќе учествува во гаснење на настанати пожари со својата техника и опрема и во соседните општини: Радовиш, Валандово, Берово и пошироко.

2. Вршење на технички интервенции

- интервенирање при сообраќајни несреќи
- спасување на луѓе од височини (објекти)
- спасување-извлекување на луѓе и домашни животни од длабочини - бунари , јами , пештери и сл.

- црпење вода од поплавени објекти при елементарни непогоди
- интервенирање при појава на акциденти со опасни материи
- евакуација на луѓе, животни и материјални добра од загрозувани средини
- интервенирање во случај на сите елементарни непогоди, техничко-технолошки катастрофи и сл.
- противпожарно обезбедување на јавни настани и манифестации, спортски натпревари, домашни и странски делегации и сл.

3. Анализа на пожари и технички интервенции на кои интервенирала ТППЕ-Струмица

ТППЕ- Струмица во текот на цела година врши редовна анализа на секој настанат пожар и техничка интервенција со цел отстранување на пропустите и воведување на нови квалитетни и ефективни тактички методи при самите интервенции.

4. Стручно оспособување и усовршување на вработените во ТППЕ-Струмица.

За оспособување и усовршување на пожарникарите Командирот на ТППЕ изготвува Годишен план и Програма за изведување на настава и обука каде што се опфатени следните концептни содржини:

- Прописи за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
- Противпожарни опасности и мерки за заштита.
- Противпожарни справи и опрема
- Противпожарна тактика
- Практични тренинг вежби
- Прва помош
- Запознавање на улици, природи кон објекти и хидрантската мрежа во општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево каде што дејствува ТППЕ-Струмица
- Вежби (физичко-кондициони активности)
- Меѓународна соработка, размена на искуства, обука на повисок степен во поедини области и сл.

Р. Б.	Содржина на обуката	Теорија и демонстрација	Практич на работа/ вежби
1.	- Основи на системот за заштита и спасување на Република Македонија и организирање и спроведување на мерки за заштита и спасување -Вовед во противпожарната служба -Историјат и место на противпожарната служба во општеството	Т	
2.	Заштита на животна средина	Т+Д	
3.	Картографија и климатографија	Т+Д	
4.	Прва помош	Т+Д	вежба
5.	Запознавање со објектите и опремата	Т+Д	
6.	Цели и задачи на превенцијата од пожари	Т	
7.	етика и говорни команди	Т+Д	
8.	Опасност од пожар и мерки за заштита во стамбените објекти, земјоделството и индустријата	Т+Д	
9.	Градежни материјали, нивните својствата и однесувањето во пожар	Т+Д	
10.	Инсталации и комуникација во објектите за престој на луѓе	Т+Д	
11.	Пожарно оптоварување	Т	

Противпожарни апарати и опрема			
12.	Класификација на апаратите и опремата	T+Д	
13.	Лична противпожарна опрема	T+Д	
14.	Колективна противпожарна опрема	T+Д	
15.	Противпожарни апарати - рачни и преносливи	T+Д	
16.	Стабилни системи за гасење на пожар	T+Д	
17.	Противпожарни црева	T+Д	
18.	Противпожарна арматура	T+Д	
19.	Пумпи за вода и пена и генератори за пена	T+Д	
20.	Противпожарни скали	T+Д	
21.	Видови на противпожарни возила	T+Д	
22.	Пловни и воздушни системи за гаснење на пожар	T+Д	
Противпожарна тактика			
23.	Важноста и улогата на противпожарната тактика	T	
24.	Класификација на пожарите	T	
25.	Хемијата на горењето	T	
26.	Средства за гаснење пожар	T+Д	
27.	Принципи на гаснењето пожар	T+Д	
28.	Комуникација (диспечери)	T+Д	вежба
29.	Однесувањето и природата на огнот - развој на пожарот	T	
30.	Тактичка примена на средствата за гаснење	T	
31.	Гаснење на пожар во затворен простор	T+Д	вежба
32.	Гаснење пожар на отворен простор	T+Д	вежба
33.	Тактика за гаснење на шумските пожари	T+Д	вежба
34.	Гаснење пожар од запаливи и експлозивни материји	T+Д	вежба
35.	Опасни супстанции и Теоријата на деконтаминација	T+Д	
Пребарување			
36.	Дојава на пожар и начинот на алармирање на службите (систем и други врски)	T+Д	вежба
37.	Организација и начин на набљудување, известување и дејствување во случај на пожар на отворено	T+Д	вежба
38.	Вовед во лична заштита	T	
39.	Процедури при пребарување	T+Д	вежба
40.	Тест за страв од затворен простор -клаустрофобија (теоретска и практична подготовка)	T+Д	вежба
41.	Топлина и влажност	T+Д	вежба
42.	Дехидратација	T+Д	вежба
43.	Вентилација	T+Д	вежба
44.	Апарати за респираторна заштита (апарати за дишење)	T+Д	вежба
45.	Постапката за контрола на влез и работа на табла за контрола на пристап	T+Д	вежба
46.	Постапката за излегување од затворен простор	T+Д	вежба
47.	Сервисирање и одржување на опремата	T+Д	вежба

	Спасување		
48.	Здравје и безбедност - Проценка на ризик	Т+Д	вежба
49.	Спасување на луѓе, животни и имот	Т+Д	вежба
50.	Спасување	Т+Д	вежба
51.	Спасување од урнатини	Т+Д	вежба
52.	Спасување во природните непогоди и техничко-технолошките несреќи и катастрофи	Т+Д	вежба
53.	Спасување во сообраќајни несреќи	Т+Д	вежба
54.	Јазли и јажиња	Т+Д	вежба
55.	Јазли и јажиња во комбинација со опрема за спасување	Т+Д	вежба

1 – Целни групи

Вежби со ПП група од два, три пожарникари
 Вежба со ПП одделение
 Вежба со ПП вод, чета
 Вежба со ТППЕ

2 – Цели и предмет на учење

Обуката на вработените во ТППЕ се изведува во следниве области:

Прописи од областа на заштитата од пожари,
 Противпожарна превентива,
 Противпожарна тактика,
 Противпожарни справи и опрема,
 Практични вежби,
 Прва помош на повредени лица, и
 Вежби за физичко-кондициона подготовка.

ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ (теорија)

1. Закони од областа на пожарникарството

- Закон за пожарникарство
- Закон за заштита и спасување

2 Подзаконски акти

- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење на пожари на ТППЕ
- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење пожар
- Правилник за униформата ознаките на униформата и заштитната опрема на работниците на ТППЕ

- Правилник за водење на евиденциите за пожарите и експлозиите
- Правилник за техничките нормативи за хидранската мрежа за гасење на пожари
- Правилник за одредување на бројот, видовите и одржувањето на рачни и превозни ПП апарати

ОСНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

1. Заштита од пожари

- Причини за пожари
- Топлина, палење и согорување
- Експлозии

2. Општи мерки за превентивна заштита од пожар

- Градежни мерки на заштита
- Уреди, инсталации и технички мерки на заштита

3. Превентива во индустрија

- Хемиска индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Дрвна индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Текстилна индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Прехранбена индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Металопреработувачка индустрија, општи опасности и мерки на заштита

4. Сообраќај

- Општи опасности и мерки на заштита

5. Објекти/населени места

- за живеење, јавни објекти, угостителски објекти и други објекти, општи опасности и мерки на заштита

6. Друго

- Складишта, општи опасности и мерки на заштита
- Земјоделе и шумарство, општи опасности и мерки на заштита
- Објекти и заштита во радиоактивна средина

1. ПП ТАКТИКА

- Процес на горење
- Продукти на горењето, експлозии
- Процес на гаснење

2. Средства за гаснење

- Водата како средство за гаснење пожар
- Пената како средство за гаснење пожар
- Средства за гаснење на пожар со ефект на загушување: прав и јаглородендиоксид.
- Гаснење на некои запаливи материи со специфични особини.

3. Пожари

Пожар и класи на пожари
Развој и ширење на пожарот

4. Организација и подготовка за акција на гаснење на пожар:

Тактичка дејства при гаснењена пожарите

- Извидување
- Проценка на ситуација
- Одлука
- Команда
- Спасување на луѓе
- Спасување на животни
- Спасување на подвижен имот

5. Раководење со гаснењето на пожари

- Избор на тактика за гаснење на пожар
- Снабдување со вода за гаснење на пожар и поставување потисни линии
- Опасности при гаснење на пожари
- Тактички настапи на ПП единици

6. Гаснење на пожари во згради

- Гаснење пожар на покрив и таван
- Гаснење пожар на приземја и катови
- Гаснење на пожар во скалишниот простор
- Гаснење пожар на подрум
- Гаснење пожар во внатрешни шупливи конструкции
- Гаснење на димоводен канал (оџак)

7. Гаснење пожари во други објекти и средини

- болници и други здравствени организации,
- театри, кина, спортски и други сали, училишта, хотели, дискотеки и слично.
- индустриски објекти
- на отворен простор (шумски пожари и полски пожари)
- на цврсти материи
- на запаливи течности и гасови
- во отежнати услови за работа
- во радиоактивна средина

8. Завршување на интервенција на гаснење пожар

9. Анализа на акцијата

ПП СПРАВИ И ОПРЕМА

1. Заштитна опрема

- Лична заштитна опрема
- Колективна заштитна опрема ,ПП црева,ПП спојки и додатна опрема за работа со ПП црева

- Млазници за вода, за CO₂, за сув прав, за пена,
- ПП арматури, и ПП хидранти
- Справи за добивање на пена
- ПП справи и опрема за качување
- Справи и опрема за спасување
- Опрема и уреди за осветлување
- Опрема за заштита од топлина, гасови, киселина и др.
- Уреди за вентилација
- Алати и средства за противпожарна намена
- Пумпи за вода и длабоковлекач

2. за гаснење на пожари

- Рачни апарати за гаснење на пожари
- Превозни апарати за гаснење на пожари

3. Возила и средства

- Противпожарни возила
- Летала во функција на службата за заштита од пожари
- Средства и системи за врски

4. ПРВА ПОМОШ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА

- Прва помош при сообраќајни незгоди техничко-технолошки акциденти
- Прва помош при изгореници.
- Прва помош при каснување од инсекти, влекачи и сл.

5. ВЕЖБИ ЗА ФИЗИЧКО КОНДИЦИСКА ПОДГОТОВКА

Изведување на тактички вежби на гаснење пожари и спасување на луѓе, животни и материјални добра при појава на пожари и елементарни непогоди.

ТППЕ-Струмица во текот на годината организира тактичко показни вежби во воспитно-образовни институции, производно-преработувачки капацитети од дрвната , текстилната , градежната , прехранбената индустрија и сл.

За секоја тактичко показна вежба се изготвува посебен елаборат со шематски приказ на тактичкиот настап.

6. Испитување на исправноста на заштитната опрема.

Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши во текот на целата година по Упатството за испитување на опремата во ТППЕ-Струмица. По секоја интервенција се врши контрола на заштитната опрема и доколку на истата се воочат одредени недостатоци истите се отстрануваат од употреба или опремата се заменува со нова.

Покрај испитувањето на заштитната опрема во текот на целата година се вршат дневни, неделни , месечни, годишни и вонредни прегледи на заштитната и техничката опрема со која што располага ТППЕ- Струмица.

7. Водење на пропишана евиденција за работа на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година во ТППЕ се води следнава евиденција:

- Книга за дневно дежурство.
- Книга за пријавување и примањето на пријавите за настанатиот пожар или техничка интервенција.
- Книга за евидентирање на настанатите пожари и технички интервенции.
- Извештај за настанатиот пожар или техничка интервенција со краток опис.
- Картони за локација на улиците, позначајните објекти, училишта , детски градинки , болници , бензински станици , складишни простори во кој се чуваат запаливи материи и сл.
- Обрасци за изведување настава.
- Картон, хигиенска и чек листа за дневен преглед на возилата, во која што се евидентираат сите зафати и поправки на возилата.
- Неделни извештаи за настанати пожари и технички интервенции
- Месечни извештаи
- Годишен извештај за работата на ТППЕ-Струмица

8. Превентивни активности (предавања, патроли, настапи преку локалните средства за јавно информирање и сл.).

Предавања во претпријатијата, училиштата, детските градинки и други институции од аспект на заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Превентивно информирање на граѓаните преку јавните средства за опасностите од настанување на пожари како и за мерките кои треба да се превземат за да не дојде до нивна појава.

Посети на Општините Василево, Босилово и Ново Село.

Цел на посетите - разгледување на теренот , изворите на вода, водоводната мрежа, хидрантската мрежа и природните патиштата кон поважни објекти .

9. Техничко опремување на ТППЕ-Струмица

Во текот на годината според Правилникот за минимална техничка опрема и средства за гаснење, ТППЕ Струмица треба да се опреми со следната опрема:

- пп апарати S-6 со сув прав 10 бр.
- пп апарати – полнење со ЦО2
- пп црева ф 52- 50 бр.
- турбо млазници-10 бр.
- моторни пумпи за извлекување вода – 2 бр.
- водонепропустливи фенери -15 бр.
- интервентни одела
- комбинезони за шумски пожари и чевли
- алуминиумски скали троделни - 3 бр.
- моторни пили за дрво – 3 бр.

Обезбедувањето на опремата ќе зависи и од обезбедување на средства од други извори.

9 а. Административно-техничко опремување:

- печка за греење во просторијата за дневен престој
- видео проектор (за изведување теоретска настава)
- фрижидер

10. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми, земјоделски површини, водоводна мрежа, електрична енергија и др.

ТППЕ Струмица со свои претставници редовно учествува на работни состаноци со:

- раководните и оперативните структури на ЈПСШ „Беласица“ Струмица (превземање на превентивни мерки за сведување на опасностите од појава на шумски пожари на минимум и организирано дејствување во локализирање и гаснење во случај на нивна појава)
- земјоделските комбинати кои стопанисуват со житни култури (за превземање на противпожарни мерки пред, за време и по завршувањето на жетвените работи.
- ЈПКД „Комуналец“-состојба на хидрантска мрежа,заедничко координирано делување при технички интервенции и асистенции
- ЕВН Подружница - Струмица - унапредување и синхронизирање на соработката во сите случаи на акциденти предизвикани од електричната енергија, каде е неопходна стручна помош и асистенција.

11. Посета на претпријатијата во општините

Во тековната година предвидена е посета на објекти (институции) со висока пожарна загрозеност- (бензински станици , енергетски постројки, дрвно-преработувачки и производствени капацитети , складишта на високо запаливи материи се со цел запознавање со нивната инфраструктура од аспект на ПП заштита, организирање предавања од превентивен карактер , показни вежби со вработените и сл.

12. Смотри на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година **секојдневно** се врши смотра на:

- изгледот на пожарникарите
- гаражниот простор и возилата
- просториите за дневен престој и пасивен одмор
- санитарниот јазол

Секој месец се врши смотра на:

- личната заштитна опрема
- колективната заштитна опрема
- на целокупната опрема и инвентар со кои располага ТППЕ

13. Подготовка на единицата пред летната и зимската сезона

Во месец Мај се врши преглед на целокупната опрема со посебен осврт на опремата за гаснење на шумски и полски пожари.

Во текот на месец Октомври се врши подготовка на возилата и погонските системи за претстојната зимската сезона - гуми, масла, акумулатори, електрична инсталација, проверка на средствата против замрзнување во возилата, редовно подмачкување на возилата, проверка на зимската опрема, системите за сигнализација, агрегати, моторни пумпи, хидраулични алатки за справување со сообраќајни незгоди и сл.

14. Контролни активности од страна на командирот на ТППЕ Струмица.

Командирот на ТППЕ Струмица во текот на секој месец врши по четири контроли и тоа: две до 23 часот и две по 23 часот.

По извршената контрола Командирот на ТППЕ за сите воочени недостатоци (доколку ги има) сугерира на командирот на одделение за нивно отстранување, а во одредени случаи превзема и соодветни дисциплински мерки.

15. Ажурирање на планот за мобилизација

Во текот на месеците Март, Мај и Ноември се врши ажурирање на планот за мобилизација (проверка со ангажирање на сите вработени во ТППЕ Струмица).

16 . Работи на одржување на објектот

Во текот на 2014 година предвидено е да се изврши:

- санација на дел од кровната конструкција
- обновување на санитарниот јазол
- варосување на просторот за дневен престој на пожарникатите
- санација на прозорци и врати

17. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирани со средства од Буџетот на општина Струмица за 2013 година, Програма W0 во износ од 9.400.000,00 денари, од кои 8.800.000,00 за функционирање на ТППЕ Струмица и 600.000,00 денари за опрема и други активности.

Финансирањето ќе се врши и од:

- Средства од Буџетот на РМ;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица; и
- Приходи од други општини.

VI. Завршни одредби:

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Струмица, во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Струмица ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и

активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.07-10601/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2014 година во Општина Струмица

Се објавува Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2014 година во Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10602/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

494.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2014 година во Општина Струмица

I. Со Општинската програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2014 година (во понатамошниот текст Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од посебно значење за развојот на Република Македонија и Струмица, за афирмација на историското и културното наследство и негување на општоцивилизационите вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон.

II. Во 2014 година ќе се одбележат следните годишнини на значајни настани и личности:

Февруари

1. 04.02.2014 година

-142 години од раѓањето на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев

Носител: ОУ “Гоце Делчев” од Вељуса во содејство со Комисијата.

2. 26.02.2014 година

- Десет години од загинувањето на претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски

Носител: Комисијата

Април

1. 14.04.2014 година

- 17 години од смртта на еден од најеминентните македонски и роднокрајни писатели – Видое Подгорец.

Носител: ОУ “Видое Подгорец” Струмица во содејство со Комисијата.

Мај

1. 01.05.2014 година

-Меѓународен ден на трудот

Носител: Општинскиот синдикален совет

2. 04.05.2014 година

-111 години од убиството на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев.

Носител: Комисијата

3. 09.05.2014 година

-Меѓународен ден на победата над фашизмот

Носител: Комисијата

4. 12.05.2014 година

- 72 година од смртта на првоборецот Сандо Масев

Носител: ОУ “Сандо Масев” - Струмица во содејство со Комисијата.

- 24.05.2014 год.

“Св. Кирил и Методиј” – ден на сесловенските просветители

Носител: ОУ “Св. Кирил и Методиј” с. Дабиле со содејство со Комисијата

5. 31.05.2014 година

- 142 година од раѓањето на еден од најистакнатите дејци и поклоници на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство – Јане Сандански.

Носител: СОУ “Јане Сандански” – Струмица во содејство со Комисијата

Ј у н и

1. 25.06.2014 година

- 58 години од раѓањето на трагично загинатиот претседател на Република Македонија – Борис Трајковски.

Носител: Комисијата.

Ј у л и

1. 12.07.2014 година

-72 година од формирањето и излегувањето на јадрото на Првиот Струмички партизански одред

Носител: Општински одбор на СБМ од НОАВМ во содејство со Комисијата

2. 14.07.2014 година

- 70-години од убиството на народниот херој Благој Јанков Мучето од страна на бугарскиот фашистички окупатор и домашните предавници.

Носители: Општински одбор на СБМ од НОАВМ, Локалната установа библиотека “Благој Јанков Мучето” Струмица и Домот за деца и млади “Благој Мучето” од Струмица во содејство со Комисијата.

3. 29.07.2014 година

- 1000 години од битката на Беласица

Носител: Комисијата

Август

02.08.2014 година

Ден на Републиката

- 111 години од Илинденското востание и создавање на Крушевската Република

- 70 години од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ и поставувањето темелите на Македонската држава

Носител: Комисијата

2. 13.08.2014 година

- 63 години од убиството на петтемина струмички студенти

Носител: Комисијата

Септември

1. 08.09.2014 година

- Ден на независноста на Република Македонија

- 23 години од референдумската определба за независна и суверена Република Македонија

Носител: Комисијата

2. 11.09.2014 година

- Ден на ослободувањето на Струмица

- 70 години слободна Струмица (Поради близината на Денот на независноста на Република Македонија и Денот на ослободувањето на Струмица, одбележувањето на двата датума ќе се реализира според заедничка програма).

Носител: Комисијата.

3. **21.09.2014 година**
– Меѓународен ден на мирот.
Носител: Комисијата

Октомври

1. **11.10.2014 година**

- **Ден на народно ослободителното востание на Македонија и Ден на борецот**

- **73 години** од првите востанички истрели во Прилеп и Куманово против фашистичките окупатори.

Носител: Комисијата

2. **23.10.2014 година**

- **Ден на македонската револуционерна борба**

Носител: Комисијата

Декември

1. **11.12.2014 година**

- **Ден на заштитниците на Струмица – Светите 15 Тивериополски свештено-маченици**

Оваа година се одбележуваат 1651 години од убиството на Светите петнаесет Тивериополски Свештено-маченици

Носител: Комисијата

III

Покрај настаните од точка II, Локалната самоуправа во текот на годината ќе се вклучи и во одбележувањето на годишнини од раѓањето или смртта на личности кои се земени како патрони на различни институции, како и на настани од историјата на македонскиот народ што ќе бидат одбележувани од други институции и невладини организации.

III. Финансиски план

Финансиските средства за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2014 година во зависност од активностите што ќе бидат реализирани.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10602/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата на општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2014 година

Се објавува Програмата на општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10603/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

495.

Врз основа на член 14 став 1 и став 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Програма на општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2014 година

I. Вовед

Според член 9 од Уставот на Република Македонија, „Граѓаните на

Република Македонија се еднакви во слободата и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба“. Еднаквоста меѓу жените и мажите се смета за прашање на човековите права и битен предуслов и индикатор за оддржлив развој на човекот во целина.

Еднаквите можности на жените и мажите всушност значи промовирање на начелото за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на правата и во развојот на нивните индивидуални потенцијали, преку кои тие придонесуваат за општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите произлезени од тој развој.

Локалните власти, согласно Законот за еднаквите можности на жените и мажите од 13.01.2012 година, имаат законска обврска да промовираат еднакви можности како во работната средина, така и при испорака на услугите.

Обезбедувањето на еднакви можности во процесот на планирање, одлучување на ниво на локална заедница, придонесува кон превенција од дискриминацијата и воведување на принципот на рамноправност во процесите на одлучување.

Еднаквото учество на жените и мажите во процесот на одлучување и креирање политики на локално ниво го зголемува ефектот на донесените одлуки и политики.

II. Појдовна основа на Програмата

Согласно член 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите, општина Струмица има обврска за воспоставување на еднаквите можности на жените и мажите.

Врз основа на член 14 од Законот за еднакви можности на жените и мажите, единиците на локалната самоуправа за постигнување на целите од овој закон, во рамките на своите надлежности се должни да го почитуваат принципот на еднакви можности и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности на жените и мажите преку преземање основни и посебни мерки и да изработуваат годишен план во кој ќе бидат утврдени основните и посебните мерки.

Во општина Струмица во 2009 година е донесен Локален план за акција за поттикнување и унапредување на родовата рамноправност во општина Струмица, Акционен план за заштита од семејно насилство (2011) и Локален Акционен план за спречување и заштита од дискриминација во општина Струмица за период ноември 2011 – декември 2012.

Во 2011 година формирано е Локално координативно тело за борба против семејното насилство, отворена е бесплатна СОС линија за пријавување на семејно насилство, а 2012 година е отворен и Шалтер - центар за жени – жртви на семејно насилство.

Во 2013 година во рамките на проектот „Зажакнување на капацитетите на локалната самоуправа и локалните активисти за остварување и креирање на ефективни политики за родова еднаквост“, кој се реализира во соработка со Институтот за општествени и хуманистички науки и Акција здруженска, со финансиска поддршка од UN Women, општината спроведе процес на утврдување на состојбата и можностите на жените за пристап до услугите кои ги овозможува општина Струмица, како дел од процесот на истражување на потребите на граѓаните. Вакиот процес претставува основа за креирање на релевантно родови свесни политики и вклучување на родовата перспектива во процесите на локалната самоуправа.

Во општина Струмица според постоечките официјални статистички податоци постои демографски баланс помеѓу машките и женските жители, што би претпоставило дека нивното учество во донесувањето одлуки на локално ниво и управувањето за јавните услуги, треба да биде исто така балансирано. Меѓутоа, примарните резултати од анализата, која се засноваше на сознанија добиени од одговорите на две последователни средби со фокус групи организирани во општина Струмица, заради утврдување на индикаторите за застапеноста и учество на жените во креирањето на локални политики, покажуваат значително поголема застапеност на мажите во одлучувањето наспроти жените. Заради постигање на горенаведените цели на анализата, во фокус групите учествуваа различни профили на граѓани: едната фокус група беше составена од вработени во администрацијата на општина Струмица, а втората од жени претставници на здруженија на граѓани,

вработени и невработени, претставнички од руралните средини, од етничките заедници и од различни возрастни групи, преку кои на непосреден начин беше утврдена перцепцијата за родовата рамноправност, потребите на жените од различни средини, со различен статус и различни интереси. Во спроведувањето на анализата како извор на информации, врз основа на кои истата се темели, беа земени во предвид и секундарните информации, односно податоци од веќе постоечки анализи, извештаи, информации од институции, здруженија на граѓани, директни разговори, интервјуа и дискусии, спроведувани во текот на реализацијата на проектот.

Преку сублимирање на податоците и информациите добиени од вака концепираниот методолошки процес, добиени се следниве резултати – потребата од подобрување на информирањето на жените за можностите и начините за вклучување во процесите на планирање и креирање на политиките на ниво на месната самоуправа, како и потребата од изнаоѓање статистички податоци за родовата структура во институциите и приватниот сектор во општина Струмица, односно креирање на дата база со податоци за родовата структура кои понатаму ќе дадат основа за креирање на понатамошни програми политики во општина Струмица.

III. Приоритетни области

Област 1: Учество на жените во локалните процеси на одлучување

Општа цел

Зголемено учество на жените во месната самоуправа на општина Струмица

Област 2: Родово статистика на територијата на општина Струмица

Општа цел

Креирање родово разделена статистика за половата структура во институциите и приватниот сектор на територијата на општина Струмица

Специфични цели за област 1

- *Да се подобри информирањето на жените за можностите и начините за вклучување во*

процесите на донесување одлуки во месните заедници

- *Да се поттикнат и зајакнат жените за активно учество во процесите на донесување одлуки во месните заедници (работилници за важноста на граѓанско учество, особено на жените)*

Специфични цели за област 2

- *Развиен систем за континуирано прибирање, ажурирање и анализа на родовите показатели во институциите и приватниот сектор на територијата на општина Струмица*

IV. Активности

Област 1:

Цел 1: *Да се подобри информирањето на жените за можностите и начините за вклучување во процесите на донесување одлуки во месните заедници*

Активност: Во рамките на оваа активност ќе бидат реализирани посети во 10 населени места на кои жените ќе бидат информирани за начините на кои тие можат да се вклучат во креирање и носење на одлуки во месните заедници. Исто така, заради поголема информираност на жените за одредени активности на ниво на месните заедници, ќе биде подготвена дата база на податоци (вкупен број на жени во секое населено место, име и презиме), со цел да им бидат доставени лични покани при одржувањето на одредени состаноци, собири и сл., како и формирање на неформална мрежа на жени за секое населено место. Во рамките на тие средби, секоја од присутните жени ќе биде задолжена (по претходна нивна согласност), да информира одреден број на жени од нејзиното населено место за одржувањето на планираните активности во нивните месни заедници.

Активноста ќе биде реализирана во временски период од 6 месеци.

Неопходни услови:

- Простории за одржување на состаноците
- Превоз

Носител: Организација на жени од Струмица, координатор за ЕМ на жените и

мажите при општина Струмица и КЕМ при Советот на општина Струмица.

Корисници: Жените од населените места

Резултати:

Реализирани посети во 10 населени места

Зголемен процент на информирани жени

Изработена дата база на податоци

Индикатори:

- Број на реализирани посети
- Број на учесници
- Број на неформални мрежи

Ризици и стратегија за справување со ризици:

Тежок пристап до жените од маргинализираните групи. За намалување на наведениот ризик, предвидено е во подготовката на активност да бидат вклучени и жени од населените места.

Одговорности

Координатор на активноста ќе биде Организација на жени од Струмица, координатор за ЕМ на жените и мажите при општина Струмица и КЕМ при Советот на општина Струмица. Одделението за соработка со месните заедници ќе помогне во остварување на контактите со месните заедници во населените места заради договарање на термин за одржување на средбите.

Цел 2. *Да се поттикнат и зајакнат жените за активно учество во процесите на донесување одлуки во месните заедници*

Активност: Заради остварување на оваа цел ќе бидат реализирани 10 работилници (по една во секое населено место) за активно граѓанско учество, особено на жените, во процесите на носење одлуки во месните заедници. Преку работилниците ќе се зајакнат капацитетите и вештините на жените за лобирање и застапување на нивните интереси.

Учесници на работилниците ќе бидат жените од веќе формираните неформални мрежи во секое населено место.

Временски рок за реализација: 6 месеци

Неопходни услови:

- Простории за одржување на работилници
- Материјали за работилниците

-Предавач од редовите на ОЖ-Струмица
-Освежување

Носител: Организација на жени од Струмица, координатор за ЕМ на жените и мажите при општина Струмица и КЕМ при Советот на општина Струмица.

Корисници: Жени од населените места

Резултати:

- Зголемен број на едуцирани жени за застапување на нивните интереси

Индикатори:

- Број на реализирани обуки
- Листа на учесници

Ризици и стратегија за справување со ризици:

Недоволен интерес од страна на жените во населените места заради презафатеност со домашни и земјоделски обврски. За намалување на ризикот, ќе се одреди термин за обуките кој нив ќе им одговара, во периодот кога земјоделските активности се сос намалаен интензитет.

Одговорности

Координатор на активноста ќе биде Организација на жени од Струмица, координатор за ЕМ на жените и мажите при општина Струмица и КЕМ при Советот на општина Струмица. Формираните неформални мрежи во населените места ќе бидат одговорни за информирање на жените за предвидените работилници и средби.

Област 2:

Цел 1: *Развиен систем за континуирано прибирање, ажурирање и анализа на родовите показатели во институциите и приватниот сектор на територијата на општина Струмица*

Активност: Заради создавање на еден сеопфатен систем за родово разделени податоци во институциите и приватниот сектор на територијата на општина Струмица, ќе бидат остварени и посети во сите институции и на локално ниво каде ќе биде објаснет родовиот концепт. Во рамките на посетите од сите институции ќе се побараат податоци (писмено) за родовата структура на вработените. Во училиштата, освен за вработените планирано е да се побараат податоци и за застапеноста на момчињата и

девојчињата во воспитно-образовниот систем.

Покрај институциите, податоци ќе бидат побарани и од приватните компании во општината (управувачка структура, како и структура на вработените).

Активноста ќе започне да се реализира од јануари 2013 година и ќе трае 3 месеци.

Неопходни услови:

-Хартија и тонер

Носител: Организација на жени од Струмица, координатор за ЕМ на жените и мажите при општина Струмица и КЕМ при Советот на општина Струмица.

Корисници: општина, институции, НВО-а

Резултати:

	Активност	Рок на одржување	Носител	Неопходни услови	Буџет МКД
1.	Посети во 10 населени места во општина Струмица	Февруари-Јули 2014	-Организација на жени -координатор за ЕМ -КЕМ	-Простории -Превоз	0,00 5.000,00
2.	Обуки за јакнење на капацитетите на жените	Јули - Декември	-Организација на жени -координатор за ЕМ-КЕМ	-Простории -Превоз -Предавач 1*10*3.000,00 -Материјали (папки, пенкала, тетратки, флипчарт)	0,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00
3.	Креирање на родова статистика	Јануари-Март 2013	-Организација на жени -координатор за ЕМ-КЕМ		0,00
Вкупно трошоци					50.000,00

V. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени во Програмата е предвидено да се изврши од Буџетот на општина Струмица

VI. Завршни одредби

Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива преку Организација на жени од Струмица, а надзорот на спроведувањето ќе го врши Координаторот за ЕМ и КЕМ.

Програмата е отворена за сугестии, предлози и мислења.

Изготвен систем за родово разделени податоци

Индикатори:

-број на остварени средби

-број на доставени писмени барања

Ризици и стратегија за справување со ризици: Родово необработени податоци од страна на институциите и компаниите.

Одговорности:

Координатор на активноста ќе биде Организација на жени од Струмица, координатор за ЕМ на жените и мажите при општина Струмица и КЕМ при Советот на општина Струмица. Одделението за Локален економски развој ќе прибира податоци од приватните компании.

Оваа Програма влегува во сила во осмиот ден од денот на објавување во Службен Гласник на општина Струмица.

Бр.07-10603/1Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основно образование за 2014 година

Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основно образование за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10604/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

496.

Врз основа на член 162 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**О д л у к а
за утврдување на критериуми за
распределба на блок дотацијата
за основно образование за 2014 година**

Член 1

Со овие критериуми се уредува распределбата на блок дотацијата за основно образование за 2014 година.

Член 2

Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на образовно – воспитниот процес во училиштата за основно образование во општина Струмица на која и се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08 24/13) и која ги исполнила условите во согласност со членот 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), за календарската

2014 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште;
- Број на ученици во училиштето;
- Број на ученици во предметна настава;
- Број на ученици со посебни потреби;
- Број на подрачни училишта;
- Површина на училишниот објект

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за основните училишта се врши според следната формула:

$$БДОо=О + Пуо \times С$$

$$Пуо=Уу+(Уу \times Кпу + Упн \times Кпн + Упп + Пу \times Кпу + Пу \times Кпу)$$

БДОо – Блок дотација за основно образование на општината;

О – Основна сума по училиште

Пуо – Пондерирани ученици;

С – стандард по ученик (износ);

Уу – Број на ученици во училиштето;

Пу – површина на училиштето;

Кпу – Коефициент за површината на училиштето (0.5);

Упн – Ученици во предметна настава;

Кпн – Коефициент за предметна настава (0.8);

Упп – Број на ученици со посебни потреби во училиштето;

Кпп – Коефициент за ученици со посебни потреби (1);

Пу – Број на подрачни училишта;

Кпу – Коефициент за подрачни училишта (1).

Член 4

Средствата определени од блок дотацијата за секое училиште се користат за финасирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 5

Распределените средства од блок дотацијата по основните училишта се насочуваат преку општина Струмица месечно или по динамика договорена меѓу Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр.07-10604/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,

Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средно образование за 2014 година

Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средно образование за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10605/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

497.

Врз основа на член 101 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95 24/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средно образование за 2014 година

Член 1

Со овие Критериуми се уредува распределбата на блок дотацијата за средно образование за 2014 година.

Член 2

Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на наставно - воспитниот процес во училиштата за средно образование во општина Струмица како пренесена надлежност на локалната самоуправа и исполнетите услови согласно членот 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07,

156/09 и 47/11 година) за календарската 2014 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште
- Број на ученици во училиштето
- Број на ученици во стручно образование
- Старост на училишниот објект

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за средно образование се врши според следната формула:

- $БДСо = О + ПУо \times С$
- $ПУо = Уу + Ус \times Кс + Ссу \times Кс$
- БДСо - Блок дотација за средно образование на општината
- О - Основна сума по училиште
- ПУо – Пондерирани ученици во општината
- С – Стандард по ученик (износ)
- Уу – Број на ученици во училиштето
- Ус – Број на ученици во стручното образование
- Кс – Коефициент за стручно образование (0.1)
- Ссу – Старост и состојба на училиштето
- Кс – Коефициент за староста и состојбата на училиштето (0.5)

Член 4

Средствата определени од блок дотацијата за секое училиште се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 5

Распределените средства од блок дотацијата од Буџетот на Република Македонија по средните училишта се насочуваат преку општина Струмица месечно или по динамика договорена меѓу Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр.07-10605/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО

Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10606/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

498.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на

сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО Банско во сопственост на Ариф Реџепов од с. Банско.

Според УПС за с. Банско, објектот на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО Банско, се наоѓа на трасата на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Минавер Реџепова од с. Банско (КП бр.1081/3), Ванчо Василев од с. Банско (КП бр.1082/2) и Минавер Насуфова од с. Банско (КП бр.1073/4).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10606/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2815 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2815 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10607/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

499.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 2815 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 2815 КО Банско, во сопственост на Љубица Наумова од с. Банско.

Според УПС за с. Банско, објектот на КП бр. 2815 КО Банско, се наоѓа на трасата на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Љубица Наумова.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10607/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 4527 и 4526/4 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 4527 и 4526/4 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10609/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

500.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 4527 и 4526/4 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: доградба на станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 4526/2,

4526/1, 6359, 4527 и 4526/4 КО Струмица, во сопственост на Влатко Јовановски од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 15, објектот на КП бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 4527 и 4526/4 КО Струмица се наоѓа во зона со намена домување во станбени куќи, но со дел навлегува на површина од предвидена сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Влатко Јовановски (КП бр. 4526/2), Република Македонија - корисник ЈПКД „Комуналец“ (КП бр. 4526/1) незапишани права, Република Македонија (КП бр. 6359), Република Македонија (КП бр. 4527) незапишани права, Јовановски Влатко (КП бр.4526/4) право на користење.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-10609/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3079 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3079 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10610/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

501.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3079 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 3079 КО Банско, во сопственост на Благој Руменовски од с. Банско.

Според УПС за с. Банско, објектот на КП бр. 3079 КО Банско се наоѓа на траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Борис Руменовски од с. Банско.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10610/1Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),

Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3089/2 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3089/2 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10611/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

502.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3089/2 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 3089/2 КО Банско во сопственост на Трајчо Русковски од с. Банско.

Според УПС за с. Банско, објектот на КП бр. 3089/2 КО Банско, се наоѓа на трасата на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Трајчо Русковски од с. Банско.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10611/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10612/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

503.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица, во сопственост на Ване Колев од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 18, објектот на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица, се наоѓа во зона со намена домување во станбени куќи, но со дел навлегува на површина од предвидена сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Колев Чедомир Ване и Колев Чедомир Горги (КП бр. 904) и Република Македонија (КП бр. 6295/1).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10612/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10613/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

504.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица во сопственост на Јагода Трајкова од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 8, објектот на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица се наоѓа на трасата на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Република Македонија

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10613/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10614/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

505.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица, во сопственост на Ристо Јованов од Струмица

Според ДУП за блок бр.15, објектот на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица, зафаќа дел од проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Република Македонија (КП 4685/2 и 4685/3) и Република Македонија - корисник Ристо Јованов (КП 4685/1).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10614/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1141 и 1142 КО Баница

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1141 и 1142 КО Баница, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр.08-10615/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

506.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1141 и 1142 КО Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 1141 и 1142 КО Баница, во сопственост на Димитраке Костадинов од с. Баница.

Според УПС Баница, објектот на КП бр. 1141 и 1142 КО Баница, се наоѓа на трасата на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Димитраке Костадинов од с. Баница.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10615/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1772 КО Свидовица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1772 КО Свидовица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10616/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

507.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1772 КО Свидовица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на

сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 1772 КО Свидовица, во сопственост на Динчо Стојанов од с.Свидовица.

Помошниот објект, на КП бр. 1772 КО Свидовица, се наоѓа во опфатот на с. Свидовица, но зафаќа површина од селски пат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10616/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10617/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

508.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица во сопственост на Петре Накров од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 6, објектот на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица се наоѓа на траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10617/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3278 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3278 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10618/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

509.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3278 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа, со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 3278 КО Банско, во сопственост на Сандо Коцев од с.Банско.

Според УПС за с. Банско, објектот на КП бр. 3278 КО Банско се наоѓа на траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10618/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7406/10 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7406/10 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10619/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

510.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и

95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7406/10 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: доградба и надградба на сервис, со намена ГЗ, кој се наоѓа на КП бр. 7181/4, 7181/11 и 7406/10 КО Струмица во сопственост на Томислав Стоилков од Струмица

Според планот за занаетчиски дуќани, објектот на КП бр. 7181/4, 7181/11 и 7406/10 КО Струмица се наоѓа на трасата на проектирана сообраќајна инфраструктура КП бр.7406/10, на земјиште сопственост на Република Македонија (КП бр. 7406/10), Република Македонија (КП бр. 7181/4) и лицето Стоилков Александар Томислав (КП бр.7181/11) од Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10619/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1368 и 1488/1 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1368 и 1488/1 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10620/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

511.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1368 и 1488/1 КО Градско Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, трафостаница ТС 10/0,4кв Гр. Балдовци 2, кој се наоѓа на КП бр. 1368 и 1488/1 КО Градско Балдовци, во сопственост на ЕВН Електростопанство на Македонија, АД за дистрибуција на ел. енергија - КЕЦ Струмица.

Објектот, на КП бр. 1368 и 1488/1 КО Градско Балдовци, според градежен опфат на Градско Балдовци, се наоѓа во зона со намена домување во станбени куќи, на земјиште сопственост на лицата Ѓоргиев Атанас Ќиро и Митев Киров Стојан (КП бр. 1368) и Република Македонија (КП бр.1488/1).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10620/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6275/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6275/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10621/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

512.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска

документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6275/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 6275/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Советка Феири од Струмица.

Објектот на КП бр. 6275/1 КО Струмица, според ДУП блок бр 15, е изграден во поројниот канал на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10621/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5583 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на

урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5583 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10622/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

513.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5583 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: станбени куќи, кој се наоѓаат на КП бр. 5583 КО Струмица, во сопственост на лицето Нијази Шавлев од Струмица.

Објектот станбени куќи на КП бр. 5583 КО Струмица, според ДУП за блок бр. 6, се наоѓаат во зона со намена домување во станбени згради, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10622/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10623/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

514.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица, во сопственост на лицето Али Демиров од Струмица.

Објектот, станбена куќа, на КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица, според ДУП за блок бр 8, навлегува во друга градежна парцела - КП бр. 5512/1 со намена за капела, на земјиште сопственост на Република Македонија (КП бр. 5512/1) и Република Македонија - корисник Исинов Камил Рефик (КП бр. 5512/3).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10623/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7668/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно

земјиште за КП бр. 7668/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10624/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

515.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 7668/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7668/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Драгица Чобановска од Струмица.

Објектот, станбена куќа на КП бр.7668/1 КО Струмица, според ДУП за блок бр. 26, се наоѓа во зона со намена заштитно зеленило, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10624/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10625/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

516.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за

бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 4659 КО Струмица, во сопственост на лицето Иван Ангелов од Струмица.

Објектот, станбени куќа, на КП бр. 4659 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа во зона со намена заштитно зеленило, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10625/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1039 КО Просениково

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1039 КО Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10626/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

517.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1039 КО
Просениково

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1039 КО Просениково, во сопственост на лицето Македонка Димитрова од с.Просениково.

Согласно УПС Просениково, објектот на КП бр. 1039, се наоѓа вон градежниот опфат на с. Просениково, на земјиште сопственост на лицето Македонка Димитрова.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10626/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП
бр. 1183 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1183 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10627/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

518.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1183 КО
Градско Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа и помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 1183 КО Градско Балдовци, во сопственост на лицето Трајко Димитрушов од Струмица.

Согласно УПС Градско Балдовци, објектот на КП бр. 1183 КО Градско Балдовци, се наоѓа вон градежниот опфат на с. Градско Балдовци, на земјиште сопственост на лицето Драги Димитрушев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10627/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1532 КО Габрово

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1532 КО Габрово, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10628/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

519.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1532 КО Габрово

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 1532 КО Габрово, во сопственост на лицето Васил Георгиев од Струмица.

Согласно УПС Габрово, објектот на КП бр.1532 КО Габрово, се наоѓа вон градежниот опфат на с. Габрово, на земјиште сопственост на Република Македонија - корисник ПОС за шумарство Беласица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10628/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7758 и 7759 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7758 и 7759 КО Струмица, донесена на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10629/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

520.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7758 и 7759
КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7758 и 7759 КО Струмица, во сопственост на лицето Никола Андонов од Струмица.

Согласно ГУП за град Струмица, објектот на КП бр. 7758 и 7759 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат на град Струмица, на земјиште сопственост на лицето Никола Андонов КП бр. 7758 и Роза Малинова КП бр. 7759.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10629/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко –
планска документација за проширување
на планскиот опфат за КП бр. 1610/1 КО
Водоча

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1610/1 КО Водоча, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10630/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

521.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1610/1 КО
Водоча

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на

планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1610/1 КО Водоча, во сопственост на лицето Драга Панова од Струмица.

Согласно УПС за с. Водоча, објектот се наоѓа вон градежниот опфат на с. Водоча, на земјиште сопственост на Република Македонија - корисник ЈП за стопанисување со пасишта.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10630/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 966/2 КО Добрејци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 966/2 КО Добрејци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10631/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

522.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13

и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 966/2 КО Добрејци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 966/2 КО Добрејци, во сопственост на лицето Ратка Василева од Струмица.

Согласно УДНМ Добрејци, објектот се наоѓа вон градежниот опфат на с. Добрејци, на земјиште сопственост на лицето Ратка Василева.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10631/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување
на планскиот опфат за КП бр. 7910 КО
Струмица

Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП
бр. 7910 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10632/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

523.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7910 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект: станбена куќа и
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.
7910 КО Струмица, во сопственост на
лицето Слободанка Андонова од
Струмица.

Согласно ГУП за град Струмица,
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на
град Струмица, на земјиште сопственост
на Томе Андонов 1/4, Република
Македонија 2/4 и Илија Тасев 1/4.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10632/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување
на планскиот опфат за КП бр. 7899 КО
Струмица

Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП
бр. 7899 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10633/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

524.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7899 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7899 КО Струмица, во сопственост на лицето Стојан Коцев од Струмица.

Согласно ГУП за град Струмица објектот на КП бр. 7899 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат на град Струмица, на земјиште сопственост на Република Македонија - корисник РО „Комуналец“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10633/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7915 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7915 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10634/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

525.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7915 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7915 КО Струмица, во сопственост на лицето Кољо Коцев од Струмица.

Согласно ГУП за град Струмица, објектот се наоѓа вон градежниот опфат на град Струмица, на земјиште сопственост на Република Македонија - корисник РО Комуналец.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10634/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1

алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 6391/29 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 6391/29 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10635/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

526.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 6391/29 КО
Струмица**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 6391/29 КО Струмица, во сопственост на лицето Ацо Котев од Струмица.

Согласно ГУП за град Струмица објектот на КП бр.6391/29 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат на град

Струмица, на земјиште сопственост на Ацо Котев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10635/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 108 КО Попчево

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 108 КО Попчево, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10636/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

527.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 108 КО
Попчево

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект: викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 108 КО Попчево, во сопственост на лицето Тони Јанев од Струмица.

Согласно УПС за с. Попчево, објектот се наоѓа вон градежниот опфат на с. Попчево, на земјиште сопственост на Република Македонија - неизложен имотен лист.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10636/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Блок 16 - дел УЕ 2 на град Струмица – Општина Струмица, плански период 2012- 2017

Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Блок 16 - дел УЕ 2 на град Струмица – Општина Струмица, плански период 2012- 2017, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10637/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

528.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

О д л у к а
за донесување на Детален
урбанистички план за Блок 16 - дел УЕ 2
на град Струмица – Општина Струмица,
плански период 2012- 2017

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за Блок 16 - дел УЕ 2 на град Струмица – Општина Струмица, плански период 2012- 2017.

Член 2

Деталниот урбанистички план за Блок 16 – дел УЕ 2 на град Струмица – Општина Струмица, е со површина од 12.544 ха и со граничен опфат:

- Од северна страна по осовината на ул.„Гоце Делчев“;
- Од источната страна по осовината на новопласирана ул.„Бр.9“;
- На јужната страна по осовината на новопласирана ул.„Бр.8“, и
- На западната страна навлегува во поранешен „Хелматекс“, КП бр. 2134/1.

Член 3

Деталниот урбанистички план за Блок 16 – дел УЕ 2 на град Струмица – Општина Струмица, плански период 2012-2017, е изработен од Друштвото за проектирање „Визура“ дооел - Струмица со техн. број 1148/10 од Ноември 2013 година и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и инфраструктурата.

Член 4

Деталниот урбанистички план за Блок 16 – дел УЕ 2 на град Струмица – Општина Струмица, плански период 2012-2017, се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10637/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за неприфаќање на иницијативата за утврдување потреба за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1459 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за неприфаќање на иницијативата за утврдување потреба за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1459 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10638/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

529.

Врз основа на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Одлука

за неприфаќање на иницијативата за утврдување потреба за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1459 КО Градско Балдовци

Член 1

Не се прифаќа иницијативата за утврдување потреба за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1459 КО Градско Балдовци, поднесена од Ванчо Малинов од с. Куклиш бр. 19-1281/1 од 28.11.2013 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10638/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал

Се објавува Решението за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10639/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

530.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**Решение
за разрешување и избор на членови во
Организациониот одбор на
Струмичкиот карневал**

1. Се разрешуваат членовите во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, поради истек на мандатот:

- Верица Узунова
- Горица Цурева
- Методи Витанов
- Александар Цицимов
- Ванчо Ристов
- Ѓорѓи Пелтековски
- Хризантема Рендевска
- Панче Беџовски
- Атанаско Глигоров

2. Во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал се избираат:

- Александар Цицимов
- Ванчо Ристов
- Ѓорѓи Пелтековски
- Хризантема Рендевска
- Панче Беџовски
- Ване Јовев, и
- Александар Филев

3. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10639/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),

Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Решението за
именување на претставници од
родителите на децата во Управниот одбор
на Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка „Детска Радост“
Струмица**

Се објавува Решението за именување на претставници од родителите на децата во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Детска Радост“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10640/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

531.

Врз основа на член 114 став 17 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**Решение
за именување на претставници од
родителите на децата во Управниот
одбор на Јавната општинска установа
за деца - Детска градинка „Детска
Радост“ Струмица**

1. За претставници од родителите на децата во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Детска Радост“ Струмица, на Предлог на Советот на родители на оваа установа бр. 03-355 од 29.11.2013 година, се именуваат:

- Џоко Ристовски, и
- Илија Златков

2. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10640/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за избор на претставник на вработените во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Решението за избор на претставник на вработените во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Детска Радост“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10641/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

532.

Врз основа на член 114 став 16 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Р е ш е н и е

за избор на претставник на вработените во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Детска Радост“ Струмица

1. За претставник на вработените во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Детска Радост“ Струмица, на Предлог на Стручниот совет на оваа установа бр. 02-356 од 02.12.2013 година, се избира:

- Љубица Точевска – воспитувач во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

2. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10641/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Акцискиот план за вработување на лица со посебни потреби

Се објавува Заклучокот за усвојување на Акцискиот план за вработување на лица со посебни потреби, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10642/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

533.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Акцискиот план за вработување на лица со посебни потреби

1. Во Акцискиот план за вработување на лица со посебни потреби, поради опфаќање во други програми треба да отпаднат:

- Средствата наменети за пристапна рампа пред Центарот за социјални работи, звучна сигнализација на семафори и анализа од страна на архитект за услови за поставување на лифт во ПИОМ, бидејќи е предвидена реконструкција на објектот, средствата за набавка на сервер, бидејќи ќе се користи серверот на општина Струмица, а се намалуваат и средствата за спроведување на истражување и хонорари, со што вредноста на проектот изнесува 400.000,00 денари.

2. Се усвојува Акцискиот план за вработување на лица со посебни потреби, со измените од точка 1 од овој Заклучок.

3. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10642/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита, социјална заштита и заштита на децата за состојбите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита, социјална заштита и заштита на децата по Заклучокот за задолжување од Советот на општина Струмица за состојбите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица со предлог мерки, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10643/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

534.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита, социјална заштита и заштита на децата за состојбите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

1. Се усвојува Извештајот за работата на Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита, социјална заштита и заштита на децата по Заклучокот за задолжување од Советот на општина Струмица за состојбите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица со предлог мерки.

2. Усвоениот Извештај со предлог-мерките да се достави до Министерството за труд и социјална заштита.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10643/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за прифаќање на електрични столбови за јавно осветлување

Се објавува Заклучокот за прифаќање на електрични столбови за јавно осветлување, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10644/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

535.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**З а к л у ч о к
за прифаќање на електрични столбови
за јавно осветлување**

1. Се прифаќа Одлуката за предавање на електричните столбови во сопственост и владение на Општина Струмица, донесена од Собранието на Здружение „Индустриска Зона Север“ Струмица бр. 2-2 од 04.11.2013 година.

2. Со прифаќањето на електричните столбови истите стануваат составен дел на мрежата за јавно осветлување на Општина Струмица и ќе бидат вклучени во редовното одржување на јавното осветлување.

3. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10644/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за работа на
Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица за 2014
година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2014

година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр.08-10645/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

536.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица за
2014 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2014 година донесена од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-106/1 од 06.12.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10645/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за работа на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2014 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на

Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10646/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

537.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за
2014 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2014 година, предложена од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-236/2 од 18.12.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10646/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10647/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

538.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 119/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

**З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за
работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2014 година**

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-438/4 од 18.12.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10647/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01. до 30.09.2013 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01. до 30.09.2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10648/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

539.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 119/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01. до 30.09.2013 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот 01.01. до 30.09.2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-433/2 од 18.12.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10648/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10649/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

540.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 119/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2014 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-433/3 од 18.12.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10649/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2013 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10650/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

541.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 119/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2013 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-9513/3 од 23.12.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10650/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10651/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

542.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 119/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука бр. 02-9513/2 од 23.12.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10651/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година.

Бр. 08-10652/2 Општина Струмица
30.12.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

543.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.12.2013 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал – 2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-10652/1 Совет на општина Струмица
27.12.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
